

Службен весник

на Република Македонија



РЕГИСТАР

НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ
ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“
ВО 2017 ГОДИНА

contact@slvesnik.com.mk



СКОПЈЕ, 31 ДЕКЕМВРИ 2017

СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
Собрание на Република Македонија.....	5	Агенција за млади и спорт.....	113
Меѓународни договори.....	9	Агенција за храна и ветеринарство.....	113
Законодавна-правна комисија на Собранието на Република Македонија.....	9	Агенција за цивилно воздухопловство.....	121
Претседател на Република Македонија.....	9	Агенција за електронски комуникации.....	121
Влада на Република Македонија.....	10	Агенција за пошти.....	122
Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на Европската Унија.....	96	Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	122
Министерство за внатрешни работи.....	97	Агенција за супервизија на осигурување....	122
Министерство за надворешни работи.....	98	Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.....	123
Министерство за правда.....	98	Агенција за лекови и медицински средства..	123
Министерство за финансии.....	99	Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	123
Министерство за економија.....	100	Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“.....	124
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	101	Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	124
Министерство за образование и наука.....	103	Одбор за доделување на наградата „Гоце Делчев“.....	138
Министерство за труд и социјална политика..	103	Одбор за доделување на државната награда „Мајка Тереза“.....	138
Министерство за култура.....	105	Одбор за доделување на државната награда „8 Септември“.....	138
Министерство за транспорт и врски.....	105	Одбор за доделување на државната награда „11 Октомври“.....	138
Министерство за животна средина и просторно планирање.....	105	Одбор за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“.....	139
Министерство за информатичко општество и администрација.....	106	Колективни договори.....	139
Уставен суд на Република Македонија.....	106	Фонд за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	139
Судски совет на Република Македонија.....	106	Фонд за здравствено осигурување на Македонија.....	139
Државна изборна комисија.....	108	Управа за семе и саден материјал.....	139
Државен завод за статистика.....	108	Комора на извршители на Република Македонија.....	139
Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.....	108		
Централен депозитар за хартии од вредност на Република Македонија.....	110		
Народна банка на Република Македонија..	110		
Агенција за катастар на недвижности.....	112		

	Стр.		Стр.
Адвокатска комора на Република Македонија.....	140	Сојуз на здруженијата на пензионерите на Македонија.....	142
Нотарска комора на Република Македонија.....	140	Локална самоуправа.....	142
Лекарска комора на Македонија.....	140	Државен инспекторат за локална самоуправа.....	142
Стоматолошка комора на Република Македонија.....	140	Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет.....	143
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони.....	140	АД Електрани на Македонија во државна сопственост - Скопје.....	143
Дирекција за заштита и спасување.....	141	Акционерско друштво за посредување игри на среќа АД-Скопје, во државна сопственост.....	143
Дирекција за заштита на лични податоци...	141	Дирекција за дистрибуција на топлинска енергија дистрибуција на топлина БАЛ-КАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.....	143
Комисија за заштита од конкуренција.....	141	Комисија за осигурување од автомобилска одговорност.....	143
Јавно претпријатие Службен весник на Република Македонија.....	141		
Здружение за заштита на авторски музички права ЗАМП.....	141		

**ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР
НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” ВО 2017 ГОДИНА**

**СОБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

ЗАКОНИ

Рег. бр.	Бр./стр.
1287. Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик.....	67/2
1288. Закон за изменување на Законот за основното образование.....	67/3
1289. Закон за изменување на Законот за средното образование.....	67/6
1290. Закон за изменување на Законот за наставници во основните и средните училишта.....	67/8
1346. Закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој.....	74/2
1742. Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2016 година..	92/2
1919. Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик.....	97/2
2182. Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година.....	109/3
2183. Закон за дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година.....	109/473
2502. Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик.....	125/4
2669. Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата.....	132/2
2670. Закон за изменување на Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовершување на докторите на медицина.....	132/4
2671. Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија.....	132/7
2672. Закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.....	132/12
2683. Закон за изменување и дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево-Охрид.....	134/2
3100. Закон за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација.....	161/2
3129. Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита....	163/1
3130. Закон за дополнување на Законот за заштита на децата.....	163/4

3143. Закон за изменување на Законот за јавните набавки.....	165/2
3209. Закон за изменување и дополнување на Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници.....	170/2
3232. Закон за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.....	171/2
3233. Закон за изменување на Законот за здравственото осигурување.....	171/4
3234. Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите.....	171/5
3697. Закон за изменување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.....	190/4
3698. Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход.....	190/5
3699. Закон за рестриктивни мерки.....	190/13
3865. Закон за изменување и дополнување на Законот за употребата на македонскиот јазик.....	193/2
3866. Закон за изменување на Законот за платниот промет.....	193/4
3867. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи.....	193/4
3868. Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции.....	193/6
3887. Буџет на Република Македонија за 2018 година.....	196/2
3888. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година.....	196/434
3889. Закон за изменување на Законот за задолжителни нафтени резерви.....	197/3
3890. Закон за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија.....	197/3

ОДЛУКИ

Рег. бр.	Бр./стр.
1003. Одлука за избор на претседател на Собранието на Република Македонија.....	53/2
1186. Одлука за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	64/2
1187. Одлука за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија.....	64/2
1199. Одлука за избор на Владата на Република Македонија.....	65/2

1221. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	66/3	1396. Одлука за именување на заменици министри.....	78/2
1222. Одлука за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	66/3	1409. Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија.....	80/2
1325. Одлука за престанок на функцијата заменик на народниот правобрани-тел.....	73/3	1461. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	84/2
1326. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на Комисиите на Собранието на Република Македонија.....	73/3	1462. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	84/3
1327. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	73/7	1466. Одлука за именување директор на Агенцијата за администрација.....	85/2
1328. Одлука за изменување на Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија.....	73/8	1488. Одлука за давање согласност на општите акти на Народниот правобранител.....	87/2
1329. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	73/8	1522. Одлука за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците...	89/3
1330. Одлука за надоместок на трошоците на учесниците во изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија и на учесниците во изборната кампања од чии листи на кандидати не се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија.....	73/9	1523. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на Комисиите на Собранието на Република Македонија.....	89/3
1331. Одлука за престанок на мандатот на членови на Комисијата за воедначување на казнената политика.....	73/9	1524. Одлука за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ).....	89/4
1332. Одлука за престанок на мандатот на членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво.....	73/9	1525. Одлука за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ).....	89/4
1333. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската Унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина.....	73/10	1526. Одлука за утврдување на составот на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ).....	89/4
1334. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската Унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина.....	73/10	1527. Одлука за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ).....	89/4
1335. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Обединетите нации, УНИФИЛ во Либан.....	73/10	1528. Одлука за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО).....	89/5
		1529. Одлука за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот).....	89/5

1530. Одлука за утврдување на составот на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСИЕ).....	89/5	2627. Одлука за објавување на јавен оглас за избор на член на Државната изборна комисија.....	127/2
1531. Одлука за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици - членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	89/6	2631. Одлука за огласување на именување на јавен обвинител на Република Македонија.....	128/2
1532. Одлука за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици - членови на Националниот совет за евроинтеграции.....	89/6	2673. Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	132/14
1533. Одлука за разрешување на Генерален секретар на Собранието на Република Македонија.....	89/7	2674. Одлука за именување вицегувернер на Народната банка на Република Македонија.....	132/14
1534. Одлука за именување на Генерален секретар на Собранието на Република Македонија.....	89/7	2675. Одлука за избор на член на Државната изборна комисија.....	132/14
2190. Одлука за разрешување од функцијата Јавен обвинител на Република Македонија.....	112/3	2981. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	155/2
2373. Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ).....	122/3	2982. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Обединетите нации, УНИФИЛ во Либан.....	155/2
2374. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици - членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	122/3	3012. Одлука за утврдување на процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности и годишниот приход на давателите на водни услуги остварен од давање на водни услуги за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2017 година.....	158/3
2375. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците.....	122/3	3013. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работа на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2016 година.....	158/3
2376. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици - членови на Националниот совет за евроинтеграции.....	122/3	3014. Одлука за одобрување на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2016 година.....	158/3
2377. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСИЕ).....	122/4	3015. Одлука за одобрување на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2017 година.....	158/3
2378. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	122/4	3016. Одлука за давање согласност на Предлогот на годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2017 година.....	158/4
2379. Одлука за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави.....	122/4	3017. Одлука за давање согласност на Предлогот на годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2017 година.....	158/4
		3018. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Македонска радио-телевизија за 2017 година.....	158/4
		3019. Одлука за одобрување на Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2017 година.....	158/4
		3020. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2017 година.....	158/5

3021. Одлука за давање согласност на Стратешкиот план на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2017 година.....	158/5	3067. Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО).....	160/6
3022. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2017 година.....	158/5	3068. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСИЕ).....	160/6
3023. Одлука за согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2017 година.....	158/5	3069. Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ).....	160/7
3024. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работа на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2015 година.....	158/6	3070. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ).....	160/7
3059. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	160/3	3160. Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите.....	167/2
3060. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	160/3	3210. Одлука за именување на заменици на Генералниот секретар на Собранието на Република Македонија.....	170/3
3061. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	160/4	3312. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Авганистан.....	175/2
3062. Одлука за дополнување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици - членови на Националниот совет за евроинтеграции.....	160/4	3700. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската Унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина.....	190/20
3063. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави.....	160/4	3701. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	190/20
3064. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците.....	160/5	3702. Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија.....	190/20
3065. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици - членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	160/6	3703. Одлука за именување на Јавен обвинител на Република Македонија.....	190/21
3066. Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ).....	160/6	3704. Одлука за избор на членови на Владата на Република Македонија.....	190/21
		3705. Одлука за разрешување на заменик на министерот кој раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	190/21
		3706. Одлука за именување на заменици министри.....	190/21

3707. **Одлука** за разрешување на член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија..... **190/21**
3708. **Одлука** за именување член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија..... **190/22**
3709. **Одлука** за престанок на мандатот на членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво..... **190/22**
3845. **Одлука** за објавување јавен оглас за избор на главен државен ревизор на Државниот завод за ревизија..... **192/2**
118. **Исправка** на Одлуката за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 225 од 30 декември 2016 година..... **11/20**

РЕШЕНИЈА

- | | |
|--|--------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 2005. Решение за распишување на избори за членови на советите на општините и Советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на Градот Скопје..... | 103/2 |

ПРОГРАМИ

- | | |
|--|---------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 3710. Програма за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија за 2018 година..... | 190/22 |

ДЕКЛАРАЦИЈА

- | | |
|---|--------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 3846. Декларација за забрзување на реформските и интегративните процеси за зачленување на Република Македонија во Европската Унија и НАТО..... | 192/2 |

ОГЛАСИ

- | | |
|---|--------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 1300. Оглас за избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што го избира Собранието на Република Македонија | 69/2 |
| 2232. Оглас за избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што го избира Собранието на Република Македонија.... | 113/3 |

**МЕЃУНАРОДНИ
ДОГОВОРИ**

- | | |
|---|--------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 1. Закон за ратификација на Спогодбата за соработка меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Босна и Херцеговина во процесот на пристапување во Европската Унија..... | 161/2 |

- | | |
|--|----------------|
| 2. Закон за ратификација на Договорот од Париз..... | 161/62 |
| 3. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за заемно признавање и замена на возачки дозволи..... | 171/2 |
| 4. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Народна Република Кина за меѓусебно ослободување од визи за носителите на дипломатски и службени пасоши..... | 171/113 |
| 5. Закон за ратификација на договорот за основање на транспортната заедница..... | 194/2 |
| 6. Закон за ратификација на Протоколот за изменување на Договорот од 13 јули 2006 година меѓу Македонската Влада и Владата на Сојузна Република Германија за одбегнување на двојното ода- ночување во однос на даноци на доход и на имот..... | 194/192 |
| 7. Закон за ратификација на Дополнителен билатерален договор кон Европската конвенција за меѓусебна правна помош во кривичните предмети од 20.4.1959 година, со цел олеснување на нејзината примена.... | 194/202 |
| 8. Закон за ратификација на Дополнителниот билатерален договор меѓу Република Македонија и Република Италија кон Европската конвенција за екстрадиција од 13 декември 1957 година за олеснување на нејзината примена..... | 194/221 |
| 9. Закон за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилиството врз жените и домашното насилиство..... | 198/1 |

**ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

- | | |
|---|--------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 3170. Закон за пожарникарството (Пречистен текст)..... | 168/2 |

**ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****УКАЗИ**

- | | |
|---|------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 84. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Ирска и Република Исланд..... | 9/2 |

519.	Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Малта.....	32/2
646.	Указ бр. 32 од Претседателот на Република Македонија.....	37/2
1008.	Указ бр. 33 од Претседателот на Република Македонија.....	54/4
1301.	Указ бр. 34 од Претседател на Република Македонија	69/2
1397.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Чешката Република.....	78/3
2191.	Указ бр. 35 од Претседателот на Република Македонија.....	112/3
2192.	Указ бр. 36 од Претседателот на Република Македонија.....	112/3
2193.	Указ бр. 37 од Претседателот на Република Македонија.....	112/3
3333.	Указ бр. 35 од Претседателот на Република Македонија.....	177/4
3334.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Србија.....	177/4
3335.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Постојаната мисија на Република Македонија при Меѓународните организации.....	177/4
3541.	Указ бр. 36 од Претседателот на Република Македонија.....	183/2
3542.	Указ бр. 37 од Претседателот на Република Македонија.....	183/3
3543.	Указ бр. 38 од Претседателот на Република Македонија.....	183/3

ОДЛУКИ

Рег. бр.		Бр./стр.
107.	Одлука за помилување на осудени лица.....	11/2
656.	Одлука за разрешување директор на Агенцијата за разузнавање.....	38/2
657.	Одлука за именување директор на Агенцијата за разузнавање.....	38/2
678.	Одлука за помилување на осудени лица.....	41/3
1009.	Одлука од Претседателот на Република Македонија.....	54/4
1302.	Одлука од Претседателот на Република Македонија	69/2
1303.	Одлука за именување на член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија.....	69/2
1410.	Одлука за помилување на осудени лица.....	80/2
1898.	Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2017 година – Националниот празник на Република Македонија.....	96/2
3005.	Одлука за помилување на осудени лица.....	157/2

3368.	Одлука за именување претседател и членови на Советот за безбедност на Република Македонија.....	178/3
3880.	Одлука за помилување на осудени лица по повод Новата 2018 година.....	195/2

ВЛАДА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УРЕДБИ

Рег. бр.		Бр./стр.
270.	Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон.....	21/2
277.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*).	22/3
520.	Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година.....	32/2
917.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*).....	48/3
1336.	Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година.....	73/11
1384.	Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година.....	77/2
1463.	Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година.....	84/3
1971.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година.....	100/2
2035.	Уредба за изменување на Уредбата за обезбедување од дејствија на незаконско постапување (Aviation Security).....	107/2
2036.	Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2018 година.....	108/6

2628. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2018 година.....	127/2
2677. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2018 година.....	133/2
2678. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2018 година.....	133/2
2720. Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки по општини за 2018 година.....	138/2
2746. Уредба за методологијата за утврдување критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2018 година.....	140/4
2960. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата во 2018 година.....	153/2
3106. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*).....	162/2
3150. Уредба за дополнување на Уредбата за начинот на утврдување на неповолниот климатски настан, настаната штета, пресметувањето на загубата на приходот, пресметката на штетата, постапката за исплатата на помошта.....	166/2
3151. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година.....	166/2
3424. Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон.....	181/3
3544. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели.....	183/3
3618. Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор.....	187/3
3652. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*).....	189/3

3711. Уредба за изменување на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.....	190/24
---	--------

ОДЛУКИ

Рег. бр.	Бр./стр.
35. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2017 година.....	5/2
36. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовна активност „JCET 17“.....	5/2
37. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на затворската полиција за 2017 година.....	5/2
38. Одлука за издавање на краткотрајна позајмица на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за одбрана.....	5/3
39. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2017 година.....	5/3
40. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2017 година.....	5/3
54. Одлука за определување на услуга од јавен интерес во железничкиот превоз на патници.....	7/2
55. Одлука за престанок на мандатот по сила на закон на градоначалникот на Општина Струмица.....	7/2
56. Одлука за престанок на мандатот по сила на закон на градоначалникот на Општина Струга.....	7/2
66. Одлука за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Малта.....	8/3
164. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на видови на стока кои се предмет на постапување на царинските органи на определени гранични премини.....	14/2
264. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINUM EAGLE 17“, во Република Романија.....	20/2
265. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „TRIDENT JAGUAR 17“, во Република Бугарија и Кралството Норвешка.....	20/2

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 266. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „ALLIED SPIRIT 17“, во Сојуз на Република Германија..... | 20/2 | 288. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... | 22/14 |
| 267. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „DINAMIC FRONT II“, во Сојузна Република Германија..... | 20/2 | 289. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... | 22/15 |
| 271. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2016 година на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје..... | 21/2 | 290. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... | 22/15 |
| 278. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона на Струмица и за висината на закупнината..... | 22/10 | 291. Одлука за максималниот износ на надоместокот за покривање на трошоците во висина од 50 % при производство на домашната документарна програма и на домашната играна програма..... | 22/15 |
| 279. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона на Струга и за висината на закупнината..... | 22/10 | 292. Одлука за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенционирани станбен кредит во 2017 година..... | 22/16 |
| 280. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Штип и за висината на закупнината... | 22/10 | 293. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Македонска опера и балет - Скопје.... | 22/16 |
| 281. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на Британскиот совет од Лондон – Обединето Кралство Велика Британија и Северна Ирска Подружница во Република Македонија - Скопје..... | 22/11 | 294. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Македонска опера и балет-Скопје..... | 22/16 |
| 282. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана..... | 22/11 | 295. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална галерија на Македонија - Скопје..... | 22/17 |
| 283. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... | 22/12 | 296. Одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2017 година..... | 22/17 |
| 284. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Општина Гостивар..... | 22/12 | 297. Одлука за одобрување на Планот за работа на Агенцијата за храна и ветеринарство за периодот 1.1.2017 - 31.12.2017 година..... | 22/19 |
| 285. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање... | 22/13 | 342. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... | 23/5 |
| 286. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање – Државниот инспекторат за животна средина на Република Македонија..... | 22/14 | 343. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија..... | 23/7 |
| 287. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на коноп за медицински цели на „НЈСК Холдинг“ ДООЕЛ, Скопје..... | 22/14 | 344. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија..... | 23/9 |

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 345. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија..... | 23/11 | 360. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филолошки факултет Блаже Конески во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 23/41 |
| 346. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор..... | 23/13 | 361. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофски факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 23/43 |
| 347. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... | 23/15 | 362. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука – Биро за развој на образованието..... | 23/45 |
| 348. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија..... | 23/17 | 363. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Манифестација Струшки вечери на поезијата - Струга..... | 23/47 |
| 349. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Сојузот на литературните преведувачи на Македонија..... | 23/19 | 364. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална и Универзитетска Библиотека Св. Климент Охридски – Скопје..... | 23/49 |
| 350. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за македонски јазик Крсте Мисирков – Скопје..... | 23/21 | 365. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска Библиотека Св. Климент Охридски – Битола..... | 23/51 |
| 351. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Друштвото на писатели на Македонија..... | 23/23 | 366. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека Григор Прличев – Охрид..... | 23/53 |
| 352. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за македонска литература – Скопје... | 23/25 | 367. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика..... | 23/55 |
| 353. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението на граѓани Македонски П.Е.Н. Центар во Скопје..... | 23/27 | 368. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер..... | 23/57 |
| 354. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите..... | 23/29 | 369. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крушево..... | 23/59 |
| 355. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје..... | 23/31 | 370. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Демир Хисар..... | 23/61 |
| 356. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Гоце Делчев во Штип..... | 23/33 | 371. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука..... | 23/63 |
| 357. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола..... | 23/35 | 372. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи..... | 23/65 |
| 358. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот Универзитет во Тетово..... | 23/37 | 373. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи..... | 23/67 |
| 359. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид..... | 23/39 | 374. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана..... | 23/69 |

- | | | | |
|---|-------|--|--------|
| 375. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи | 23/71 | 390. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица..... | 23/101 |
| 376. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда | 23/73 | 391. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје..... | 23/103 |
| 377. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски..... | 23/75 | 392. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес..... | 23/105 |
| 378. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за економија..... | 23/77 | 393. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Винаца..... | 23/107 |
| 379. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство..... | 23/79 | 394. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија..... | 23/109 |
| 380. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство..... | 23/81 | 395. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево..... | 23/111 |
| 381. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација..... | 23/83 | 396. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци..... | 23/113 |
| 382. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за локална самоуправа..... | 23/85 | 397. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани..... | 23/115 |
| 383. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање..... | 23/87 | 398. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово | 23/117 |
| 384. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии | 23/89 | 399. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Неготино..... | 23/119 |
| 385. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за иселеништво..... | 23/91 | 400. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пехчево..... | 23/121 |
| 386. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим – Скопје..... | 23/93 | 401. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп..... | 23/123 |
| 387. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот архив на Република Македонија..... | 23/95 | 402. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш..... | 23/125 |
| 388. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека Кочо Рацин - Тетово..... | 23/97 | 403. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура АСНОМ - Гостивар | 23/127 |
| 389. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска Библиотека Гоце Делчев – Штип..... | 23/99 | 404. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци-Струга. | 23/129 |
| | | 405. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура - Дебар | 23/131 |
| | | 406. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин - Кичево | 23/133 |
| | | 407. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура – Крива Паланка | 23/135 |
| | | 408. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кратово..... | 23/137 |

409. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пробиштип.....	23/139	478. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад.....	30/3
410. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен.....	23/141	479. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Општа болница- Велес.....	30/4
411. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе.....	23/143	480. Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2017 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст на Република Македонија.....	30/4
412. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово.....	23/145	481. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост.....	30/5
413. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Валандово.....	23/146	482. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Казахстан.....	30/6
414. Одлука за донесување на Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2017 година	23/147	483. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	30/6
415. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....	24/2	484. Одлука за одбивање на барање за проширување на концесија за детални геолошки истражувања.....	30/6
454. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД – Скопје.....	27/2	493. Одлука за престанок и да давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	31/3
464. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијат“ - Скопје.....	29/2	494. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.....	31/3
465. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување	29/2	495. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија.....	31/3
473. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“- Скопје.....	30/2	496. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот архив на Република Македонија.....	31/4
474. Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“.....	30/2	497. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2017 година.....	31/5
475. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната...	30/3		
476. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки развој за период од 1.1.2016 година до 31.12.2016 година.....	30/3		
477. Одлука за давање на согласност на Среднорочната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за период 2017-2019 година.....	30/3		

498. Одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Јавното обвинителство на Република Македонија	31/5	509. Одлука за распределба на остварената добивка по Годишна сметка на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2015 година .	31/10
499. Одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје.....	31/5	510. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост во 2015 година.....	31/11
500. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Берово.....	31/6	521. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Прилеп и за висината на закупнината.....	32/3
501. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан	31/6	536. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта.....	33/2
502. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Руската Федерација.....	31/7	542. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенцијата за администрација.....	34/2
503. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко-планска документација	31/7	543. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите.....	34/3
504. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на брана и акумулација „Речани“ со придружни градби (дел од хидросистемот „Оризарска река“) општина Кочани.....	31/8	544. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад.....	34/3
505. Одлука за давање согласност на Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Јавната научна установа Институт за филм – филмска академија Охрид во учебната 2017/2018 година.....	31/9	545. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	34/4
506. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулационски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.....	31/9	546. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	34/4
507. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенцијата за цивилно воздухопловство	31/9	547. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за управување со одземен имот...	34/4
508. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2015 година	31/10	548. Одлука за утврдување на работите од премејот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија.....	34/5
		549. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови.....	34/5
		550. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје.....	34/8
		551. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје.....	34/8

552. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар – Скопје...	34/9	585. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите.....	36/40
553. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести – Скопје.....	34/10	586. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.....	36/43
554. Одлука за прогласување на верскиот комплекс Шарена Џамија во Тетово за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење.....	34/10	587. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.....	36/46
573. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија	36/4	588. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.....	36/49
574. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија.....	36/7	589. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот Универзитет во Тетово.....	36/52
575. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.....	36/10	590. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ – Охрид.....	36/55
576. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања.....	36/13	591. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филолошки факултет Блаже Конески во Скопје при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.....	36/58
577. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.....	36/16	592. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофски факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.....	36/61
578. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.....	36/19	593. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука – Биро за развој на образованието.....	36/64
579. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за законодавство..	36/22	594. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Манифестација Струшки вечери на поезијата – Струга.....	36/67
580. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Сојузот на литературните преведувачи на Македонија.....	36/25	595. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална и Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски – Скопје“.....	36/70
581. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Друштвото на писатели на Македонија.....	36/28	596. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски – Битола“	36/73
582. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје.....	36/31	597. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека Григор Прличев – Охрид.....	36/76
583. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за македонска литература во Скопје..	36/34	598. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека Кочо Рацин - Тетово.....	36/79
584. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението на граѓани Македонски П.Е.Н. Центар во Скопје.....	36/37		

599. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска Библиотека Гоце Делчев – Штип.....	36/82	618. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кратово.....	36/139
600. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица.....	36/85	619. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пробиштип.....	36/142
601. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје.....	36/88	620. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен.....	36/145
602. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес.....	36/91	621. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе.....	36/148
603. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Винаца.....	36/94	622. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово.....	36/151
604. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија.....	36/97	623. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Валандово.....	36/154
605. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево.....	36/100	624. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крушево.....	36/157
606. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци.....	36/103	625. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Демир Хисар.....	36/160
607. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани.....	36/106	626. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	36/163
608. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово.....	36/109	627. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи.....	36/166
609. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Неготино.....	36/112	628. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи.....	36/169
610. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пехчево.....	36/115	629. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана.....	36/172
611. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	36/118	630. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	36/175
612. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш.....	36/121	631. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда.....	36/178
613. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура АСНОМ - Гостивар.....	36/124	632. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски.....	36/181
614. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци – Струга.....	36/127	633. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за економија.....	36/184
615. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура - Дебар.....	36/130	634. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	36/187
616. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин - Кичево.....	36/133	635. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство.....	36/190
617. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура – Крива Паланка.....	36/136		

- | | | | |
|---|--------|---|-------|
| 636. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација..... | 36/193 | 681. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Медицински симулациски центар – Скопје..... | 41/4 |
| 637. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за локална самоуправа..... | 36/196 | 682. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје..... | 41/4 |
| 638. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика..... | 36/199 | 683. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември” – Скопје..... | 41/4 |
| 639. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање..... | 36/202 | 684. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница – Кавадарци..... | 41/5 |
| 640. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии..... | 36/205 | 685. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Прилеп..... | 41/5 |
| 641. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за иселеништво..... | 36/208 | 686. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... | 41/6 |
| 642. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации-те од јавен карактер..... | 36/211 | 687. Одлука за потврдување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2016 година..... | 41/6 |
| 643. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита на личните податоци..... | 36/214 | 688. Одлука за давање во закуп објекти на граничните премини за патен сообраќај..... | 41/6 |
| 644. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот архив на Република Македонија..... | 36/217 | 689. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Царинската управа..... | 41/8 |
| 647. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2017 година..... | 37/2 | 690. Одлука за давање согласност на Спогодба за раскинување на Договорот за траен закуп на недвижни ствари и движни ствари по пат на усно јавно наддавање..... | 41/8 |
| 658. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2016 година..... | 38/2 | 691. Одлука за давање во закуп објекти на граничните премини за патен сообраќај..... | 41/8 |
| 659. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2016 и 2017 година на АД МЕПСО-Скопје... | 38/2 | 705. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” - Скопје..... | 42/2 |
| 660. Одлука за давање согласност на Студиски програми за прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје... | 38/2 | 706. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државно училиште за деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов”- Скопје..... | 42/10 |
| 661. Одлука за престанок на важење на Одлуката за утврдување градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.... | 38/3 | 707. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија..... | 42/18 |
| 667. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2017 година..... | 39/2 | 708. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... | 43/3 |
| 679. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица..... | 41/3 | 709. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија..... | 43/7 |
| 680. Одлука за отстапување на јачмен за сточна храна од стоковните резерви, без надомест..... | 41/3 | | |

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 710. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија..... | 43/11 | 724. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Педагошкиот факултет „Свети Климент Охридски“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 43/74 |
| 711. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија..... | 43/15 | 725. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола..... | 43/79 |
| 712. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор..... | 43/19 | 726. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерството за образование и наука | 44/3 |
| 713. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... | 43/23 | 727. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „SHIELD 2017“, во Република Хрватска..... | 44/3 |
| 714. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија..... | 43/27 | 728. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот во Тетово | 44/4 |
| 715. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука–Биро за развој на образованието..... | 43/31 | 729. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Гоце Делчев во Штип..... | 44/8 |
| 716. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука..... | 43/35 | 730. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид..... | 44/12 |
| 717. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда | 43/39 | 731. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје | 44/16 |
| 718. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за иселеништво..... | 43/44 | 732. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за македонска литература во Скопје.. | 44/20 |
| 719. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации-те од јавен карактер..... | 43/49 | 733. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за национална историја - Скопје | 44/24 |
| 720. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи..... | 43/54 | 734. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за духовно културно наследство на Албанците - Скопје..... | 44/28 |
| 721. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје..... | 43/59 | 735. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите | 44/32 |
| 722. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филолошки факултет Блаже Конески во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 43/64 | 736. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална и универзитетска библиотека Св.Климент Охридски - Скопје..... | 44/36 |
| 723. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 43/69 | | |

737. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска Библиотека Св. Климент Охридски - Битола	44/40	756. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура - Дебар.....	44/116
738. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека Григор Прличев – Охрид.....	44/44	757. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин - Кичево.....	44/120
739. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека Кочо Рацин - Тетово.....	44/48	758. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура – Крива Паланка.....	44/124
740. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска Библиотека Гоце Делчев – Штип.....	44/52	759. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кратово.....	44/128
741. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица.....	44/56	760. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пробиштип.....	44/132
742. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје.....	44/60	761. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен.....	44/136
743. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес.....	44/64	762. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе.....	44/140
744. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Винаца.....	44/68	763. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово.....	44/144
745. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија.....	44/72	764. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Валандово.....	44/148
746. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево.....	44/76	765. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крушево.....	44/152
747. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци.....	44/80	771. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.....	45/6
748. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани.....	44/84	772. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.....	45/6
749. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово.....	44/88	773. Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 6 мали хидроелектрични центри.....	45/6
750. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Неготино.....	44/92	774. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2017 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми” – п.о. – Скопје	45/7
751. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пехчево.....	44/96	775. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2017 година.....	45/7
752. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	44/100	776. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2017 година.....	45/9
753. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш.....	44/104		
754. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура АСНОМ - Гостивар.....	44/108		
755. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци – Струга.....	44/112		

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 777. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2017 година..... | 45/12 | 788. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „REGEX 17” во Кралството Јордан | 45/15 |
| 778. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „LOGEX 17” во Република Албанија | 45/12 | 789. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „SABER GUARDIAN 17”, во Република Романија, Сојузна Република Германија, Република Бугарија и Република Унгарија..... | 45/15 |
| 779. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „SABER JUNCTION”, во Сојузна Република Германија | 45/12 | 790. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Стоматолошкиот факултет“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје | 45/15 |
| 780. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „ADRIATIC STRIKE” во Република Словенија | 45/12 | 791. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Орде Чопела” - Прилеп..... | 45/16 |
| 781. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „VIGOROUS WARRIOR”, во Република Унгарија | 45/13 | 792. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ - Битола..... | 45/16 |
| 782. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „COMBINED RESOLVE IX”, во Сојузна Република Германија..... | 45/13 | 793. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Пелагонија” - Скопје..... | 45/16 |
| 783. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINIUM LION 17”, во Република Бугарија..... | 45/13 | 794. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ - Штип | 45/17 |
| 784. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „TOXIC TRIP 17” во Сојузна Република Германија..... | 45/14 | 795. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сеник” - Скопје..... | 45/17 |
| 785. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „COMMON CHALLENGE 17” во Црна Гора..... | 45/14 | 796. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Скопје” - Скопје..... | 45/18 |
| 786. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „COBRA 2017” во Република Полска | 45/14 | 797. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Никола Карев“ - Охрид | 45/18 |
| 787. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „COMBINED RESOLVE VIII”, во Сојузна Република Германија | 45/14 | 798. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ – Пробиштип | 45/18 |
| | | 799. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 45/19 |
| | | 800. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за труд и социјална политика | 45/19 |

801. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Шумска полиција.....	45/19	815. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	45/23
802. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство.....	45/20	816. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за култура.....	45/23
803. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈП Македонија пат - Скопје.....	45/20	817. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за локална самоуправа – Биро за регионален развој.....	45/23
804. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство.....	45/20	818. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	45/24
805. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Општа болница - Струга.....	45/20	819. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи – Управа за безбедност и контра разузнавање.....	45/24
806. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Општа болница - Струга.....	45/21	820. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Казнено поправен дом Идризово.....	45/24
807. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи – Управата за безбедност и контра разузнавање.....	45/21	821. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи-Управа за безбедност и контра разузнавање.....	45/24
808. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда.....	45/21	822. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи-Управа за безбедност и контра разузнавање.....	45/25
809. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје.....	45/21	823. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.....	45/25
810. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за образование и наука.....	45/22	824. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи-Управа за безбедност и контра разузнавање.....	45/25
811. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Чаир.....	45/22	825. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи.....	45/25
812. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за управување со одземен имот.....	45/22	826. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на АД Македонска пошта - Скопје.....	45/26
813. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	45/22		
814. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за финансии – Управа за финансиска полиција.....	45/23		

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 827. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за животна средина и просторно планирање | 45/26 | 841. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа – Музеј на современата уметност – Скопје..... | 45/39 |
| 828. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Липково | 45/26 | 842. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Битола..... | 45/44 |
| 829. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на АД Македонска пошта - Скопје..... | 45/26 | 843. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј – Гевгелија..... | 45/49 |
| 830. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ДСУ „Спортска академија“ - Скопје . | 45/26 | 844. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј на Западна Македонија во НОВ – Кичево..... | 45/54 |
| 831. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за труд и социјална политика | 45/27 | 845. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј – Куманово..... | 45/59 |
| 832. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи . | 45/27 | 846. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид | 45/64 |
| 833. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи . | 45/27 | 847. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Прилеп..... | 45/68 |
| 834. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен | 45/27 | 848. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Струмица..... | 45/72 |
| 835. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈНУ „Институт за духовно културно наследство на Албанците“ Скопје..... | 45/28 | 849. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј на тетовскиот крај – Тетово..... | 45/76 |
| 836. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Државно правобранителство на Република Македонија | 45/28 | 850. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Штип..... | 45/80 |
| 837. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Центар Жупа..... | 45/28 | 851. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Историски музеј – Крушево..... | 45/84 |
| 838. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје | 45/28 | 852. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи..... | 45/88 |
| 839. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Демир Хисар | 45/29 | 853. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофското друштво на Македонија..... | 45/92 |
| 840. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа – Музеј на Македонија – Скопје..... | 45/34 | 854. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Сојузот на литературните преведувачи на Македонија..... | 45/96 |

- | | | | |
|---|--------|--|-------|
| 855. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Друштвото на писатели на Македонија..... | 45/100 | 897. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола | 46/2 |
| 856. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението на граѓани Македонски П.Е.Н. Центар во Скопје..... | 45/104 | 898. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Институтот за социолошки и политичко правни истражувања“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје | 46/20 |
| 857. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот архив на Република Македонија..... | 45/108 | 899. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје | 46/23 |
| 858. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим – Скопје..... | 45/112 | 902. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко-планска документација..... | 47/2 |
| 859. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје - Битола | 45/116 | 903. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулационски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2017 година | 47/4 |
| 860. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје - Штип | 45/117 | 904. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација..... | 47/4 |
| 861. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје - Тетово..... | 45/118 | 905. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Економскиот институт“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје | 47/5 |
| 862. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје - Струмица | 45/119 | 918. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца - Детска градинка „Светот на колорес“ во Скопје | 48/18 |
| 863. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје - Прилеп | 45/120 | 919. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2017 година | 48/18 |
| 864. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје - Охрид | 45/121 | 920. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Вевчани..... | 48/21 |
| 865. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје –Куманово..... | 45/122 | 921. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2016 година..... | 48/26 |
| 866. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје - Кочани..... | 45/123 | 922. Одлука за давање согласност на Одлуката за прифаќање на иницијативата за именување на Јавната здравствена установа Здравствен дом Битола во Јавна здравствена установа Здравствен дом „Д-р Хаим Абрава-нел“ Битола | 48/26 |
| 867. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје - Велес | 45/124 | | |
| 868. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје –Скопје | 45/125 | | |

- | | | | |
|--|-------|---|------|
| 923. Одлука за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација..... | 48/26 | 956. Одлука за распределба на средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски дотации на општините за 2017 година..... | 50/2 |
| 924. Одлука за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација..... | 48/26 | 957. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 50/3 |
| 925. Одлука за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација..... | 48/27 | 958. Одлука за определување на квота за работни дозволи за странци кои можат да бидат работно ангажирани на територијата на Република Македонија за 2017 година..... | 50/3 |
| 926. Одлука за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација..... | 48/27 | 959. Одлука за давање согласност на Ценовникот за огревно и техничко дрво во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“-Скопје..... | 50/4 |
| 927. Одлука за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација..... | 48/27 | 960. Одлука за давање согласност на Ценовникот за отстрел на дивеч, користење на дивечот и неговите делови и услуги во ловиштата на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје..... | 50/4 |
| 928. Одлука за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација..... | 48/27 | 961. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија-Скопје..... | 50/4 |
| 929. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Управата за јавни приходи..... | 48/28 | 962. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за очни болести - Скопје..... | 50/5 |
| 930. Одлука за утврдување на работите од премејот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... | 48/28 | 963. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје..... | 50/5 |
| 931. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 48/28 | 964. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 50/6 |
| 932. Одлука за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 2017/2018 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија..... | 48/29 | 965. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 50/6 |
| 933. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 48/29 | 966. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за 2016 година за работењето на Агенција за храна и ветеринарство..... | 50/7 |
| 934. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби на локалитет П’клиште, општина Ранковце..... | 48/29 | 967. Одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „SABER JUNCTION“, во Сојузна Република Германија..... | 50/7 |
| 935. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Економскиот факултет“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 48/30 | 973. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... | 51/2 |
| 955. Одлука за продажба на движна ствар - меркантилна пченица..... | 50/2 | | |

981. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, општина Старо Нагоричене по Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина..... **52/3**
982. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на оператор со Индустриска зона „Косел“ за надоместоци за извршени услуги кон инвеститорите во Индустриска зона „Косел“ **52/3**
983. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“ **52/3**
984. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“ **52/4**
985. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Кичево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Кичево“ **52/4**
986. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Струга“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струга“ **52/4**
987. **Одлука** за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... **52/5**
988. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“ **52/5**
989. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Виница“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Виница“ **52/5**
990. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп“ **52/6**
991. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево“ **52/6**
992. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Струмица“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица“ **52/6**
993. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Гевгелија“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“ **52/7**
994. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш“ **52/7**
995. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Берово“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово“ **52/7**
996. **Одлука** за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... **52/7**
997. **Одлука** за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулационски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2017 година **52/8**
998. **Одлука** за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација..... **52/8**
999. **Одлука** за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на коноп (*cannabis sativa* и *cannabis indica*) за медицински цели на Друштвото за производство, трговија и услуги „МАМ“ ДООЕЛ, Свети Николе **52/8**
1000. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за посебните барања за безбедност на рециклираните пластични производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната, постапката за одобрување на процесите на рециклирање на пластични производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната и означувањето на рециклираните пластични производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната **52/9**
1004. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари – моторни возила на Јавното претпријатие Македонијапат..... **53/2**
1005. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2016 година **53/3**

- | | | | |
|---|------|---|------|
| 1006. Одлука за одобрување на Годишната сметка на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2015 година..... | 53/4 | 1152. Одлука за отстапување на пченица и пченица за сточна храна од стокските резерви без надомест | 59/2 |
| 1063. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „STEAD FAST FLOW“, во Република Турција..... | 55/4 | 1157. Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2017 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации | 60/1 |
| 1064. Одлука за давање согласност на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2017 година..... | 55/4 | 1163. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... | 62/2 |
| 1065. Одлука за пренесување во сопственост на недвижна ствар на Општина Дојран..... | 55/4 | 1170. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности | 63/2 |
| 1066. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука..... | 55/4 | 1171. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Градот Скопје..... | 63/3 |
| 1067. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерството за образование и наука..... | 55/5 | 1172. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип..... | 63/3 |
| 1068. Одлука за давање согласност на Правилникот за начинот на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие родителско право го врши само еден родител, како и посебните критериуми за остварување на ова право..... | 55/5 | 1173. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија..... | 63/3 |
| 1069. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Пелагонија“ – Скопје..... | 55/6 | 1174. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Кочани..... | 63/4 |
| 1070. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје..... | 55/7 | 1175. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници Транспорт АД-Скопје | 63/4 |
| 1109. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ Жировница со реф. бр. 5 КО Жировница општина Маврово и Ростуше..... | 56/2 | 1176. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINUM WOLF 17“ во Република Србија | 63/4 |
| 1110. Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати..... | 56/2 | 1177. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „TORRI 2017“ во Република Италија..... | 63/5 |
| 1111. Одлука за организирање на Меѓународна вежба МОДЕКС 2017 во Република Македонија..... | 56/2 | 1178. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовна активност „Здружена реакција 17“ | 63/5 |
| 1151. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ - Скопје | 59/2 | 1179. Одлука за изведување на вежбовна активност „ЛЕТЕН КАМПУС 2017“ .. | 63/6 |
| | | 1180. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца- детска градинка „Литл ми интернешнл прискул“ во Скопје | 63/6 |

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 1181. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности | 63/7 | 1229. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост за 2017 година.. | 66/5 |
| 1182. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности | 63/7 | 1297. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „CARPATIAN EAGLE 2017”, во Република Романија..... | 68/2 |
| 1188. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Романија, со седиште во Темишвар... | 64/10 | 1298. Одлука за остварување на право на користење на службено возило на претседателот на Владата на Република Македонија на кој му престанала функцијата..... | 68/3 |
| 1189. Одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Ајдин..... | 64/10 | 1299. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... | 68/4 |
| 1190. Одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Малатија..... | 64/10 | 1309. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување.... | 70/2 |
| 1191. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Бодрум..... | 64/11 | 1337. Одлука за престанок на мандатот по сила на закон на градоначалникот на Општина Липково..... | 73/11 |
| 1223. Одлука за одобрување на Годишната сметка на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост за 2016 година..... | 66/4 | 1338. Одлука за престанок на мандатот по сила на закон на градоначалникот на Општина Боговиње..... | 73/11 |
| 1224. Одлука за одобрување на финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост за 2016 година..... | 66/4 | 1339. Одлука за именување на заменик гувернер на Република Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите..... | 73/12 |
| 1225. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост за 2016 година.. | 66/4 | 1340. Одлука за именување на гувернер на Република Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите..... | 73/12 |
| 1226. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2016 година... | 66/4 | 1341. Одлука за именување на гувернер на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој..... | 73/12 |
| 1227. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2016 година.... | 66/5 | 1342. Одлука за именување на заменик гувернер на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој..... | 73/13 |
| 1228. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2016 година.... | 66/5 | 1353. Одлука за утврдување на бројот на квоти по студиски програми за студенти, чие родителското право го врши само еден родител, кои ќе плаќаат половина од износот на уписнина во рамки на државните квоти, односно во рамките на квотите со кофинансирање на студиите, во учебната 2017/2018 година..... | 75/2 |

- | | | | |
|--|-------|---|------|
| 1354. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година – прв циклус на студии на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ – Скопје, во учебната 2017/2018 година..... | 75/3 | 1398. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје..... | 78/3 |
| 1355. Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија во прва година – прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2017/2018 година..... | 75/26 | 1399. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбова активност „Dragon Ride“ | 79/2 |
| 1356. Одлука за утврдување на дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани..... | 75/27 | 1427. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници..... | 81/3 |
| 1357. Одлука за отповикување на Генералниот конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Детроит..... | 76/2 | 1428. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје..... | 81/3 |
| 1358. Одлука за отповикување на Генералниот конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Комонвелт Австралија, со седиште во Мелбурн..... | 76/3 | 1429. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје..... | 81/3 |
| 1359. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација..... | 76/3 | 1430. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје..... | 81/4 |
| 1360. Одлука за формирање на Совет за следење на состојбите во пензискиот систем..... | 76/3 | 1446. Одлука за изменување на Одлуката за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбова активност „DRAGON RIDE“ | 82/2 |
| 1385. Одлука за престанување на важење на Одлуката за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2017 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации.. | 77/2 | 1447. Одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбова активност „TORRI 2017“, во Република Италија..... | 82/2 |
| 1386. Одлука за одобрување на производ за заштита на растенијата DEGESCH - PLOCI/TRAKI инсектицид и родентицид за ограничена и контролирана употреба..... | 77/2 | 1476. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбова активност „JCET-17-2“, во Република Бугарија..... | 86/2 |
| | | 1477. Одлука за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Македонија, министерствата и другите органи на државната управа..... | 86/2 |
| | | 1478. Одлука за изменување на Одлуката за издавање на краткотрајна позајмица на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за одбрана..... | 86/2 |

1489. Одлука за давање во закуп на недвижни ствари со непосредна спогодба на Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот - Скопје.....	87/2	1904. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	96/7
1490. Одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINIUM LION 17“, во Република Бугарија.....	87/3	1905. Одлука за изменување на Одлуката за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовна активност „DRAGOON GUARDIAN“.....	96/7
1743. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Кавадарци.....	93/2	1920. Одлука за распишување Оглас за именување по еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата на Скопје и Куманово.....	97/3
1744. Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта.....	93/2	1937. Одлука за формирање на Национален комитет за спречување на насилан екстремизам и борба против тероризам.....	98/2
1745. Одлука за укинување на увозната давачка – царинската стапка за други производи од кожа или од вештачка кожа.....	93/5	1972. Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање.....	100/2
1746. Одлука за изменување на Одлуката за давање одобрение за основање на Приватна установа за деца - Детска градинка „Бушава азбука - кидс“ во Скопје.....	93/6	1973. Одлука за давање согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари...	100/2
1765. Одлука за отповикување членови на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје.....	94/6	1974. Одлука за доделување стипендии на странски државјани од интерес за Република Македонија.....	100/3
1766. Одлука за отповикување членови на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес.....	94/6	1979. Одлука за постоење на кризна состојба заради зголемена појава на пожари на дел од територијата на Република Македонија.....	102/3
1899. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје.....	96/3	2006. Одлука за овластување на организација за изработка на одликувања на Република Македонија.....	103/2
1900. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерство за внатрешни работи.....	96/3	2007. Одлука за зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка со запишување на дополнителни акции од страна на Република Македонија.....	103/3
1901. Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2018 година..	96/4	2008. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија.....	103/3
1902. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана...	96/6	2009. Одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Министерство за економија.....	103/4
1903. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Градска Општа Болница „8-ми Септември“ Скопје.....	96/6	2022. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на Националната номенклатура на индустриски производи, 2008.....	105/2
		2023. Одлука за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина.....	106/2

2024. Одлука за изменување на Одлуката за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовна активност „DRAGOON GUARDIAN“.....	106/2	2043. Одлука за престанок на важење на Одлуката за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовна активност „Здружена реакција 17“.....	108/9
2025. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје.....	106/3	2044. Одлука за отповикување на управител на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ - ДООЕЛ Скопје.....	108/10
2026. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија....	106/3	2045. Одлука за отповикување од должноста на в.д. управител на Трговско друштво НАФТОВОД ДООЕЛ Скопје.....	108/10
2027. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ - Скопје.....	106/3	2046. Одлука за избор на в.д. управител на Трговско друштво НАФТОВОД ДООЕЛ Скопје.....	108/10
2028. Одлука за изменување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ - Охрид и Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје, во учебната 2017/2018 година.....	106/4	2047. Одлука за избор на в.д. управител на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“-ДООЕЛ Скопје..	108/10
2037. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за култура.....	108/7	2185. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државно училиште за деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“- Скопје.....	110/2
2038. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ - п.о. Скопје за 2016 година.....	108/7	2186. Одлука за именување на Национален координатор за спречување на насилан екстремизам и борба против тероризам и негови заменици.....	110/14
2039. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Основниот суд Скопје II - Скопје.....	108/7	2189. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје.....	111/2
2040. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Врховниот суд на Република Македонија.....	108/8	2194. Одлука за избор на в.д. управител на Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ-Велес.....	112/4
2041. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	108/9	2195. Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес.....	112/4
2042. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовна активност „Здружена реакција 17“.....	108/9	2234. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	113/3
		2235. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „JOINT COOPERATION“ во Сојузна Република Германија.....	113/4
		2236. Одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „VIGORIOUS WARRIOR“, во Република Унгарија.....	113/4
		2237. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија.....	113/5

2268. Одлука за давање на согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје за 2016 година.....	114/2	2280. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	114/7
2269. Одлука за давање на согласност на Одлуката за покривање на загубата од работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје за 2016 година.....	114/2	2290. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	115/2
2270. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје за 2016 година.....	114/3	2302. Одлука за пренесување во сопственост на недвижна ствар на Оператор на електропреносниот систем на Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје.....	117/2
2271. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2016 година.....	114/3	2306. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје.....	118/3
2272. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2016 година..	114/3	2307. Одлука за формирање на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дроги.....	118/3
2273. Одлука за распределба на остварената добивка по Годишната сметка на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2016 година.....	114/4	2308. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	118/4
2274. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерство за здравство.....	114/4	2309. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	118/4
2275. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети на Општина Тетово.....	114/4	2310. Одлука за давање одобрение за основање на Приватна установа за деца - Центар за ран детски развој „Среќно детство“- Скопје.....	118/4
2276. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Државен универзитет Тетово.....	114/5	2338. Одлука за давање во закуп на дел од недвижна ствар со непосредна спогодба на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје.....	119/2
2277. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерството за здравство.....	114/5	2339. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Тетово.....	119/2
2278. Одлука за формирање на Интерресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите.....	114/5	2340. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	119/2
2279. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	114/6	2341. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено поправна установа Затвор - Прилеп.....	119/3
		2342. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	119/3

2343. **Одлука** за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во академската 2017/2018 година..... 119/4
2344. **Одлука** за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во академската 2017/2018 година..... 119/4
2345. **Одлука** за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Јавно претпријатие за државни патишта..... 119/5
2354. **Одлука** за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници-Скопје..... 121/3
2355. **Одлука** за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – доломит на Друштвото за производство, градежништво, промет и услуги БЕРОВИЌ БЕТОН ДОО увоз-извоз с.Батинци на локалитетот „Маркова Сушица“, Општина Сопиште..... 121/3
2356. **Одлука** за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за градежништво, трговија и услуги Козјак АД Куманово на локалитетот „Краста“, Општина Куманово..... 121/3
2357. **Одлука** за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Видовиште-Припечани“, Општина Зрновци и Општина Чешиново-Облешево на Друштвото за производство, промет и услуги МЕХАНИЗАЦИЈА ДОО увоз-извоз с. Зрновци, Зрновци..... 121/4
2358. **Одлука** за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на Друштвото за услуги, трговија и производство ВИЗИАНА ДООЕЛ, увоз - извоз с.Клечовце, Куманово, на локалитетот „Црквиште – Клињевица“ кај с.Клечовце, Општина Куманово.. 121/4
2359. **Одлука** за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – дијабаз на Друштвото за производство, трговија и услуги ИН-ВИКТА ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Лира“ во атарот на с.Негорци, Општина Гевгелија..... 121/5
2360. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок на локалитетот „с.Моране“ Општина Петровец..... 121/5
2361. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – керамичка глина на локалитетот „с. Уларци“ Општина Чешиново-Облешево..... 121/6
2362. **Одлука** за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина-кварцен чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз с. Д. Оризари, Битола ДОО на локалитетот „с. Брод“, Општина Новаци..... 121/6
2363. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државната изборна комисија..... 121/6
2364. **Одлука** за изменување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии во јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ - Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ - Скопје, во учебната 2017/2018 година..... 121/7
2380. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за нов 10 (20) KV кабелски вод од ТС Скочивир 10/0,4 KV/KV до ТС Букри 35/10 KV/KV КО Брод, Општина Новаци..... 122/10
2381. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година..... 122/10
2382. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на линиски 10 (20) KV електричен вод за МХЕЦ Станечка Река 2 КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка..... 122/11

- | | | | |
|---|--------|---|-------|
| 2383. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на пристапен пат и телекомуникациски столб Тиквеш КО Брушани Општина Кавадарци..... | 122/11 | 2394. Одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермер на Друштвото за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци на локалитетот „Јаребички камен“, Општина Кавадарци..... | 123/3 |
| 2384. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект 20 kv приклучен вод со траса од постоен далекувод - рудник „Сивец“ до новопланирана ТС 20/10/0,4 kv КО Присад, Општина Прилеп..... | 122/11 | 2503. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на коноп за медицински цели на „КАБА ХЕРБАЛ“ ДООЕЛ, Скопје..... | 125/5 |
| 2385. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за доградба на водоводна линија за водоснабдување на с. Саждево од постојна приклучна шахта до постојна линиска шахта бр.1 КО Борино и КО Јакреново, Општина Крушево..... | 122/12 | 2504. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на коноп за медицински цели на „ОАЗА АЛКАЛОИДИ“ ДОО Штип..... | 125/5 |
| 2386. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела П.1.1 со намена хотелски комплекс Б5 КО Порој–вон г.р. Општина Тетово..... | 122/12 | 2587. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите..... | 126/3 |
| 2387. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за 10 (20) KV кабелски приклучен вод за напојување на МХЕ 115 Бањани, КО Бањани, Општина Чучер-Сандево..... | 122/13 | 2588. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 126/3 |
| 2392. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на надземен 10 (20) kv приклучен вод и бетонска столбна трафостаница БСТС 10 (20)/0.4 kv; 100 kva Петралица - Школо, КО Петралица Општина Ранковце..... | 123/2 | 2589. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 126/3 |
| 2393. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на нов надземен 10 (20) kv вод и нова БСТС 10 (20)/0.4 kv КО Градец, Општина Крива Паланка..... | 123/2 | 2590. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на правни лица кои се должни да имаат приватно обезбедување..... | 126/3 |
| | | 2591. Одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела“ во времето од 2 до 8.10.2017 година..... | 126/4 |
| | | 2592. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија..... | 126/4 |
| | | 2593. Одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Влада на Република Македонија – Генерален секретаријат..... | 126/4 |
| | | 2594. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... | 126/5 |
| | | 2637. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Уставниот суд на Република Македонија..... | 130/2 |
| | | 2638. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година..... | 130/2 |

- | | | | |
|--|-------|---|--------|
| 2639. Одлука за одобрување на финансиските извештаи и консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година..... | 130/2 | 2656. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ Тополка со реф.бр.317 и придружни објекти КО Дреново, Општина Чашка..... | 131/6 |
| 2640. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Аеродром..... | 130/3 | 2657. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 131/6 |
| 2647. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП „Македонијапат“ - Скопје за период 1.1.-31.12.2016 година..... | 131/2 | 2658. Одлука за продажба на движна ствар..... | 131/7 |
| 2648. Одлука за давање согласност на Одлуката за распределба на средствата остварени од работењето на ЈП „Македонијапат“-Скопје за 2016 година.. | 131/3 | 2659. Одлука за продажба на движна ствар..... | 131/8 |
| 2649. Одлука за одобрување на консолидирана ревидирана Годишна сметка и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје, со Акционерското друштво Градски трговски центар – Скопје, за период од 1.1.2016 година до 31.12.2016 година..... | 131/3 | 2660. Одлука за продажба на движна ствар..... | 131/8 |
| 2650. Одлука за одобрување на ревидираната Годишна сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје, за период 1.1.2016 година до 31.12.2016 година..... | 131/3 | 2661. Одлука за продажба на движна ствар..... | 131/9 |
| 2651. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... | 131/4 | 2662. Одлука за продажба на движна ствар..... | 131/9 |
| 2652. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... | 131/4 | 2663. Одлука за продажба на движна ствар..... | 131/10 |
| 2653. Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2016 година..... | 131/5 | 2664. Одлука за изменување на Одлуката за висината и начинот на плаќање на посебниот надоместок, видот и количеството на растенија, растителни производи и други објекти и предмети за кои се плаќа надоместокот, како и висината и начинот на плаќање на трошоците во областа на здравјето на растенијата..... | 131/10 |
| 2654. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2016 година..... | 131/5 | 2716. Одлука за издавање на краткотрајна позајмица на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници Транспорт АД-Скопје..... | 136/2 |
| 2655. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2016 година..... | 131/6 | 2721. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈПВ „Лисиче“-Велес за 2016 година.. | 138/3 |
| | | 2722. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈПВ „Лисиче“ - Велес за 2016 година..... | 138/3 |
| | | 2723. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и гас CO ₂ на локалитетот „Дабечко Поле“ с.Поешево, Општина Битола..... | 138/3 |
| | | 2724. Одлука за давање одобрение за основање на Приватна установа за деца - Детска градинка „Кул кидс градинка“ - Скопје..... | 138/3 |
| | | 2725. Одлука за изменување на Одлуката за прогласување на збирка на движно културно наследство „Збирка фотографии од Благоја Дрнков“ во Јавната установа Музеј на Град Скопје за културно наследство од особено значење..... | 138/4 |

- | | | | |
|---|-------|---|--------|
| 2726. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на коноп за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги 5 ЛЕТЕРС ДОО Ресен..... | 138/5 | 2758. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 140/9 |
| 2727. Одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година..... | 138/5 | 2759. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државен инспекторат за локална самоуправа..... | 140/9 |
| 2747. Одлука за давање согласност на Годиншната сметка и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип во 2016 година..... | 140/4 | 2760. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за транспорт и врски - Државен инспекторат за градежништво и урбанизам..... | 140/10 |
| 2748. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина..... | 140/4 | 2761. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје..... | 140/10 |
| 2749. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални сировини..... | 140/5 | 2762. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за информатичко општество и администрација - Државен управен инспекторат..... | 140/10 |
| 2750. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Бегојца“ с. Стенче, општина Брвеница..... | 140/6 | 2763. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост..... | 140/10 |
| 2751. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – гипс на локалитетот „Бошков Мост“, Општина Дебар..... | 140/6 | 2764. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за труд и социјална политика..... | 140/11 |
| 2752. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина–дијабаз на локалитетот „с.Удово“, Општина Валандово..... | 140/7 | 2765. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на НУ Македонска опера и балет – Скопје..... | 140/11 |
| 2753. Одлука за назначување на Национален комитет за олеснување на трговијата..... | 140/7 | 2766. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на НУ Театар комедија – Скопје..... | 140/11 |
| 2754. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје..... | 140/8 | 2767. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Тетово..... | 140/11 |
| 2755. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ УК за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар - Скопје..... | 140/8 | 2768. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. | 140/12 |
| 2756. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата „Козле“ - Скопје..... | 140/9 | 2769. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. | 140/12 |
| 2757. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје..... | 140/9 | | |

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 2770. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. | 140/12 | 2783. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр. 12-7348/16 од 16.7.2009 година, Договорот за пренос на Договорот за концесија со бр.12-7987/16 од 10.11.2010 година, со Анексот на Договорот за концесија со бр.12-162/4 од 20.1.2014 година и со Анексот на Договорот за концесија со бр.12-7667/1 од 17.12.2015 година за локацијата бр.29 Речанска..... | 140/15 |
| 2771. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Казнено поправен дом Идризово..... | 140/12 | 2784. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр. 12-7348/10 од 16.7.2009 година, Договорот за пренос на Договорот за концесија со бр.12-7987/10 од 10.11.2010 година, со Анексот на Договорот за концесија со бр.12-162/2 од 20.1.2014 година и со Анексот на Договорот за концесија со бр.12-2781/1 од 1.4.2016 година за локацијата бр.304 Ораовица..... | 140/16 |
| 2772. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈУ Национален парк Маврово Маврови анови..... | 140/13 | 2785. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на надоместок за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации..... | 140/16 |
| 2773. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Дирекција за заштита и спасување..... | 140/13 | 2786. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје” - Скопје..... | 140/16 |
| 2774. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Тетово..... | 140/13 | 2798. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 143/3 |
| 2775. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда-Управа за извршување на санкциите..... | 140/13 | 2915. Исправка | 150/2 |
| 2776. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈУ Национален парк Маврово Маврови анови..... | 140/14 | 2799. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на ЈЗУ Градска општа болница „8 Септември“ Скопје..... | 143/3 |
| 2777. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми..... | 140/14 | 2800. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје..... | 143/3 |
| 2778. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми..... | 140/14 | 2801. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Свети Наум Охридски“ - Скопје..... | 143/4 |
| 2779. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на ЈП Македонски шуми..... | 140/14 | 2802. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје..... | 143/5 |
| 2780. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ДСУ Спортска академија - Скопје..... | 140/15 | | |
| 2781. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за образование и наука..... | 140/15 | | |
| 2782. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје..... | 140/15 | | |

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 2803. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје..... | 143/5 | 2870. Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје..... | 148/3 |
| 2804. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово..... | 143/6 | 2871. Одлука за давање согласност за основање на Автокамп во Општина Велес..... | 148/3 |
| 2805. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Македонската академија на науките и уметностите..... | 143/6 | 2872. Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини..... | 148/3 |
| 2806. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество на вежбовната активност „CHALLENGE 2017“..... | 143/6 | 2873. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... | 148/4 |
| 2807. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетски институт за позитронско - емисиона томографија на Република Македонија..... | 143/7 | 2874. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... | 148/4 |
| 2808. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кратово..... | 143/7 | 2875. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања..... | 148/4 |
| 2809. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Битола..... | 143/8 | 2876. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... | 148/5 |
| 2810. Одлука за испраќање на републичките сили за заштита и спасување за учество на меѓународната вежба „Ипа Поплави Вараждин 2017“ во Република Хрватска..... | 143/8 | 2877. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања..... | 148/5 |
| 2811. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Казнено поправен дом Штип..... | 143/9 | 2878. Одлука за намалување на концесијата за експлоатација на минерална сировина – доломит на локалитетот „Чајле“, Општина Гостивар на Акционерското друштво за производство на неметални минерали СИЛИКА - РУДНИК ЧАЈЛЕ с.Чајле, Гостивар... | 148/6 |
| 2831. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница – Охрид..... | 144/2 | 2879. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања..... | 148/7 |
| 2832. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Министерството за внатрешни работи..... | 144/2 | 2880. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Драчево“, Општина Аеродром..... | 148/7 |
| 2846. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2017 година..... | 145/2 | 2881. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања..... | 148/8 |
| 2861. Одлука за прогласување на Спомен - куќата на Лазар Личеноски во Скопје за културно наследство од особено значење, поткатегија големо значење..... | 147/2 | 2882. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... | 148/8 |
| 2862. Одлука за прогласување на Црквата Св. Ѓорѓи Победоносец во с.Младо Нагоричане, Општина Старо Нагоричане, за културно наследство од особено значење, поткатегија големо значење..... | 147/4 | 2883. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло..... | 148/9 |
| | | 2884. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за висината на надоместотот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство.... | 148/9 |
| | | 2885. Одлука за престанок и давање на времено користење на движни ствари на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ – Скопје..... | 148/9 |

- | | | | |
|--|--------|---|-------|
| 2886. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Струмица..... | 148/11 | 2934. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски извештај со завршната сметка за 2016 година, Ревизорскиот извештај и Годишниот извештај за работа за 2016 година на АД во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје..... | 152/4 |
| 2887. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Медицинскиот факултет – Скопје при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 148/11 | 2935. Одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина - мермер на локалитетот „Галабовец – Нови Присад“, Општина Прилеп од Трговското друштво за производство, трговија и услуги ОРТО МЕРМЕРИ ДОО увоз-извоз Скопје на Акционерското друштво за производство и преработка на мермер ФИМАР БАЛКАН АД Скопје..... | 152/5 |
| 2888. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје..... | 148/12 | 2936. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... | 152/5 |
| 2898. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г-2-лесна индустрија КО Мислешев-вон г.р., општина Струга..... | 149/2 | 2937. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања..... | 152/5 |
| 2913. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД-Скопје..... | 150/2 | 2938. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Делчево..... | 152/6 |
| 2927. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“.... | 152/3 | 2939. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Скопје..... | 152/6 |
| 2928. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“.... | 152/3 | 2940. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Радовиш..... | 152/7 |
| 2929. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“.... | 152/3 | 2941. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Кавадарци..... | 152/7 |
| 2930. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“.... | 152/3 | 2942. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Гевгелија..... | 152/7 |
| 2931. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“.... | 152/4 | 2943. Одлука за давање согласност на Финансискиот план за изменување и дополнување на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2017 година..... | 152/8 |
| 2932. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“.... | 152/4 | 2944. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на Здружението – Национален комитет на Меѓународниот Совет за споменици и локалитети – ИКОМОС во Македонија - Скопје..... | 152/8 |
| 2933. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк „Галичица“.... | 152/4 | 2945. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Галабовец-Бела Пола“ Општина Прилеп..... | 152/8 |

- | | | | |
|---|--------|--|-------|
| 2946. Одлука за давање согласност на усогласениот текст на предлог на Правилникот со тарифа за користење Авторски музички дела..... | 152/9 | 2993. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје..... | 156/5 |
| 2947. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на ЈЗУ Институт по белодробни заболувања Козле..... | 152/9 | 2994. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје..... | 156/5 |
| 2948. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Агенција за управување со одземен имот..... | 152/9 | 2995. Одлука за отповикување на Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул..... | 156/6 |
| 2949. Одлука за остварување на право на користење на службено возило на претседателот на Владата на Република Македонија на кој му престанала функцијата..... | 152/9 | 2996. Одлука за задолжување на Општина Липково со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје..... | 156/6 |
| 2950. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „MILEX-2017“ во Обединетото Кралство..... | 152/10 | 2997. Одлука за отповикување на Генерален конзул и шеф на Канцеларијата за конзуларни, економски и трговски работи на Република Македонија во Република Грција, со седиште во Солун..... | 156/7 |
| 2983. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијат“ - Скопје..... | 155/2 | 2998. Одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона..... | 156/7 |
| 2987. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина - јаглен на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје на локалитетот „Славеј“ Општина Прилеп и Општина Кривогаштани..... | 156/2 | 2999. Одлука за изменување на Одлуката за остварување на право на користење на службено возило на претседателот на Владата на Република Македонија на кој му престанала функцијата..... | 156/7 |
| 2988. Одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот..... | 156/3 | 3000. Одлука за формирање работна група за изготвување и следење на имплементацијата на Планот за реализација на препораките на група високи експерти за системски прашања од владеење на правото во врска со следењето на комуникациите (2015)..... | 156/7 |
| 2989. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Здружението за духовно обединување на Сетинци-Попадинци и Крушоради од Лерин во Македонија - Скопје..... | 156/3 | 3006. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето за 2016 година на ЈП Службен весник на Република Македонија..... | 157/2 |
| 2990. Одлука за задолжување на Општина Новаци со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје..... | 156/4 | 3007. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2016 година на ЈП Службен весник на Република Македонија..... | 157/2 |
| 2991. Одлука за задолжување на општина Могила со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје..... | 156/4 | 3008. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести – Скопје..... | 157/3 |
| 2992. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Центар за традиционална кинеска медицина – Штип..... | 156/5 | 3025. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено – поправната установа Затвор Скопје..... | 158/6 |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 3026. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основниот суд Берово..... | 158/7 | 3045. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Општа болница - Охрид..... | 158/20 |
| 3027. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основниот суд Винаца..... | 158/7 | 3046. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје..... | 159/2 |
| 3028. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основниот суд Дебар..... | 158/7 | 3047. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година..... | 159/13 |
| 3029. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основниот суд Делчево..... | 158/8 | 3048. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – глина на Друштвото за градежништво, услуги и трговија АКТИВ КОНСТРАКШН ДОО Скопје на локалитетот „Паранива“ Општина Велес..... | 159/15 |
| 3030. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основниот суд Радовиш..... | 158/8 | 3071. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – метални минерални сировини по Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања..... | 160/7 |
| 3031. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основниот суд Свети Николе..... | 158/9 | 3072. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – фелдспат на Акционерско друштво за неметали Огражден АД Струмица на локалитетот „Дрвош“ Општина Босилово..... | 160/7 |
| 3032. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основниот суд Скопје I – Скопје... | 158/9 | 3073. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – кварц на Друштвото за производство, трговија и транспорт МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје на локалитетот „Орловац“ с.Клечевце и с.Зубовце Општина Куманово..... | 160/7 |
| 3033. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основниот суд Струмица..... | 158/11 | 3131. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на вршење на официјалните контроли на производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето..... | 164/2 |
| 3034. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основниот суд Штип..... | 158/11 | 3132. Одлука за престанување на важење на Одлуката за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација..... | 164/2 |
| 3035. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Општа болница - Струга..... | 158/14 | 3133. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, трговија и услуги „МХИ Тополки“ ДООЕЛ Скопје..... | 164/2 |
| 3036. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Општа болница - Гостивар..... | 158/14 | | |
| 3037. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“ - Битола..... | 158/15 | | |
| 3038. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Клиничка болница- Тетово..... | 158/15 | | |
| 3039. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Општа болница - Струмица..... | 158/16 | | |
| 3040. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Општа болница - Куманово..... | 158/16 | | |
| 3041. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Клиничка болница- Штип..... | 158/17 | | |
| 3042. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје.. | 158/17 | | |
| 3043. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство - Чаир..... | 158/19 | | |
| 3044. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Општа болница - Прилеп..... | 158/19 | | |

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 3134. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државна изборна комисија..... | 164/3 | 3181. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината..... | 168/21 |
| 3135. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за локална самоуправа..... | 164/7 | 3182. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена ЕЗ - некомпактибилна инфраструктура (пречистителна станица за отпадни води) КО Карбинци и КО Карбинци-вон г.р., Општина Карбинци..... | 168/22 |
| 3136. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика..... | 164/7 | 3183. Одлука за дополнување на Одлуката за формирање работна група за изготвување и следење на имплементацијата на Планот за реализација на препораките на група високи експерти за системски прашања од владеењето на правото во врска со следењето на комуникациите (2015)..... | 168/22 |
| 3137. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Совет за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и граѓанскиот сектор..... | 164/7 | 3188. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Археолошки музеј на Македонија..... | 169/2 |
| 3152. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје..... | 166/3 | 3189. Одлука за формирање на Национален комитет за олеснување..... | 169/4 |
| 3153. Одлука за давање согласност на Студиска програма за втор циклус на студии „Сајбер безбедност и дигитална форензика“ на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје..... | 166/3 | 3190. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа за управување со археолошкиот локалитет „Стоби“ - Градско..... | 169/4 |
| 3171. Одлука за формирање на Национален комитет за обезбедување во цивилното воздухопловство..... | 168/17 | 3191. Одлука за продажба на недвижни ствари во Кочани..... | 169/5 |
| 3172. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје..... | 168/17 | 3192. Одлука за продажба на недвижни ствари во Прилеп..... | 169/5 |
| 3173. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука..... | 168/18 | 3193. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на фабрика за преработка на вода за пиење за водоснабдување на с.Трсино со цевковод КО Трсино, Општина Винаца..... | 169/6 |
| 3174. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 168/18 | 3194. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Градот Скопје..... | 169/7 |
| 3175. Одлука за продажба на недвижни ствари во Штип..... | 168/19 | 3195. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 169/7 |
| 3176. Одлука за продажба на недвижни ствари во Кичево..... | 168/19 | 3237. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници Транспорт АД-Скопје..... | 172/3 |
| 3177. Одлука за продажба на недвижни ствари во Прилеп..... | 168/20 | 3283. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје..... | 173/3 |
| 3178. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за образование и наука-Државен просветен инспекторат... .. | 168/20 | | |
| 3179. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука..... | 168/20 | | |
| 3180. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Кичево..... | 168/21 | | |

3284. **Одлука** за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со влогови преку издавање на нови акции од петта емисија по пат на приватна понуда..... **173/3**
3285. **Одлука** за давање согласност на Програмата за изменување на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2017 година.. **173/5**
3311. **Одлука** за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2018 година*..... **174/2**
3313. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б2-големи трговски единици КО Глуво Бразда Општина Чучер Сандево..... **175/3**
3314. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Б-комерцијални и деловни намени, ДЗ-спорт и рекреација и А4-времено сместување КО Блатец, Општина Винаца..... **175/3**
3315. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување (викенд куќи) КО Раштак Општина Гази Баба..... **175/4**
3316. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс (погон за сечење, обликување и доработка на камен) КО Неокази, Општина Пробиштип..... **175/4**
3317. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Тетово-вон г.р. Општина Тетово..... **175/5**
3318. **Одлука** за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација..... **175/5**
3319. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... **175/6**
3320. **Одлука** за формирање на Совет за развој на пазарот на капитал..... **175/6**
3321. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... **175/7**
3322. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје..... **176/2**
3323. **Одлука** за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... **176/4**
3336. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2016 година..... **177/5**
3337. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2016 година..... **177/5**
3338. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2016 година..... **177/5**
3339. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2016 година..... **177/6**

3340. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2016 година..... 177/6
3341. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2016 година..... 177/6
3342. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2016 година..... 177/7
3343. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2016 година..... 177/7
3344. **Одлука** за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2016 година..... 177/7
3345. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс за преработка на украсен камен (мермер и гранит) КО Варош, Општина Прилеп..... 177/8
3346. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелски комплекс КО Гајре Општина Тетово..... 177/8
3347. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Мирковци, Општина Чучер Сандево. 177/8
3348. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Авто сервис КО Селце Општина Прилеп..... 177/9
3349. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија (винарија со придружни објекти) КО Истибања, Општина Винаца..... 177/9
3350. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд зона со намена А4-временно сместување КО Сопиште вон град Општина Сопиште..... 177/10
3351. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на магацин со деловен простор КО Глуво Бразда Општина Чучер Сандево..... 177/10
3352. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Б3-големи угостителски единици и Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Камењане Општина Боговиње..... 177/10
3353. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Глишиќ, Општина Кавдарци..... 177/11
3354. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Здружение планинарско друштво „ГРИКА Е ДЕРВЕНИТ“ - Скопје..... 177/11
3355. **Одлука** за давање согласност на Одлука за продажба на станбен простор..... 177/21
3356. **Одлука** за давање согласност на Одлука за утврдување продажна цена на стан наменет за продажба на ул. „Партизански одреди“ бр. 153/1-11 во Скопје..... 177/21
3357. **Одлука** за изменување на Одлуката за основање на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... 177/22
3358. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... 177/22
3359. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за правда- Управа за водење на матичните книги..... 177/23
3360. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информативен систем..... 177/23

- | | | | |
|---|--------|---|-------|
| 3361. Одлука за давање согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти..... | 177/24 | 3376. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Неготино..... | 178/5 |
| 3362. Одлука за давање согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности..... | 177/24 | 3377. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Русе Бошковиќ“ Маврово-Ростуше..... | 178/5 |
| 3363. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на мини депоенија за комунален отпад од времен карактер КО Н. Конско, Општина Гевгелија..... | 177/24 | 3378. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Јавно претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес..... | 178/5 |
| 3364. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини..... | 177/25 | 3379. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Јегуновце..... | 178/5 |
| 3365. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија..... | 177/26 | 3380. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Општа болница-Дебар..... | 178/6 |
| 3369. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонијапат – Скопје..... | 178/3 | 3381. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Неготино..... | 178/6 |
| 3370. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на ЈП Македонијапат – Скопје..... | 178/3 | 3382. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство..... | 178/6 |
| 3371. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈП Македонски шуми - Скопје..... | 178/3 | 3383. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.. | 178/6 |
| 3372. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. | 178/4 | 3384. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство..... | 178/7 |
| 3373. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Ново Село..... | 178/4 | 3385. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонијапат - Скопје..... | 178/7 |
| 3374. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на НУ Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица..... | 178/4 | 3386. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.. | 178/7 |
| 3375. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза - Лешок..... | 178/4 | 3387. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември Скопје..... | 178/7 |
| | | 3388. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. | 178/8 |
| | | 3389. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство..... | 178/8 |

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 3390. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми - Скопје..... | 178/8 | 3404. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Арачиново..... | 178/12 |
| 3391. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 178/8 | 3405. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Државно правобранителство на Република Македонија..... | 178/12 |
| 3392. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. | 178/9 | 3425. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП „Стрежево” – Битола за 2016 година..... | 181/3 |
| 3393. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите..... | 178/9 | 3426. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП „Стрежево” - Битола за 2016 година..... | 181/3 |
| 3394. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Струмица..... | 178/9 | 3427. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Чардаковец“ Општина Горче Петров и Општина Чучер Сандево..... | 181/3 |
| 3395. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Маврово и Ростуше..... | 178/9 | 3428. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – лапорец на локалитетот „с.Блаце“, Општина Чучер Сандево..... | 181/3 |
| 3396. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда – Управа за водење на матични книги..... | 178/10 | 3429. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – гранит на локалитетот „с.Мажучиште“ Општина Прилеп..... | 181/4 |
| 3397. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Бутел..... | 178/10 | 3430. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Рид“ с.Катланово, Општина Петровец..... | 181/4 |
| 3398. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Богданци..... | 178/10 | 3431. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници-Скопје..... | 181/4 |
| 3399. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи..... | 178/10 | 3432. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „с.Средно Коњари и с.Долно Коњари“, Општина Петровец..... | 181/5 |
| 3400. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда..... | 178/11 | 3433. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Одризом“ с.Доброшане, Општина Куманово..... | 181/5 |
| 3401. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за млади и спорт..... | 178/11 | 3434. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2018 година..... | 181/5 |
| 3402. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Маврово и Ростуше..... | 178/11 | 3435. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2018 година..... | 181/5 |
| 3403. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство..... | 178/11 | | |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 3436. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за култура..... | 181/6 | 3448. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за изградба на државен пат „Автопат Миладиновци-Св.Николе-Штип“ на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Овче поле-Богословец“ Општина Свети Николе..... | 181/12 |
| 3437. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за проширување и изградба на државен пат „А3/Р1312, делница Велес-Кадрифаково, Четврта секција од с.Лозово до с.Сарамзалино и Шеста секција од с.Сарамзалино до клучка Кадрифаково“ на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „с. Црнилиште“ Општина Свети Николе..... | 181/9 | 3449. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за реконструкција и рехабилитација на државен пат „А3/Р1312 на ниво на експресен пат, делница Велес-Кадрифаково, Втора секција од депонија Велес до с. Лозово, од стационача км.0+000 до км.8+933,92“ на минерална сировина-песок и чакал на локалитетот „Бунар Дере“, Општина Велес..... | 181/12 |
| 3438. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница – Штип..... | 181/9 | 3450. Одлука за формирање на Национално координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување..... | 181/12 |
| 3439. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за труд и социјална политика..... | 181/9 | 3457. Одлука за отповикување член на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес..... | 182/4 |
| 3440. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за правда – Управа за извршување на санкции... | 181/10 | 3458. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.. | 182/4 |
| 3441. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за одбрана..... | 181/10 | 3459. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Казнено поправен дом - Идризово..... | 182/4 |
| 3442. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство..... | 181/10 | 3460. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за локална самоуправа – Државен инспекторат за локална самоуправа..... | 182/4 |
| 3443. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилни пресуди на Министерство за одбрана..... | 181/10 | 3461. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. | 182/5 |
| 3444. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилни пресуди на Министерство за труд и социјална политика..... | 181/11 | 3462. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје..... | 182/5 |
| 3445. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда-Управа за извршување на санкции..... | 181/11 | 3463. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ „Здравствен дом“ Дебар..... | 182/5 |
| 3446. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања – Отешево..... | 181/11 | 3464. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи..... | 182/5 |
| 3447. Одлука за престанок на важење на Одлуката за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација..... | 181/11 | 3465. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи..... | 182/6 |

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 3466. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи..... | 182/6 | 3561. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. – Скопје..... | 184/2 |
| 3467. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда - Управа за извршување на санкции..... | 182/6 | 3562. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство..... | 184/3 |
| 3468. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за информатичко општество и администрација-Државен управен инспекторат..... | 182/7 | 3563. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес..... | 184/3 |
| 3469. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за управување со одземен имот..... | 182/7 | 3564. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кратово..... | 184/4 |
| 3470. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за управување со одземен имот..... | 182/7 | 3565. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола..... | 184/4 |
| 3471. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за информатичко општество и администрација – Државен управен инспекторат..... | 182/8 | 3566. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес..... | 184/5 |
| 3472. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државен инспекторат за локална самоуправа..... | 182/8 | 3567. Одлука за продажба на движна ствар..... | 184/5 |
| 3473. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Советот за унапредување и надзор на ревизијата..... | 182/8 | 3568. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струга..... | 184/5 |
| 3545. Одлука за испраќање на хуманитарна помош за заштита и спасување во Република Албанија..... | 183/4 | 3569. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Штип..... | 184/6 |
| 3546. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања..... | 183/4 | 3570. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија..... | 184/6 |
| 3547. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение - Планинарски спортски клуб ДРАЧЕВО ФИЛИП ЧАКАРОВ Скопје..... | 183/4 | 3571. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола..... | 184/7 |
| 3548. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Градска општа болница „8 Септември“ Скопје..... | 183/11 | 3572. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица..... | 184/7 |
| | | 3573. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Врапчиште..... | 184/8 |
| | | 3574. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар..... | 184/8 |
| | | 3575. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово..... | 184/9 |
| | | 3576. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани..... | 184/9 |
| | | 3577. Одлука за Шеснаесетта емисија на обврзници за денационализација..... | 184/10 |
| | | 3583. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2018 година..... | 185/2 |
| | | 3584. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид..... | 185/2 |
| | | 3585. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово..... | 185/2 |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 3608. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2016 година..... | 186/8 | 3619. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на Друштвото за градежништво, услуги и трговија на големо и мало ЦВЕТ – КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Батинци Студеничани на локалитетот “Јарова глава“, Општина Сопиште..... | 187/11 |
| 3609. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2016 година..... | 186/9 | 3620. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – песок на Друштво за градежништво, услуги и трговија на големо и мало Цвет - Компани ДООЕЛ експорт-импорт с. Батинци Студеничани на локалитетот „с. Варвара“, Општина Сопиште..... | 187/11 |
| 3610. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2016 година..... | 186/9 | 3621. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... | 187/12 |
| 3611. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2016 година..... | 186/9 | 3622. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер “Брегалница - Винички“..... | 187/12 |
| 3612. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2016 година..... | 186/9 | 3623. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер “Брегалница - Штипски“..... | 187/13 |
| 3613. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2016 година..... | 186/10 | 3624. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер “Вардар 1 – Гостиварски“..... | 187/14 |
| 3614. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2016 година..... | 186/10 | 3625. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер “Вардар 3 – Скопски“..... | 187/15 |
| 3615. Одлука за распределба на добивката по Годишната сметка за 2016 година на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје..... | 186/10 | 3626. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер “Вардар 4 – Велешки“..... | 187/16 |
| | | 3627. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона “Акумулација Матка“..... | 187/17 |
| | | 3628. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер “Вардар 7 – Гевгелиски“..... | 187/18 |
| | 186/11 | 3629. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер “Злетовска Река“..... | 187/19 |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 3630. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Крива Река 2–Кратовско-Кумановски“..... | 187/20 | 3653. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Здружението на ловци Сокол - Битола..... | 189/7 |
| 3631. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Охридски“ | 187/21 | 3654. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Дебриште“, Општина Росоман..... | 189/7 |
| 3632. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Пчиња 1 – Кумановски“ | 187/22 | 3655. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и гас CO ₂ на локалитетот помеѓу селата Гермијан и Креница, Општина Новаци..... | 189/8 |
| 3633. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Пчиња 2 – Скопски“ | 187/23 | 3656. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за изградба на државен пат „А4, делница Миладиновци – Свети Николе – Штип со должина од км45+841,08“ на минерална суровина-песок и чакал на локалитетот „Широка Падина“ с.Кадрифаково, Општина Свети Николе..... | 189/8 |
| 3634. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Липково“ | 187/24 | 3657. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – бентонитска глина на локалитетот „Јабучки Дол“ с.Гиновци, Општина Ранковце..... | 189/8 |
| 3635. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 1 – Демирхисарски“ | 187/25 | 3658. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона на Прилеп и за висината на закупницата..... | 189/9 |
| 3636. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 2 – Прилепски“ | 187/26 | 3659. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Идризово“, Општина Гази Баба и Општина Аеродром..... | 189/9 |
| 3637. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 3 – Битолски“ | 187/27 | 3660. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок на локалитетот „с.Средно Коњари“, Општина Петровец..... | 189/9 |
| 3638. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Треска 1 – Кичевски“ | 187/28 | 3661. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварцит на локалитетот „Сатеска“, Општина Кичево..... | 189/10 |
| 3639. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црн Дрим 1“ | 187/29 | 3662. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Вевчани..... | 189/10 |
| 3640. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Шум“ | 187/30 | 3663. Одлука за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2017 година за поддршка на имплементацијата на декадата и стратегијата за Ромите..... | 189/10 |
| 3641. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црн Дрим 2“ | 187/31 | | |

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 3664. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје” - Скопје..... | 189/11 | 3720. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Фармацевтскиот факултет“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 190/32 |
| 3665. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пробиштип..... | 189/12 | 3721. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 190/33 |
| 3666. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово..... | 189/14 | 3722. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на град Скопје..... | 190/35 |
| 3667. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство..... | 189/16 | 3723. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 190/37 |
| 3668. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 189/17 | 3724. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 190/39 |
| 3712. Одлука за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди дел од деловен простор на другите сопственици на деловниот простор... | 190/27 | 3725. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 190/41 |
| 3713. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2017 година и на Финансиските извештаи за 2017 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2017 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2017 година на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар - Скопје за 2017 година... | 190/27 | 3726. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 190/43 |
| 3714. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица..... | 190/27 | 3727. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 190/45 |
| 3715. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 190/28 | 3728. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 190/47 |
| 3716. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Прогон-Гаскарник“ во атарот на с.Пиперево, Општина Василево и Општина Струмица..... | 190/28 | 3729. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација..... | 190/48 |
| 3717. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Центарот за стручно образование и обука..... | 190/29 | 3730. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука - Биро за развој на образованието..... | 190/49 |
| 3718. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје..... | 190/30 | 3731. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 190/50 |
| 3719. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје..... | 190/31 | 3732. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 190/52 |
| | | 3733. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 190/53 |
| | | 3734. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 190/55 |
| | | 3735. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 190/57 |
| | | 3736. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 190/59 |
| | | 3737. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 190/61 |

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 3738. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 190/63 | 3749. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагоонија“ - Скопје..... | 190/74 |
| 3739. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 190/65 | 3750. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за внатрешни работи..... | 190/74 |
| 3740. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 190/67 | 3751. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје..... | 190/75 |
| 3741. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Манастирец, Росоман на локалитетот „Црвени Брегови 2“ Општина Неготино..... | 190/68 | 3780. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор на Владата на Република Македонија..... | 191/4 |
| 3742. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – мермер на Друштвото за производство, услуги и трговија КРИН-ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз с.Беровци, Прилеп на локалитетот „с.Беловодица“ Општина Прилеп..... | 190/68 | 3781. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга..... | 191/6 |
| 3743. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – андезит на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ДИНЕ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Крива Паланка на локалитетот „Косовица“ с. Узем, Општина Крива Паланка..... | 190/69 | 3782. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет во Тетово..... | 191/8 |
| 3744. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини по Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини..... | 190/70 | 3783. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица..... | 191/10 |
| 3745. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправен дом Идризово.. | 190/71 | 3784. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Стоматолошкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 191/12 |
| 3746. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Добреноец, Општина Кичево..... | 190/73 | 3785. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Неготино..... | 191/13 |
| 3747. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 190/73 | 3786. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш..... | 191/15 |
| 3748. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски-Сениќ“ - Скопје..... | 190/73 | 3787. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод..... | 191/17 |
| | | 3788. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Медицинскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 191/19 |
| | | 3789. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 191/20 |
| | | 3790. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод..... | 191/23 |
| | | 3791. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа - Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово..... | 191/26 |
| | | 3792. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа – Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид..... | 191/28 |
| | | 3793. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пробиштип..... | 191/30 |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 3794. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот во Тетово..... | 191/32 | 3794. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот во Тетово..... | 191/65 |
| 3795. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... | 191/34 | 3795. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... | 191/66 |
| 3796. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово..... | 191/35 | 3796. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово..... | 191/68 |
| 3797. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци..... | 191/37 | 3797. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци..... | 191/70 |
| 3798. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен..... | 191/39 | 3798. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен..... | 191/72 |
| 3799. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија..... | 191/41 | 3799. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија..... | 191/74 |
| 3800. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Природно математичкиот факултет“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 191/43 | 3800. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Природно математичкиот факултет“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 191/76 |
| 3801. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа - Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар..... | 191/44 | 3801. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа - Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар..... | 191/77 |
| 3802. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш..... | 191/46 | 3802. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш..... | 191/79 |
| 3803. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 191/49 | 3803. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 191/81 |
| 3804. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика..... | 191/51 | 3804. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика..... | 191/83 |
| 3805. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа – Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид..... | 191/53 | 3805. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа – Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид..... | 191/85 |
| 3806. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани..... | 191/55 | 3806. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани..... | 191/87 |
| 3807. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија..... | 191/57 | 3807. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија..... | 191/89 |
| 3808. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите - Скопје..... | 191/59 | 3808. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите - Скопје..... | 191/91 |
| 3809. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп..... | 191/61 | 3826. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г4-магазински простор со сите потребни пропратни содржини со намена компатибилна со основната (Б1, Б4, Г3 и Д2), КО Кривогаштани-вон г.р., Општина Кривогаштани..... | 191/93 |
| 3810. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура „АСНОМ“ – Гостивар..... | 191/63 | | |

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 3827. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување на Инвестиционата програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2017 година..... | 191/93 | 3871. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници..... | 193/9 |
| 3828. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија за 2016 година.. | 191/93 | 3872. Одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Македонија за странски државјани носители на важечка британска, американска и канадска виза..... | 193/9 |
| 3829. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2017 година..... | 191/94 | 3881. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државен инспекторат за животна средина..... | 195/2 |
| 3830. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за поставување на фотоволтажни ќелии со намена Е2-комунална супраструктура за производство на електрична енергија КО Јаболци, Општина Сопиште..... | 191/94 | 3882. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државна фитосанитарна лабораторија..... | 195/2 |
| 3831. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Батинци, Општина Студеничани..... | 191/94 | 3883. Одлука за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2018 година..... | 195/3 |
| 3832. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба КО Сопот, Општина Свети Николе... | 191/94 | 3891. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини..... | 197/10 |
| 3847. Одлука за отповикување од должноста управител на Друштвото за производство, промет и услуги ПРЕПОРОД ДООЕЛ Скопје..... | 192/4 | 3892. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Општина Крушево..... | 197/11 |
| 3848. Одлука за избор на в.д. управител на Друштво за производство, промет и услуги ПРЕПОРОД ДООЕЛ Скопје... | 192/4 | 3893. Одлука за овластување за изградба на енергетски објект ветерна електрана „Богословец“ на ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ, Скопје..... | 197/11 |
| 3849. Одлука за избор на в.д. управител на Друштвото за производство, промет и услуги ЕКОНОМИЈА-ИДРИЗОВО ДООЕЛ Скопје..... | 192/4 | 3894. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Национална установа Театар за деца и младинци - Скопје..... | 197/12 |
| 3869. Одлука за задолжување на Општина Босилово со долгорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје..... | 193/8 | 3895. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 197/13 |
| 3870. Одлука за задолжување на Општина Ранковце со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје..... | 193/9 | 3896. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 197/14 |
| | | 3897. Одлука Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 197/15 |
| | | 3898. Одлука Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 197/18 |
| | | 3899. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 197/21 |
| | | 3900. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6484/1 од 22.8.2012 година на риболовниот ревер „Брегалница 1“..... | 197/24 |

- | | | | |
|---|--------|--|---------|
| 3901. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6485/1 од 22.8.2012 година на рекреативната зона „Акумулација Ратево“..... | 197/24 | 3937. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци..... | 198/35 |
| 3902. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за информатичко општество и администрација..... | 197/24 | 3938. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола..... | 198/38 |
| 3903. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на коноп за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИЦАЛ 420 увоз-извоз ДОО Битола..... | 197/25 | 3939. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ Битола..... | 198/41 |
| 3904. Одлука за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2018 година..... | 197/25 | 3940. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура - Крива Паланка..... | 198/44 |
| 3926. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 198/3 | 3941. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Валандово..... | 198/47 |
| 3927. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Педагошкиот факултет „Св.Климент Охридски“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје..... | 198/6 | 3942. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип..... | 198/50 |
| 3928. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип..... | 198/8 | 3943. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола..... | 198/55 |
| 3929. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија..... | 198/12 | 3944. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје... | 198/60 |
| 3930. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе..... | 198/14 | 3945. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје..... | 198/62 |
| 3931. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите..... | 198/17 | 3946. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола..... | 198/79 |
| 3932. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица..... | 198/21 | 3947. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип..... | 198/96 |
| 3933. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура - Крива Паланка..... | 198/24 | 3948. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“-Скопје.. | 198/109 |
| 3934. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа - Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово..... | 198/27 | 3949. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани..... | 198/118 |
| 3935. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Валандово..... | 198/30 | 3950. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево..... | 198/121 |
| 3936. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје..... | 198/33 | | |

255.	Исправка на Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерството за внатрешни работи објавена во („Службен весник на Република Македонија“ во бр. 122 од 4 септември 2013 година).....	19/2	556.	Решение за утврдување престанок на функцијата претседател на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија....	34/13
2181.	Исправка на Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерството за внатрешни работи објавена во („Службен весник на Република Македонија“ во бр. 122 од 4 септември 2013 година).....	108/39	692.	Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	41/13
РЕШЕНИЈА			693.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	41/13
Рег. бр.	Бр./стр.		694.	Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	41/13
108.	Решение за разрешување членови и именување вршители на должноста членови на Управниот одбор на ЈП за државни патишта.....	11/2	936.	Решение за именување претседател, заменик-претседател и членови на Комисија за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион.....	48/36
511.	Решение за разрешување од должноста директор на Службата за просторен информативен систем.....	31/11	974.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Управата за финансиско разубување.....	51/2
512.	Решение за именување вршител на должноста директор на Службата за просторен информативен систем.....	31/12	1010.	Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија.....	54/4
513.	Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор на ЈП за државни патишта.....	31/12	1011.	Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје.....	54/4
514.	Решение за именување в.д. директор на дирекцијата за радиациона сигурност.....	31/12	1012.	Решение за разрешување членови и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - „Железничар“-Скопје.....	54/5
522.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	32/3	1013.	Решение за разрешување членови и именување вршители на должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово.....	54/5
523.	Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	32/3	1014.	Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Штип.....	54/5
524.	Решение за именување в.д. директор на Управата за животна средина.....	32/4	1015.	Решение за разрешување членови и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Охрид.....	54/5
525.	Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за животна средина.....	32/4	1016.	Решение за разрешување претседател и членови и именување в.д. претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола.....	54/6
526.	Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. Скопје.....	32/4			
555.	Решение за именување вршител на должноста претседател на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.....	34/12			

- | | | | |
|--|------|--|-------|
| 1017. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“ - Скопје..... | 54/6 | 1027. Решение за разрешување членови и именување вршител на должноста член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Ресен..... | 54/9 |
| 1018. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје..... | 54/6 | 1028. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор -претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство- Скопје..... | 54/9 |
| 1019. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Скопје..... | 54/7 | 1029. Решение за разрешување членови и именување вршители на должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Берово..... | 54/10 |
| 1020. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија – Скопје..... | 54/7 | 1030. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта- Скопје..... | 54/10 |
| 1021. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат – максилофацијална хирургија - Скопје..... | 54/7 | 1031. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор -претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница „Куманово“ - Куманово..... | 54/10 |
| 1022. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје..... | 54/7 | 1032. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор -претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Македонски Брод..... | 54/10 |
| 1023. Решение за разрешување членови и именување вршители на должноста членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на Државниот музички училишен центар „Сергеј Михајлов“ – Штип..... | 54/8 | 1033. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот..... | 54/11 |
| 1024. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија..... | 54/8 | 1034. Решение за разрешување членови и именување вршители на должноста членови на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар..... | 54/11 |
| 1025. Решение за разрешување членови и именување вршители на должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиника, завод и ургентен центар – Скопје..... | 54/8 | 1071. Решение за изменување на Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа..... | 55/8 |
| 1026. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Неготино..... | 54/9 | 1072. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор -претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп | 55/8 |
| | | 1073. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор -претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Радовиш | 55/8 |
| | | 1074. Решение за разрешување членови и именување вршители на должноста членови на Управниот одбор -претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Неготино..... | 55/9 |

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 1075. Решение за именување на вршители на должноста членови на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија | 55/9 | 1086. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница-Скопје | 55/12 |
| 1076. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“ - Скопје..... | 55/9 | 1087. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово | 55/12 |
| 1077. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје..... | 55/9 | 1088. Решение за именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид..... | 55/13 |
| 1078. Решение за именување вршител на должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје..... | 55/10 | 1089. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања - Огешево..... | 55/13 |
| 1079. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје | 55/10 | 1090. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија | 55/13 |
| 1080. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје..... | 55/10 | 1091. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар..... | 55/13 |
| 1081. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје | 55/11 | 1092. Решение за разрешување членови и именување вршители на должноста членови – претставници на основачот на Управниот одбор на ЈУ за деца – Детско одморалиште „Илинден“ – Гостивар | 55/14 |
| 1082. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје..... | 55/11 | 1093. Решение за именување вршител на должноста член – претставник на основачот на Управниот одбор на ЈУ за деца – Детско одморалиште „Илинден“ – Гостивар..... | 55/14 |
| 1083. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија – Скопје | 55/11 | 1094. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Училишниот одбор- претставник на основачот на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ - Битола..... | 55/14 |
| 1084. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје..... | 55/11 | 1095. Решение за разрешување член- претставник на основачот на Училишниот одбор на Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје | 55/14 |
| 1085. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје..... | 55/12 | 1096. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение | 55/15 |

1118. Решение за именување вршител на должноста директор на Агенцијата за катастар на недвижности.....	57/2	1314. Решение за разрешување од должноста генерален секретар на Владата на Република Македонија.....	71/2
1119. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	57/2	1315. Решение за разрешување од должноста директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	71/2
1120. Решение за именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Берово.....	57/2	1316. Решение за именување директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	71/2
1121. Решение за именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија – Скопје.....	57/2	1361. Решение за утврдување престанок на функцијата државен секретар во Министерството за правда.....	76/4
1122. Решение за разрешување член и именување вршител на должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Прилеп.....	57/2	1362. Решение за утврдување престанок на функцијата државен секретар во Министерството за надворешни работи.....	76/4
1123. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	57/2	1363. Решение за утврдување престанок на функцијата државен секретар во Министерството за финансии.....	76/4
1192. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Романија, со седиште во Темишвар...	64/11	1364. Решение за утврдување престанок на функцијата државен секретар во Министерството за економија.....	76/4
1193. Решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Ајдин.....	64/11	1365. Решение за утврдување престанок на функцијата државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	76/4
1194. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Бодрум.....	64/12	1366. Решение за утврдување престанок на функцијата државен секретар во Министерството за здравство.....	76/5
1195. Решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Малатија.....	64/12	1367. Решение за утврдување престанок на функцијата државен секретар во Министерството за образование и наука.....	76/5
1196. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	64/12	1368. Решение за утврдување престанок на функцијата државен секретар во Министерството за труд и социјална политика.....	76/5
1197. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за внатрешни работи.....	64/12	1369. Решение за утврдување престанок на функцијата државен секретар во Министерството за локална самоуправа.....	76/5
1310. Решение за назначување на Национален ИПА координатор (НИПАК) за управување со претпристапните фондови ИПА и ИПА II од Европската Унија за Република Македонија....	70/3	1370. Решение за утврдување престанок на функцијата државен секретар во Министерството за култура.....	76/6
1311. Решение за именување членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи.....	70/3	1371. Решение за утврдување престанок на функцијата државен секретар во Министерството за информатичко општество и администрација.....	76/6
1313. Решение за именување генерален секретар на Владата на Република Македонија.....	71/2	1372. Решение за утврдување престанок на функцијата државен секретар во Министерството за транспорт и врски.....	76/6
		1373. Решение за утврдување престанок на функцијата државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.....	76/6
		1374. Решение за именување државен секретар во Министерството за внатрешни работи.....	76/6

1375. Решение за именување в.д. директор на Државниот просветен инспекторат.....	76/7	1419. Решение за именување в.д. директор на Државниот завод за статистика.....	80/5
1376. Решение за именување директор на Бирото за јавна безбедност.....	76/7	1420. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Државниот управен инспекторат.....	80/5
1377. Решение за именување директор на Управата за безбедност и контраразузнавање.....	76/7	1421. Решение за именување в.д. директор на Државниот управен инспекторат...	80/5
1378. Решение за разрешување од должноста в.д.директор на Управата за јавни приходи.....	76/7	1422. Решение за разрешување и именување член на Посебната комисија за утврдување условот – владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија.....	80/5
1379. Решение за именување в.д. директор на Управата за јавни приходи.....	76/7	1423. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп.....	80/6
1380. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за безбедност и контраразузнавање.....	76/7	1464. Решение за изменување на Решението за именување национален координатор, негов заменик, национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција, секретар и членови на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија.....	84/3
1381. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за јавна безбедност.....	76/7	1491. Решение за разрешување член на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје.....	87/3
1382. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа...	76/8	1492. Решение за разрешување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП за Државни патишта.....	87/3
1383. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот просветен инспекторат.....	76/8	1493. Решение за разрешување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино.....	87/3
1400. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија.....	79/2	1535. Решение за именување заменик член на Комисијата за жалби.....	89/7
1401. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија.....	79/2	1536. Решение за разрешување на претседател и членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.....	89/7
1402. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” - Скопје.....	79/2	1537. Решение за разрешување на претседател и членови на Националната комисија за правата на децата во Република Македонија.....	89/8
1411. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за млади и спорт.....	80/2	1538. Решение за разрешување од должноста претседател и членови на Советот за македонски јазик.....	89/8
1412. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за млади и спорт.....	80/3	1539. Решение за разрешување од должноста претседател и членови на Комисијата за организации со статус од јавен интерес.....	89/9
1413. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот архив на Република Македонија.....	80/3	1540. Решение за разрешување на претседател и членови на Националниот совет за ревитализација на Старата скопска чаршија.....	89/9
1414. Решение за разрешување од должноста портпарол на Владата на Република Македонија.....	80/3	1541. Решение за разрешување од должноста претседател, генерален секретар и членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија.....	89/9
1415. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија-Скопје.....	80/3		
1416. Решение за именување в.д. директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија-Скопје.....	80/4		
1417. Решение за именување вршител на должноста директор на Државниот архив на Република Македонија.....	80/4		
1418. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот завод за статистика.....	80/4		

1542. Решение за разрешување на претседател и членови на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права.....	89/10	1559. Решение за разрешување од функцијата член на Инспекциски совет.....	89/15
1543. Решение за утврдување на престанок на мандатот на определените претставници на Комисијата за утврдување на репрезентативноста.....	89/10	1560. Решение за разрешување од функцијата член на Инспекциски совет.....	89/15
1544. Решение за разрешување од должноста членови на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек.....	89/10	1566. Решение за именување портпарол на Владата на Република Македонија.....	90/5
1545. Решение за разрешување на претседател и членови на Националниот совет за културното наследство.....	89/11	1567. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Центар за традиционална кинеска медицина-Штип.....	90/5
1546. Решение за разрешување од должноста членови на Комисијата за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост.....	89/11	1568. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на Македонската академска истражувачка мрежа.....	90/5
1547. Решение за утврдување на престанок на должноста претставници во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија.....	89/11	1569. Решение за разрешување членови на Одборот за контрола на материјално - финансиското работење на Институтот за стандардизација на Република Македонија.....	90/5
1548. Решение за разрешување од должноста претседател и членови на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата.....	89/12	1570. Решение за разрешување претседател и членови на Одборот за надзор на материјално финансиска контрола на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	90/5
1549. Решение за разрешување на претседател, заменик на претседателот и членови на Совет за јавно приватно партнерство.....	89/12	1571. Решение за утврдување престанок на мандатот на претседателот и членовите на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	90/6
1550. Решение за разрешување членови на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дроги.....	89/12	1572. Решение за разрешување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државно училиште за рехабилитација на деца и младици со оштетен вид „Димитар Влахов“ - Скопје.....	90/6
1551. Решение за разрешување претседател, заменик на претседателот, член и заменици членови на Посебната комисија за утврдување условот – владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија.....	89/13	1573. Решение за утврдување на престанок на мандатот на определените претставници во Советот на ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД – Охрид.....	90/6
1552. Решение за разрешување на претседател, секретар и членови на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност на Република Македонија.....	89/13	1574. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈА-ПАТ“ – Скопје.....	90/6
1553. Решение за разрешување претседател, заменик на претседателот и членови на Комисијата за жалби.....	89/14	1575. Решение за утврдување на престанок на мандатот на определените претставници во Советот на ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА – Скопје.....	90/7
1554. Решение за разрешување од функцијата член на Инспекциски совет.....	89/14	1576. Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за железничка инфраструктура „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ – Скопје.....	90/7
1555. Решение за разрешување од функцијата член на Инспекциски совет.....	89/14	1577. Решение за утврдување на престанок на мандатот на определените претставници во Советот на ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ - Скопје.....	90/7
1556. Решение за разрешување од функцијата претседател на Инспекциски совет.....	89/14		
1557. Решение за разрешување од функцијата член на Инспекциски совет.....	89/14		
1558. Решение за разрешување од функцијата член на Инспекциски совет.....	89/15		

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| 1578. Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – П.О. Скопје..... | 90/7 | 1590. Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола..... | 90/10 |
| 1579. Решение за утврдување на престанок на мандатот на определените претставници во Советот на ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ФИЛМ – ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА - ОХРИД..... | 90/7 | 1591. Решение за разрешување в.д. членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на Државниот музички училишен центар „Сергеј Михајлов“ – Штип..... | 90/10 |
| 1580. Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасишта – Скопје..... | 90/8 | 1592. Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес..... | 90/10 |
| 1581. Решение за утврдување на престанок на мандатот на определените претставници во Советот на ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА - Скопје..... | 90/8 | 1593. Решение за разрешување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државно средно училиште за применета уметност „Лазар Личеноски“ – Скопје..... | 90/11 |
| 1582. Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење Агро-Берза со П.О. Скопје..... | 90/8 | 1594. Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ – Скопје..... | 90/11 |
| 1583. Решение за утврдување на престанок на мандатот на определените претставници во Советот на ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР „Марко Цепенков“ - Скопје..... | 90/8 | 1595. Решение за разрешување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државно училиште за физичка култура „Методи Митевски Брицо“ - Скопје..... | 90/11 |
| 1584. Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА“ – Скопје..... | 90/8 | 1596. Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Службен весник на Република Македонија..... | 90/11 |
| 1585. Решение за утврдување на престанок на мандатот на определените претставници во Советот на ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „Крсте Мисирков“ - Скопје..... | 90/9 | 1597. Решение за разрешување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државно средно училиште за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски“ - Скопје..... | 90/11 |
| 1586. Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водоснабдување „СТУДЕНЧИЦА“ – Кичево..... | 90/9 | 1598. Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за државни патишта..... | 90/12 |
| 1587. Решение за разрешување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на ДСУ за образование и рехабилитација „Искра“ - Штип..... | 90/9 | 1599. Решение за разрешување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државно музичко училиште – Битола..... | 90/12 |
| 1588. Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип..... | 90/9 | 1600. Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со објектите за спорт сопственост на Република Македонија..... | 90/12 |
| 1589. Решение за разрешување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државен училишен центар за образование и рехабилитација „Партенија Зографски“ - Скопје... | 90/10 | 1601. Решение за разрешување членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на ДМУ „Годор Скаловски - Тетоец“ – Тетово..... | 90/12 |

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 1602. Решение за разрешување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Спортската академија..... | 90/12 | 1618. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар..... | 90/16 |
| 1603. Решение за разрешување претседател и членови на Националната комисија за учебници..... | 90/13 | 1619. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Кратово..... | 90/17 |
| 1604. Решение за разрешување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Посебното основно училиште „Д-р Златан Сремец“ – Скопје..... | 90/13 | 1620. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип..... | 90/17 |
| 1605. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Винаца..... | 90/13 | 1621. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово..... | 90/17 |
| 1606. Решение за разрешување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Посебното основно училиште за ученици со посебни воспитно-образовни потреби „Св. Климент Охридски“ – Ново Село..... | 90/14 | 1622. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе..... | 90/17 |
| 1607. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука..... | 90/14 | 1623. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш..... | 90/18 |
| 1608. Решение за разрешување членови на Советот за стручно образование и обука..... | 90/14 | 1624. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица..... | 90/18 |
| 1609. Решение за разрешување член и в.д. член на Училишниот одбор – претставници на основачот на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ – Битола..... | 90/14 | 1625. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје..... | 90/18 |
| 1610. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за образование на возрасните..... | 90/15 | 1626. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга..... | 90/18 |
| 1611. Решение за разрешување членови на Советот за образование на возрасните..... | 90/15 | 1627. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ - Валандово..... | 90/19 |
| 1612. Решение за разрешување претседател и членови на Управниот одбор на Државниот испитен центар..... | 90/15 | 1628. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп..... | 90/19 |
| 1613. Решение за разрешување членови на Училишниот одбор – претставник на основачот на Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје..... | 90/15 | 1629. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово..... | 90/19 |
| 1614. Решение за разрешување членови на Управниот одбор претставници од основачот на Државниот ученички дом „Крсте П. Мисирков“ - Кавдарци..... | 90/16 | 1630. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје..... | 90/19 |
| 1615. Решение за разрешување членови на Управниот одбор претставници од основачот на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ – Битола..... | 90/16 | 1631. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гевгелија..... | 90/20 |
| 1616. Решение за разрешување членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на Државен Музичко - балетски училишен центар „Илија Николовски Луј“ – Скопје..... | 90/16 | 1632. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Тетово..... | 90/20 |
| 1617. Решение за разрешување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Посебното основно училиште со ученички дом „Маца Ѓорѓиева Овчарова“ – Велес..... | 90/16 | | |

1633. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“ - Пробиштип.....	90/20	1656. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп.....	91/6
1634. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“- Скопје.....	90/20	1657. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Кичево.....	91/6
1635. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кратово.....	90/20	1658. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Дебар.....	91/6
1636. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје.....	90/20	1659. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струга.....	91/7
1637. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Винаца.....	90/21	1660. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар.....	91/7
1638. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Штип.....	90/21	1661. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Кочани.....	91/7
1639. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Делчево.....	90/21	1662. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Прилеп.....	91/7
1640. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кочани.....	90/21	1663. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани.....	91/7
1641. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кичево.....	90/21	1664. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница „Куманово“ - Куманово.....	91/8
1642. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид.....	90/22	1665. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани.....	91/8
1651. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Кавадарци.....	91/5	1666. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струмица.....	91/8
1652. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод.....	91/5	1667. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Охрид.....	91/8
1653. Решение за разрешување членови и в.д. член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино.....	91/5	1668. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Радовиш.....	91/9
1654. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид.....	91/5	1669. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје.....	91/9
1655. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип.....	91/6	1670. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија.....	91/9

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 1671. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Штип..... | 91/9 | 1685. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Железара - Скопје..... | 91/12 |
| 1672. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Ресен..... | 91/10 | 1686. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Крушево..... | 91/13 |
| 1673. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес..... | 91/10 | 1687. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Липково во Липково..... | 91/13 |
| 1674. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола..... | 91/10 | 1688. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања - Скопје..... | 91/13 |
| 1675. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар..... | 91/10 | 1689. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Македонски Брод... | 91/13 |
| 1676. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Скопје..... | 91/10 | 1690. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Дебар..... | 91/14 |
| 1677. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Куманово..... | 91/11 | 1691. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Велес..... | 91/14 |
| 1678. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Прилеп..... | 91/11 | 1692. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Неготино..... | 91/14 |
| 1679. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје..... | 91/11 | 1693. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Скопје..... | 91/14 |
| 1680. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица..... | 91/11 | 1694. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гевгелија..... | 91/14 |
| 1681. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје..... | 91/11 | 1695. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје..... | 91/15 |
| 1682. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Хаим Абраванел“ – Битола..... | 91/12 | 1696. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица..... | 91/15 |
| 1683. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Русе Бошковски“ - Ростуше..... | 91/12 | 1697. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар..... | 91/15 |
| 1684. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје..... | 91/12 | 1698. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје... | 91/15 |
| | | 1699. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје..... | 91/16 |

- | | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| 1700. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија - Скопје..... | 91/16 | 1713. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - Скопје..... | 91/19 |
| 1701. Решение за разрешување в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Берово..... | 91/16 | 1714. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво нос и грло- Скопје..... | 91/19 |
| 1702. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Пехчево..... | 91/16 | 1715. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар – Скопје..... | 91/19 |
| 1703. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом- „Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилоски“ – Свети Николе..... | 91/16 | 1716. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско – емисиона томографија..... | 91/20 |
| 1704. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - Скопје..... | 91/17 | 1717. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар – Скопје..... | 91/20 |
| 1705. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје..... | 91/17 | 1718. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје..... | 91/20 |
| 1706. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија - Скопје..... | 91/17 | 1719. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кавадарци..... | 91/20 |
| 1707. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија - Скопје..... | 91/17 | 1720. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“ - Скопје..... | 91/21 |
| 1708. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија- Скопје..... | 91/18 | 1721. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Национален парк Пелистер-Битола..... | 91/21 |
| 1709. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје..... | 91/18 | 1722. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид..... | 91/21 |
| 1710. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје..... | 91/18 | 1723. Решение за разрешување на в. д. членови - претставници на основачот на Управниот одбор на ЈУ за деца – Детско одморалиште „Илинден“ – Гостивар..... | 91/21 |
| 1711. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - Скопје..... | 91/18 | 1724. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ – Скопје..... | 91/22 |
| 1712. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје..... | 91/19 | 1725. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје..... | 91/22 |

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| 1726. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација – Бања Банско - Струмица..... | 91/22 | 1772. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје..... | 94/7 |
| 1727. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје..... | 91/22 | 1773. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка..... | 94/8 |
| 1728. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ - Скопје..... | 91/23 | 1774. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија – Скопје..... | 94/8 |
| 1729. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Специјален завод – Демир Капија..... | 91/23 | 1775. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово..... | 94/8 |
| 1730. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола..... | 91/23 | 1776. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје..... | 94/8 |
| 1731. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје..... | 91/24 | 1777. Решение за разрешување член и в.д. член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Ресен..... | 94/9 |
| 1732. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ за згрижување деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение..... | 91/24 | 1778. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Кичево..... | 94/9 |
| 1733. Решение за разрешување претседател и членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид..... | 91/24 | 1779. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија..... | 94/9 |
| 1734. Решение за разрешување претседател и членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови.... | 91/24 | 1780. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци..... | 94/9 |
| 1735. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови..... | 91/25 | 1781. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилицы и врат - максилно-фацијална хирургија - Скопје..... | 94/10 |
| 1736. Решение за разрешување претседател и членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола..... | 91/25 | 1782. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево..... | 94/10 |
| 1767. Решение за утврдување престанок на мандатот на членовите на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование..... | 94/6 | 1783. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје..... | 94/10 |
| 1768. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје..... | 94/6 | 1784. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар..... | 94/10 |
| 1769. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Крушево..... | 94/7 | 1785. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија - Скопје..... | 94/11 |
| 1770. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас-Битола... | 94/7 | | |
| 1771. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани..... | 94/7 | | |

1786. Решение за разрешување членови и в.д. член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар.....	94/11	1802. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар.....	94/15
1787. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје.....	94/11	1803. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар.....	94/15
1788. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија.....	94/11	1804. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци.....	94/15
1789. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје.....	94/12	1805. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија.....	94/15
1790. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Валандово.....	94/12	1806. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар.....	94/16
1791. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.....	94/12	1807. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево.....	94/16
1792. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово.....	94/12	1808. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Кичево.....	94/16
1793. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес.....	94/13	1809. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод.....	94/16
1794. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Крива Паланка.....	94/13	1810. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка.....	94/17
1795. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струга.....	94/13	1811. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Крушево.....	94/17
1796. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“- Куманово.....	94/13	1812. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово.....	94/17
1797. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Битола.....	94/13	1813. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани.....	94/17
1798. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес.....	94/14	1814. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Кратово.....	94/18
1799. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово.....	94/14	1815. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....	94/18
1800. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Винаца.....	94/14	1816. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Ресен.....	94/18
1801. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Валандово.....	94/14	1817. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш.....	94/18

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 1818. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип..... | 94/19 | 1832. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања - Отешево..... | 94/22 |
| 1819. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид..... | 94/19 | 1833. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово..... | 94/22 |
| 1820. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје..... | 94/19 | 1834. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“..... | 94/22 |
| 1821. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп..... | 94/19 | 1835. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“ - Битола..... | 94/22 |
| 1822. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино..... | 94/19 | 1836. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ - Велес..... | 94/23 |
| 1823. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата - „Козле“ - Скопје..... | 94/20 | 1837. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“ - Скопје..... | 94/23 |
| 1824. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга..... | 94/20 | 1838. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје..... | 94/23 |
| 1825. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе..... | 94/20 | 1839. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Демир Хисар..... | 94/23 |
| 1826. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид..... | 94/20 | 1840. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св Еразмо“ - Охрид..... | 94/23 |
| 1827. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица..... | 94/21 | 1841. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци, Гевгелија..... | 94/24 |
| 1828. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга..... | 94/21 | 1842. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје..... | 94/24 |
| 1829. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип..... | 94/21 | 1843. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Велес..... | 94/24 |
| 1830. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Штип..... | 94/21 | 1844. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Специјален завод - Демир Капија..... | 94/24 |
| 1831. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово..... | 94/21 | | |

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| 1845. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје..... | 94/24 | 1860. Решение за разрешување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ – Битола..... | 94/28 |
| 1846. Решение за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Охрид..... | 94/25 | 1861. Решение за разрешување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Орде Чопела“ – Прилеп..... | 94/28 |
| 1847. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола..... | 94/25 | 1862. Решение за разрешување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ – Штип.... | 94/28 |
| 1848. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ - Скопје..... | 94/25 | 1863. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип..... | 94/28 |
| 1849. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје..... | 94/25 | 1864. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ – Велес..... | 94/29 |
| 1850. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ за згрижување деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведење..... | 94/26 | 1865. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија..... | 94/29 |
| 1851. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје..... | 94/26 | 1866. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија.... | 94/29 |
| 1852. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација – Бања Банско, Струмица..... | 94/26 | 1867. Решение за разрешување членови и в.д. членови на Управниот одбор на ЈП за државни патишта..... | 94/29 |
| 1853. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ – Скопје..... | 94/26 | 1868. Решение за разрешување в.д. претседател, членови и в.д. членови на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија..... | 94/30 |
| 1854. Решение за разрешување на членови на Органот за надзор на ЈУ за деца-Детско одмаралиште „ИЛИНДЕН“ - Гостивар..... | 94/27 | 1869. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“- Скопје..... | 94/30 |
| 1855. Решение за разрешување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје..... | 94/27 | 1870. Решение за разрешување членови и в.д. член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасишта - Скопје..... | 94/30 |
| 1856. Решение за разрешување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Доне Божинов“–Пробиштип..... | 94/27 | 1871. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење „Агро Берза“ со П.О. – Скопје..... | 94/30 |
| 1857. Решение за разрешување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Пелагонија“ – Скопје..... | 94/27 | 1872. Решение за разрешување членови и в.д. член на Управниот одбор на ЈП „Македонска Радиодифузија“ – Скопје..... | 94/30 |
| 1858. Решение за разрешување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Томе Стефановски-Сеник“ – Скопје..... | 94/27 | 1873. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ – Кичево..... | 94/31 |
| 1859. Решение за разрешување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид..... | 94/28 | 1874. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ – Битола..... | 94/31 |
| | | 1875. Решение за разрешување членови и в.д. член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... | 94/31 |

1876. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	94/31	1891. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.....	94/35
1877. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити.....	94/32	1892. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.....	94/35
1878. Решение за разрешување претседател и членови на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој.....	94/32	1893. Решение за разрешување претседател и членови на Комисијата за право на поврат на средствата на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	94/35
1879. Решение за разрешување членови на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој.....	94/32	1894. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот.....	94/36
1880. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски Железници“ – Скопје	94/32	1895. Решение за разрешување член на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	95/2
1881. Решение за разрешување членови и в.д. член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“- п.о.– Скопје.....	94/33	1938. Решение за престанување на важење на Решението за разрешување на членовите на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој.....	98/4
1882. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија.....	94/33	1939. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	98/4
1883. Решение за утврдување престанок на должноста членови на Управниот одбор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	94/33	1940. Решение за разрешување од должноста директор на Педагошката служба.....	98/4
1884. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија.....	94/33	1941. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за развој на образованието.....	98/4
1885. Решение за разрешување членови и в.д. член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	94/34	1942. Решение за разрешување од должноста директор - владин агент на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права.....	98/4
1886. Решение за разрешување в.д. претседател и в.д. членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола.....	94/34	1943. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје.....	98/5
1887. Решение за разрешување претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот.....	94/34	1944. Решение за именување членови на Надзорниот одбор на Македонската банка за поддршка на развојот АД Скопје.....	98/5
1888. Решение за разрешување членови и в.д. член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.....	94/34	1945. Решение за именување в.д. директор - владин агент на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права.....	98/5
1889. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	94/34	1946. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	98/5
1890. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија.....	94/35	1947. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Куманово.....	98/5

2010. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје.....	103/4	2065. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за лекови и медицински средства.....	108/14
2029. Решение за именување членови, заменици членови и секретар на Националниот комитет за спречување на насилан екстремизам и борба против тероризам.....	106/6	2066. Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	108/14
2953. Исправка.....	152/13	2067. Решение за именување вршител на должноста директор на Управата за финансиско разузнавање.....	108/15
2048. Решение за именување в.д. директор на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид, Република Македонија.....	108/11	2068. Решение за именување в.д. директор на Царинската управа.....	108/15
2049. Решение за именување в.д. директор на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	108/11	2069. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	108/15
2050. Решение за именување в.д. директор на Управата за животна средина.....	108/11	2070. Решение за именување в.д. директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди.....	108/15
2051. Решение за именување в.д. директор на Геолошкиот завод на Република Македонија.....	108/11	2071. Решение за именување в.д. директор на Државниот комунален инспекторат.....	108/16
2052. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.....	108/11	2072. Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....	108/16
2053. Решение за именување в.д. директор на КПУ Затвор Скопје.....	108/12	2073. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за извршување на санкциите.....	108/16
2054. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	108/12	2074. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Бирото за развој на образованието.....	108/16
2055. Решение за именување в.д. директор на Управата за заштита на културното наследство.....	108/12	2075. Решение за именување в.д. директор на Фондот за иновации и технолошки развој.....	108/17
2056. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	108/12	2076. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.....	108/17
2057. Решение за именување в.д. директор на Државната фитосанитарна лабораторија.....	108/12	2077. Решение за именување в.д. директор на Државниот девизен инспекторат.....	108/17
2058. Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за земјоделство.....	108/13	2078. Решение за именување в.д. директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.....	108/17
2059. Решение за именување в.д. директор на Управата за хидрометеоролошки работи.....	108/13	2079. Решение за именување в.д. директор на Фондот за осигурување на депозити.....	108/18
2060. Решение за именување в.д. директор на Управата за водостопанство.....	108/13	2080. Решение за именување в.д. директор на Дирекцијата за заштита и спасување.....	108/18
2061. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи.....	108/13	2081. Решение за именување вршител на должноста директор на Педагошката служба.....	108/18
2062. Решение за именување в.д. директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.....	108/14	2082. Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за иновации и технолошки развој.....	108/18
2063. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за иселеништво.....	108/14	2083. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Дирекцијата за заштита и спасување.....	108/18
2064. Решение за именување в.д. заменик директор на Државниот испитен центар.....	108/14	2084. Решение за утврдување престанок на функцијата државен секретар во Секретаријатот за европски прашања.....	108/19
		2085. Решение за именување в.д. директор на Бирото за метрологија.....	108/19

- | | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| 2086. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за судски вештачења..... | 108/19 | 2103. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за имотно - правни работи..... | 108/23 |
| 2087. Решение за именување в.д. директор на Бирото за судски вештачења..... | 108/19 | 2104. Решение за именување вршител на должноста директор на Управата за имотно - правни работи..... | 108/23 |
| 2088. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за управување со одземен имот..... | 108/20 | 2105. Решение за разрешување од должноста директор на Царинската управа..... | 108/23 |
| 2089. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за управување со одземен имот..... | 108/20 | 2106. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот девизен инспекторат..... | 108/24 |
| 2090. Решение за разрешување од должноста директор на Геолошкиот завод на Република Македонија..... | 108/20 | 2107. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 108/24 |
| 2091. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Агенцијата за катастар на недвижности..... | 108/20 | 2108. Решение за именување в.д. директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 108/24 |
| 2092. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за водење на матичните книги..... | 108/20 | 2109. Решение за разрешување од должноста директор на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид, Република Македонија..... | 108/24 |
| 2093. Решение за избор на в.д. директор на Агенцијата за катастар на недвижности..... | 108/21 | 2110. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија..... | 108/25 |
| 2094. Решение за именување в.д. директор на Управата за водење на матичните книги..... | 108/21 | 2111. Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за осигурување на депозити..... | 108/25 |
| 2095. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации..... | 108/21 | 2112. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот..... | 108/25 |
| 2096. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје..... | 108/21 | 2113. Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија... | 108/25 |
| 2097. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Казнено-поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес..... | 108/22 | 2114. Решение за разрешување од должноста директор на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови..... | 108/25 |
| 2098. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на Државниот студентски дом „Томе Стефановски-Сеник“ - Скопје..... | 108/22 | 2115. Решение за именување в.д. директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... | 108/26 |
| 2099. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на Државниот студентски дом „Никола Карев“-Охрид..... | 108/22 | 2116. Решение за разрешување од должноста заменик директор на Државниот испитен центар..... | 108/26 |
| 2100. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ - Битола..... | 108/22 | 2117. Решение за именување в.д. директор на Државниот испитен центар..... | 108/26 |
| 2101. Решение за именување в.д. директор на КПУ Казнено-поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес..... | 108/23 | 2118. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот испитен центар..... | 108/26 |
| 2102. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ - Штип..... | 108/23 | 2119. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје..... | 108/27 |
| | | 2120. Решение за именување на членови на Управниот одбор-претставници на основачот на Државниот студентски дом „Орде Чопела“-Прилеп..... | 108/27 |

2121. Решение за определување на претставници во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија.....	108/27	2142. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Казнено-поправен дом Штип.....	108/31
2122. Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство.....	108/27	2143. Решение за именување в.д. директор на КПУ Казнено-поправен дом Штип.....	108/32
2123. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за метрологија.....	108/28	2144. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт.....	108/32
2124. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Државниот завод за статистика.....	108/28	2145. Решение за именување в.д. директор на Службата за просторен информативен систем.....	108/32
2125. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Државниот завод за статистика.....	108/28	2146. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт.....	108/32
2126. Решение за именување в.д. директор на Управата за финансиска полиција.....	108/28	2147. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Службата за просторен информативен систем.....	108/32
2127. Решение за именување в.д. директор на Дирекцијата за радијациона сигурност.....	108/28	2148. Решение за разрешување од должноста главен ревизор на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.....	108/33
2128. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за финансиска полиција.....	108/29	2149. Решение за именување в.д. директор на Управата за сигурност во железничкиот систем.....	108/33
2129. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Дирекцијата за радијациона сигурност.....	108/29	2150. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за сигурност во железничкиот систем.....	108/33
2130. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка.....	108/29	2151. Решение за именување в.д. главен ревизор на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.....	108/33
2131. Решение за именување в.д. директор на КПУ Затвор Струмица.....	108/29	2152. Решение за именување в.д. заменик на главениот ревизор на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.....	108/34
2132. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор Струмица.....	108/29	2153. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор Битола.....	108/34
2133. Решение за именување в.д. директор на КПУ Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка.....	108/30	2154. Решение за именување в.д. директор на КПУ Затвор Битола.....	108/34
2134. Решение за именување в.д. директор на КПУ Воспитно-поправен дом Тетово.....	108/30	2155. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за хидрометеоролошки работи.....	108/34
2135. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор Прилеп.....	108/30	2156. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	108/34
2136. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на КПУ Воспитно-поправен дом Тетово.....	108/30	2157. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.....	108/35
2137. Решение за именување в.д. директор на КПУ Затвор Прилеп.....	108/31	2158. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот комунален инспекторат.....	108/35
2138. Решение за именување в.д. директор на КПУ Затвор Охрид.....	108/31	2159. Решение за именување в.д. директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.....	108/35
2139. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Бирото за јавни набавки.....	108/31		
2140. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор Охрид.....	108/31		
2141. Решение за именување в.д. директор на Бирото за јавни набавки.....	108/31		

2160. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за катастар на недвижности.....	108/35	2180. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.....	108/39
2161. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот пазарен инспекторат.....	108/35	2196. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип.....	112/4
2162. Решение за именување в.д. директор на Државниот пазарен инспекторат.....	108/36	2197. Решение за определување на претставници во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија.....	112/4
2163. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	108/36	2198. Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство.....	112/5
2164. Решение за разрешување од должноста директор на Државната фитосанитарна лабораторија.....	108/36	2199. Решение за именување в.д. директор на Дирекцијата за радиациона сигурност.....	112/5
2165. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за заштита на културното наследство.....	108/36	2331. Сторнирање.....	118/11
2166. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за водостопанство.....	108/36	2200. Решение за именување в.д. директор на Службата за просторен информативен систем.....	112/5
2167. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди.....	108/37	2201. Решение за именување в.д. заменик на директорот на КПУ Казнено поправен дом Штип.....	112/5
2168. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за земјоделство.....	108/37	2202. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за семе и саден материјал.....	112/5
2169. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за иселеништво.....	108/37	2203. Решение за именување в.д. директор на Управата за семе и саден материјал.....	112/5
2170. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за лекови и медицински средства.....	108/37	2204. Решение за разрешување од должноста в.д. заменик на директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	112/6
2171. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.....	108/37	2205. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за електронско здравство.....	112/6
2172. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствениите установи.....	108/38	2206. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	112/6
2173. Решение за разрешување в.д. директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....	108/38	2207. Решение за именување в.д. директор на Управата за електронско здравство.....	112/6
2174. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за животна средина.....	108/38	2208. Решение за именување в.д. заменик на директорот на КПУ Затвор Тетово	112/6
2175. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор Гевгелија.....	108/38	2209. Решение за именување в.д. директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.....	112/7
2176. Решение за именување в.д. директор на КПУ Затвор Гевгелија.....	108/38	2210. Решение за разрешување од должноста директорот на Управата за наменско производство.....	112/7
2177. Решение за именување претседател и член на Комисијата за жалби.....	108/39	2211. Решение за именување в.д. заменик на директорот на КПУ Казнено поправен дом од отворен вид Струга.	112/7
2178. Решение за именување в.д. директор на Управата за извршување на санкциите.....	108/39		
2179. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.....	108/39		

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 2212. Решение за именување в.д. директор на Управата за наменско производство..... | 112/7 | 2227. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење Агро-Берза со П.О. Скопје..... | 112/10 |
| 2213. Решение за разрешување член и именување на претседател и членови на Посебната комисија за утврдување условот – владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија..... | 112/7 | 2228. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – П.О. Скопје..... | 112/11 |
| 2214. Решение за именување членови на Управниот одбор претставници од основачот на Државниот ученички дом „Крсте П. Мисирков“ - Кавдарци..... | 112/8 | 2229. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје..... | 112/11 |
| 2215. Решение за именување членови на Управниот одбор претставници од основачот на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ - Битола..... | 112/8 | 2230. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за државни патишта..... | 112/11 |
| 2216. Решение за разрешување од должноста координатор на Националниот координативен центар за гранично управување..... | 112/8 | 2231. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА“ – Скопје..... | 112/12 |
| 2217. Решение за именување в.д. координатор на Националниот координативен центар за гранично управување..... | 112/8 | 2238. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола..... | 113/19 |
| 2218. Решение за именување в.д. директор на Бирото за развој на образованието..... | 112/9 | 2239. Решение за именување членови на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 113/19 |
| 2219. Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... | 112/9 | 2240. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот... | 113/19 |
| 2220. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор Скопје..... | 112/9 | 2241. Решение за именување членови на Управниот одбор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати..... | 113/19 |
| 2221. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на КПУ Казнено поправен дом од отворен вид Струга..... | 112/9 | 2329. Исправка | 118/8 |
| 2222. Решение за разрешување од должноста директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи..... | 112/9 | 2242. Решение за именување членови на Управниот одбор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност..... | 113/19 |
| 2223. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на КПУ Затвор Тетово..... | 112/10 | 2243. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ -Скопје..... | 113/20 |
| 2224. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците..... | 112/10 | 2244. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ - Кичево..... | 113/20 |
| 2225. Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Службен весник на Република Македонија..... | 112/10 | 2245. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип..... | 113/20 |
| 2226. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за железничка инфраструктура „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ – Скопје..... | 112/10 | 2246. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија.... | 113/20 |

2247. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес.....	113/21	2265. Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити.....	113/25
2248. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавно претпријатие „Стрежево“ - Битола.....	113/21	2281. Решение за именување на членови на Интер – ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите.....	114/7
2249. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје.....	113/21	2296. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ – Пробиштип....	116/2
2250. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“-П.О. Скопје.....	113/21	2311. Решение за именување член на Комисијата за жалби.....	118/5
2251. Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука.....	113/22	2312. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет.....	118/5
2252. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	113/22	2313. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет.....	118/5
2352. Исправка.....	120/7	2314. Решение за избор на в.д. претседател на Инспекцискиот совет.....	118/5
2253. Решение за именување членови на Советот за стручно образование и обука.....	113/22	2315. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет.....	118/5
2254. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот.....	113/23	2316. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет.....	118/6
2255. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот.....	113/23	2317. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет.....	118/6
2256. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	113/23	2318. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија..	118/6
2257. Решение за именување претседател и членови на Националната комисија за учебници.....	113/23	2319. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет.....	118/6
2258. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за образование на возрасните.....	113/24	2320. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Агенцијата за стоковни резерви.....	118/6
2259. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Државниот испитен центар.....	113/24	2321. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.....	118/6
2260. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот.....	113/24	2322. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.....	118/7
2261. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.....	113/25	2323. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје.....	118/7
2262. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија – Скопје.....	113/25	2324. Решение за определување претставници на Комисијата за утврдување на репрезентативноста.....	118/7
2263. Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој.....	113/25	2325. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за македонска литература - Скопје.....	118/7
2264. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија.....	113/25	2326. Решение за именување претседател и членови на Советот за македонски јазик.....	118/7
		2327. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.....	118/8
		2328. Решение за исправка на Решението за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Куманово.....	118/8

- | | | | |
|--|-------|--|--------|
| 2395. Решение за назначување на Надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија..... | 123/3 | 2415. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“..... | 124/8 |
| 2401. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип..... | 124/5 | 2416. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“ - Битола..... | 124/8 |
| 2402. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп..... | 124/5 | 2417. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга..... | 124/9 |
| 2403. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово..... | 124/5 | 2418. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св Еразмо“ - Охрид | 124/9 |
| 2404. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски брод..... | 124/5 | 2419. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола. | 124/9 |
| 2405. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино..... | 124/6 | 2420. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци, Гевгелија..... | 124/9 |
| 2406. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка..... | 124/6 | 2421. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Демир Хисар..... | 124/10 |
| 2407. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Крушево..... | 124/6 | 2422. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Штип..... | 124/10 |
| 2408. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани..... | 124/6 | 2423. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје.... | 124/10 |
| 2409. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Кратово..... | 124/7 | 2424. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово..... | 124/10 |
| 2410. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар..... | 124/7 | 2425. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје.. | 124/11 |
| 2411. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје..... | 124/7 | 2426. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузна медицина на Република Македонија..... | 124/11 |
| 2412. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско – емисиона томографија..... | 124/7 | 2427. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје..... | 124/11 |
| 2413. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ – Велес..... | 124/8 | 2428. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања - Отешево..... | 124/8 |
| 2414. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања - Отешево..... | 124/8 | | |

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 2429. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за клиничка биохемија -
Скопје..... | 124/12 | 2442. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Институт за белодробни
заболувања и туберкулоза -
Скопје..... | 124/15 |
| 2430. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за нефрологија - Скопје..... | 124/12 | 2443. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Струмица..... | 124/15 |
| 2431. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за гастроентерохепатологија
- Скопје..... | 124/12 | 2444. Решение за именување членови на
Органот за надзор на ЈУ Детски дом
„11 Октомври“- Скопје..... | 124/16 |
| 2432. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за радиотерапија и онкологија
- Скопје..... | 124/12 | 2445. Решение за именување членови на
Органот за надзор на ЈУ за згрижување
деца со воспитно – социјални
проблеми и нарушено поведение..... | 124/16 |
| 2433. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетски
стоматолошки клинички центар
„Свети Пантелејмон“- Скопје..... | 124/13 | 2446. Решение за именување членови на
Органот за надзор на ЈУ Завод за рехабилитација
на деца и младици -
Скопје..... | 124/16 |
| 2434. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за трауматологија, ортопедски
болести, анестезија, реанимација
и интензивно лекување и ургентен
центар – Скопје..... | 124/13 | 2447. Решение за именување членови на
Органот за надзор на ЈУ Завод за
заштита и рехабилитација – Бања
Банско, Струмица..... | 124/16 |
| 2435. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за хирургија на лице, вилици
и врат - максилофацијална хирургија
- Скопје..... | 124/13 | 2448. Решение за именување членови на
Органот за надзор на ЈУ за сместување
на лица баратели на право на азил
„Прифатен центар за баратели на
азил“ – Скопје..... | 124/17 |
| 2436. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ за сместување
на лица баратели на право на азил
„Прифатен центар за баратели на
азил“ – Скопје..... | 124/14 | 2449. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Скопје..... | 124/17 |
| 2437. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Завод за заштита
и рехабилитација - Бања Банско,
Струмица..... | 124/14 | 2450. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Охрид..... | 124/17 |
| 2438. Решение за именување членови на
Органот за надзор на ЈУ за деца –
Детско одморалиште „Илинден“ –
Гостивар..... | 124/14 | 2451. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Куманово..... | 124/17 |
| 2439. Решение за именување членови на
Органот за надзор на ЈУ Завод за социјални
дејности – Скопје..... | 124/14 | 2452. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Битола..... | 124/18 |
| 2440. Решение за именување в.д. заменик
на директорот на Државниот завод за
индустриска сопственост..... | 124/15 | 2453. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа
Гостивар..... | 124/18 |
| 2441. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Прилеп..... | 124/15 | 2454. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа
Делчево..... | 124/18 |
| | | 2455. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа
Кавадарци..... | 124/18 |
| | | 2456. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа
Струмица..... | 124/19 |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 2457. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип..... | 124/19 | 2472. Решение за именување членови на Училишниот одбор–претставници на основачот на Државно средно училиште за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски“ - Скопје.... | 124/23 |
| 2458. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе..... | 124/19 | 2473. Решение за именување членови на Училишниот одбор –претставници на основачот на Државно средно училиште за применета уметност „Лазар Личеноски“ – Скопје..... | 124/23 |
| 2459. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Ресен..... | 124/19 | 2474. Решение за именување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државно училиште за физичка култура „Методи Митевски Брицо“ - Скопје..... | 124/23 |
| 2460. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш..... | 124/20 | 2475. Решение за именување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државен училишен центар за образование и рехабилитација „Партенија Зографски“–Скопје... | 124/24 |
| 2461. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата – „Козле“ - Скопје..... | 124/20 | 2476. Решение за именување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ – Битола..... | 124/24 |
| 2462. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево..... | 124/20 | 2477. Решение за именување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје..... | 124/24 |
| 2463. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар..... | 124/21 | 2478. Решение за именување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Посебното основно училиште „Д-р Златан Сремец“ – Скопје..... | 124/25 |
| 2464. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија..... | 124/21 | 2479. Решение за именување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Посебното основно училиште со ученички дом „Маца Ѓорѓиева Овчарова“ – Велес..... | 124/25 |
| 2465. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Винаца..... | 124/21 | 2480. Решение за именување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Посебното основно училиште за ученици со посебни воспитно-образовни потреби „Св. Климент Охридски“ – Ново Село..... | 124/25 |
| 2466. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Валандово..... | 124/21 | 2481. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - Скопје..... | 124/26 |
| 2467. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола..... | 124/22 | 2482. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија - Скопје..... | 124/26 |
| 2468. Решение за именување членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на Државниот музички училишен центар „Сергеј Михајлов“ – Штип..... | 124/22 | 2483. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младици - Скопје..... | 124/26 |
| 2469. Решение за именување членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на Државен Музичко - балетски училишен центар „Илија Николовски Луј“ – Скопје..... | 124/22 | 2484. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавна установа за згрижување деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение..... | 124/26 |
| 2470. Решение за именување членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на ДМУ „Тодор Скаловски - Тетоец“ – Тетово..... | 124/22 | | |
| 2471. Решение за именување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државно музичко училиште – Битола..... | 124/23 | | |

- | | | | |
|---|--------|--|-------|
| 2485. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје..... | 124/27 | 2505. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје..... | 125/5 |
| 2486. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје..... | 124/27 | 2506. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија- Скопје..... | 125/5 |
| 2487. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола..... | 124/27 | 2507. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје..... | 125/5 |
| 2488. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово..... | 124/27 | 2508. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци..... | 125/6 |
| 2489. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Винаца..... | 124/28 | 2509. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија - Скопје... | 125/6 |
| 2490. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово..... | 124/28 | 2510. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија - Скопје..... | 125/6 |
| 2491. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш..... | 124/28 | 2511. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - Скопје..... | 125/6 |
| 2492. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Ресен..... | 124/28 | 2512. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија - Скопје..... | 125/6 |
| 2493. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе..... | 124/29 | 2513. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје..... | 125/6 |
| 2494. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица..... | 124/29 | 2514. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје... | 125/7 |
| 2495. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани..... | 124/29 | 2515. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје..... | 125/7 |
| 2496. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес..... | 124/29 | 2516. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија.... | 125/7 |
| 2497. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово..... | 124/30 | 2517. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Ресен..... | 125/7 |
| 2498. Решение за именување членови на управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола..... | 124/30 | 2518. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар..... | 125/7 |
| 2499. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост..... | 124/30 | | |
| 2500. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола..... | 124/30 | | |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 2519. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за пулмологија и алерголо-
гија - Скопје..... | 125/8 | 2533. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за ревматологија - Скопје..... | 125/11 |
| 2520. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за уво, нос и грло- Скопје..... | 125/8 | 2534. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за ендокринологија, дијете-
тес и метаболички нарушувања -
Скопје..... | 125/11 |
| 2521. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за очни болести- Скопје..... | 125/8 | 2535. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Велес..... | 125/11 |
| 2522. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за гинекологија и акушер-
ство - Скопје..... | 125/8 | 2536. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Охрид..... | 125/11 |
| 2523. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за државна кардиохирур-
гија- Скопје..... | 125/9 | 2537. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Кочани..... | 125/12 |
| 2524. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Гевгелија..... | 125/9 | 2538. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Македонски Брод..... | 125/12 |
| 2525. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Неготино..... | 125/9 | 2539. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Велес..... | 125/12 |
| 2526. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Прилеп..... | 125/9 | 2540. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Дебар..... | 125/12 |
| 2527. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Кавадарци..... | 125/9 | 2541. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Крушево..... | 125/12 |
| 2528. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом
„Здравје“ - Валаново..... | 125/10 | 2542. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р
Хаим Абраманел“ – Битола..... | 125/13 |
| 2529. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Струмица..... | 125/10 | 2543. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Пехчево..... | 125/13 |
| 2530. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Радовиш..... | 125/10 | 2544. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Делчево..... | 125/13 |
| 2531. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Градска општа
болница „Св. Наум Охридски “ -
Скопје..... | 125/10 | 2545. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом
„Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилоски“ –
Свети Николе..... | 125/13 |
| 2532. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Универзитетска
клиника за хематологија - Скопје..... | 125/11 | 2546. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Гевгелија..... | 125/14 |
| | | 2547. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница
„Куманово“ - Куманово..... | 125/14 |

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 2548. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Прилеп..... | 125/14 | 2565. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Тетово..... | 125/18 |
| 2549. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Струмица..... | 125/14 | 2566. Решение за именување членови на
Училишниот одбор – претставници
на основачот на Државно училиште
за рехабилитација на деца и мла-
динци со оштетен вид „Димитар
Влахов“ - Скопје..... | 125/18 |
| 2550. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Кичево..... | 125/14 | 2567. Решение за именување членови на
Училишниот одбор – претставници
на основачот на ДСУ за образование
и рехабилитација „Искра“ - Штип..... | 125/18 |
| 2551. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Струга..... | 125/15 | 2568. Решение за именување членови на
Училишниот одбор – претставници
на основачот на Спортската акаде-
мија..... | 125/19 |
| 2552. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Кочани..... | 125/15 | 2569. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа
Гевгелија..... | 125/19 |
| 2553. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Општа болница -
Охрид..... | 125/15 | 2570. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Берово..... | 125/19 |
| 2554. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈУ Центар за социјална
работа Пробиштип..... | 125/15 | 2571. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом
„Нада Михајлова“ - Пробиштип..... | 125/19 |
| 2555. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа
Прилеп..... | 125/15 | 2572. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Штип..... | 125/19 |
| 2556. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа
Неготино..... | 125/16 | 2573. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Скопје..... | 125/20 |
| 2557. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа
Македонски Брод..... | 125/16 | 2574. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Вевчани..... | 125/20 |
| 2558. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа
Куманово..... | 125/16 | 2575. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Струга..... | 125/20 |
| 2559. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за со-
цијална работа Крушево..... | 125/16 | 2576. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Кичево..... | 125/20 |
| 2560. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа
Крива Паланка..... | 125/17 | 2577. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Виница..... | 125/20 |
| 2561. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за со-
цијална работа Кратово..... | 125/17 | 2578. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом -
Кратово..... | 125/21 |
| 2562. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа
Кочани..... | 125/17 | 2579. Решение за именување членови на
Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р
Русе Бошковски“ - Ростуше..... | 125/21 |
| 2563. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за со-
цијална работа Демир Хисар..... | 125/17 | | |
| 2564. Решение за именување членови на
Управниот одбор на ЈУ Центар за со-
цијална работа Валандово..... | 125/18 | | |

2580. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ за деца – Детско одморалиште „Илинден“ - Гостивар.....	125/21	2605. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово.....	126/7
2581. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Дом за деенчиња и мали деца - Битола.....	125/21	2606. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар.....	126/8
2582. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“- Куманово.....	125/22	2607. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово.....	126/8
2583. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Крива Паланка.....	125/22	2608. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кичево.....	126/8
2584. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонија-пат“ - Скопје.....	125/22	2609. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид.....	126/8
2585. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“- П.О. Скопје.....	125/22	2610. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга.....	126/8
2595. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Кавадарци.....	126/5	2611. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид.....	126/9
2596. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“- Скопје.....	126/5	2612. Решение за именување в.д. претседател и в.д. членови на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.....	126/9
2597. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за стоковни резерви.....	126/5	2613. Решение за именување в.д. претседател и в.д. членови на Комисијата за право на поврат на средствата на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	126/9
2598. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар.....	126/6	2614. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“-П.О. Скопје.....	126/9
2599. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес.....	126/6	2615. Решение за разрешување од должноста национален координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија.....	126/10
2600. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес.....	126/6	2679. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавно претпријатие за државни патишта.....	133/3 136/2
2601. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес.....	126/6	2717. Исправка	
2602. Решение за именување членови на Советот за образование на возрасните.....	126/6	2680. Решение за именување в.д. членови на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	133/3
2603. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга.....	126/7	2686. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со пасишта – Скопје.....	135/2
2604. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Кичево.....	126/7	2687. Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	135/2
		2688. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за државни патишта.....	135/3

2689. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	135/3	2813. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Специјален завод – Демир Капија.....	143/9
2690. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола.....	135/3	2814. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар.....	143/10
2691. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ - Кичево.....	135/3	2815. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар.....	143/10
2692. Решение за именување членови на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.....	135/3	2816. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје.....	143/10
2693. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - „Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски“ - Свети Николе.....	135/4	2817. Решение за определување на претставници во Советот на ЈНУ Институт за национална историја – Скопје..	143/10
2694. Решение за именување на в.д. претседател и в.д. членови на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права.....	135/4	2818. Решение за Определување на претставници во Советот на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“- Скопје.....	143/11
2728. Решение за назначување на стратешки координатор на ИПА компонентите за регионален развој и развој на човечки ресурси во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија.....	138/5	2819. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје..	143/11
2729. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на КПУ Затвор Битола.....	138/6	2820. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Специјален завод- Демир Капија.....	143/11
2730. Решение за именување в.д. заменик на директорот на КПУ Затвор Битола	138/6	2821. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи Универзитетски клиника, Завод и Ургентен центар – Скопје.....	143/11
2787. Решение за разрешување од должноста истражител на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.....	140/17	2822. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со пасишта – Скопје.....	143/12
2788. Решение за разрешување од должноста истражител на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.....	140/17	2823. Решение за именување в.д. претседател и в.д. членови на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	143/12
2789. Решение за разрешување од должноста претседател - истражител на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти	140/17	2824. Решение за утврдување престанок на должноста претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија.....	143/12
2790. Решение за назначување на претседавач, членови и заменици членови на Национално координативно тело против семејно насилство.....	140/17	2825. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	143/12
2794. Решение за исправка на Решението за разрешување од должноста заменик на директорот на КПУ Затвор Битола.....	142/2	2826. Решение за разрешување член и именување в.д. член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје.....	143/13
2795. Решение за исправка на Решението за именување в.д. заменик на директорот на КПУ Затвор Битола.....	142/2	2833. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид.....	144/2
2812. Решение за исправка на Решението за именување членови на Управниот одбор –претставници на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „Св. Наум Охридски“ – Скопје.....	143/9	2834. Решение за именување в.д. членови на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	144/3

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| 2889. Решение за именување членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија..... | 148/12 | 2967. Решение за разрешување член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија..... | 154/3 |
| 2890. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење Агро – Берза - Скопје..... | 148/12 | 2968. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес..... | 154/4 |
| 2891. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за Стопанисување со паша - Скопје..... | 148/12 | 2969. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино..... | 154/4 |
| 2892. Решение за именување членови на групата за процена..... | 148/13 | 2970. Решение за разрешување член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење „Агро Берза“ со П.О. – Скопје..... | 154/4 |
| 2899. Решение за исправка на Решението за именување членови на Управниот одбор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност..... | 149/2 | 2971. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје..... | 154/4 |
| 2900. Решение за исправка на Решението за именување в.д. директор на Фондот за иновации и технолошки развој..... | 149/2 | 2972. Решение за разрешување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци..... | 154/5 |
| 2901. Решение за исправка на Решението за именување членови на Управниот одбор –претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје..... | 149/2 | 2973. Решение за разрешување на в.д. член на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права..... | 154/5 |
| 2902. Решение за исправка на Решението за именување членови на Управниот одбор –претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица.... | 149/3 | 2974. Решение за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за државни патишта..... | 154/5 |
| 2903. Решение за исправка на Решението за именување членови на Управниот одбор –претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница Куманово..... | 149/3 | 2975. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје.... | 154/5 |
| 2904. Решение за исправка на Решението за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Охрид..... | 149/3 | 3001. Решение за именување на претседател и членови на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дроги..... | 156/9 |
| 2905. Решение за исправка на Решението за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга..... | 149/3 | 3002. Решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона..... | 156/9 |
| 2906. Решение за исправка на Решението за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга..... | 149/4 | 3074. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица..... | 160/9 |
| 2907. Решение за исправка на Решението за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар..... | 149/4 | 3075. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Неготино..... | 160/9 |
| 2914. Решение за исправка на Решението за именување членови на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 150/2 | 3076. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Велес..... | 160/9 |
| 2965. Решение за именување претседател, генерален секретар и членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија..... | 154/3 | 3077. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани..... | 160/9 |
| 2966. Решение за разрешување член на Управниот одбор на ЈП „Македонска Радиодифузија“ – Скопје..... | 154/3 | | |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 3078. Решение за именување в.д. членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес..... | 160/10 | 3094. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кочани..... | 160/13 |
| 3079. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ - Велес..... | 160/10 | 3095. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Радовиш..... | 160/13 |
| 3080. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Берово..... | 160/10 | 3096. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Винаца..... | 160/14 |
| 3081. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Крива Паланка..... | 160/10 | 3101. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Делчево..... | 161/2 |
| 3082. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Кавадарци..... | 160/11 | 3102. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“ - Пробиштип..... | 161/2 |
| 3083. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кратово..... | 160/11 | 3103. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица..... | 161/3 |
| 3084. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кавадарци..... | 160/11 | 3144. Решение за изменување на Решение-то за именување на претседател, членови и секретар на Комисијата за гранични премини на Република Македонија со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија..... | 165/4 |
| 3085. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци, Гевгелија..... | 160/11 | 3196. Решение за изменување на Решение-то за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа..... | 169/8 |
| 3086. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гевгелија..... | 160/11 | 3211. Решение за разрешување член и именување на в.д. членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити..... | 170/3 |
| 3087. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гевгелија..... | 160/12 | 3212. Решение за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... | 170/4 |
| 3088. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Прилеп..... | 160/12 | 3213. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје..... | 170/4 |
| 3089. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ - Валандово..... | 160/12 | 3366. Решение за именување членови и определување претседател на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој..... | 177/27 |
| 3090. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Пехчево..... | 160/12 | 3415. Решение за именување национален координатор за подготовка на Република Македонија за членство во НАТО..... | 180/2 |
| 3091. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Велес..... | 160/12 | 3416. Решение за назначување на претставник на Република Македонија во Постојаниот заеднички комитет на високи претставници на државите наследници на поранешна СФРЈ..... | 180/2 |
| 3092. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани..... | 160/13 | | |
| 3093. Решение за именување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Кочани..... | 160/13 | | |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 3417. Решение за назначување на претставник на Република Македонија во Заедничкиот комитет за поделба на дипломатско-конзуларниот имот на поранешна СФРЈ..... | 180/2 | 3487. Решение за утврдување престанок на мандат член на Советот за јавни набавки..... | 182/12 |
| 3451. Решение за назначување на претседател, членови и заменици членови на Националното координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување..... | 181/13 | 3488. Решение за утврдување престанок на мандат член на Советот за јавни набавки..... | 182/12 |
| 3474. Решение за разрешување член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола..... | 182/8 | 3489. Решение за утврдување престанок на мандат член на Советот за јавни набавки..... | 182/12 |
| 3475. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Хаим Абраванел“ – Битола..... | 182/9 | 3490. Решение за утврдување престанок на мандат член на Советот за јавни набавки..... | 182/13 |
| 3476. Решение за разрешување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје..... | 182/9 | 3491. Решение за утврдување престанок на мандат член на Советот за јавни набавки..... | 182/13 |
| 3477. Решение за разрешување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Валаново..... | 182/9 | 3492. Решение за утврдување престанок на мандат член на Советот за јавни набавки..... | 182/13 |
| 3478. Решение за разрешување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес..... | 182/10 | 3493. Решение за утврдување престанок на мандат член на Советот за јавни набавки..... | 182/13 |
| 3479. Решение за разрешување член на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот..... | 182/10 | 3494. Решение за разрешување од должноста претседател на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија..... | 182/14 |
| 3480. Решение за разрешување член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот..... | 182/10 | 3495. Решение за разрешување член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија..... | 182/14 |
| 3481. Решение за разрешување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија..... | 182/10 | 3496. Решение за разрешување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење Агро-Берза со П.О. Скопје..... | 182/14 |
| 3482. Решение за разрешување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар..... | 182/11 | 3497. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на афирмирани и стручни лица на ЈП Службен весник на Република Македонија..... | 182/14 |
| 3483. Решение за разрешување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес..... | 182/11 | 3498. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“ - Битола..... | 182/15 |
| 3484. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп..... | 182/11 | 3499. Решение за разрешување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола..... | 182/15 |
| 3485. Решение за разрешување член на Управниот одбор претставник од основачот на Државниот ученички дом „Крсте П. Мисирков“ - Кавадарци..... | 182/11 | 3500. Решение за разрешување член на Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ – Битола..... | 182/15 |
| 3486. Решение за разрешување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење Агро-Берза со П.О. Скопје..... | 182/12 | 3501. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Пехчево..... | 182/15 |
| | | 3502. Решение за разрешување в.д. член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Виница..... | 182/16 |
| | | 3503. Решение за разрешување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасишта – Скопје..... | 182/16 |

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 3504. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје..... | 182/16 | 3519. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица..... | 182/20 |
| 3505. Решение за разрешување член на Управниот одбор на ЈП за државни патишта..... | 182/16 | 3520. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Прилеп..... | 182/20 |
| 3506. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“- П.О.– Скопје..... | 182/17 | 3521. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија..... | 182/21 |
| 3507. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар – Скопје..... | 182/17 | 3522. Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје..... | 182/21 |
| 3508. Решение за разрешување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија... | 182/17 | 3523. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Охрид..... | 182/21 |
| 3509. Решение за разрешување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје..... | 182/17 | 3524. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод..... | 182/21 |
| 3510. Решение за разрешување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ – Скопје. | 182/18 | 3525. Решение за разрешување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за државни патишта..... | 182/22 |
| 3511. Решение за именување членови на Управниот одбор на Македонската академска истражувачка мрежа..... | 182/18 | 3526. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Крушево..... | 182/22 |
| 3512. Решение за разрешување член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ – Штип.... | 182/18 | 3527. Решение за разрешување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кратово..... | 182/22 |
| 3513. Решение за именување претседател и членови на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата..... | 182/18 | 3528. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кратово..... | 182/22 |
| 3514. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје... | 182/19 | 3529. Решение за разрешување член на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ – Кичево..... | 182/23 |
| 3515. Решение за разрешување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово..... | 182/19 | 3530. Решение за разрешување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасишта - Скопје..... | 182/23 |
| 3516. Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип..... | 182/19 | 3531. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Скопје..... | 182/23 |
| 3517. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово..... | 182/20 | 3532. Решение за избор на в.д. претседател на Инспекцискиот совет..... | 182/23 |
| 3518. Решение за разрешување член на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип..... | 182/20 | 3533. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет..... | 182/24 |
| | | 3534. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет..... | 182/24 |
| | | 3535. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет..... | 182/25 |
| | | 3536. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет..... | 182/25 |
| | | 3537. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет..... | 182/26 |

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 3538. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет..... | 182/26 | 3671. Решение за разрешување членови и именување претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија..... | 189/19 |
| 3549. Решение за именување национален координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија..... | 183/79 | 3672. Решение за разрешување претседател на Комисијата за жалби..... | 189/19 |
| 3550. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие СТРЕЖЕВО – Битола..... | 183/79 | 3673. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип..... | 189/20 |
| 3551. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта МАКЕДОНИЈАПАТ – Скопје..... | 183/79 | 3674. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасишта - Скопје..... | 189/20 |
| 3552. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот..... | 183/79 | 3675. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје..... | 189/20 |
| 3553. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување Студенчица – Кичево..... | 183/80 | 3676. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје..... | 189/20 |
| 3554. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за државни патишта..... | 183/80 | 3677. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид..... | 189/21 |
| 3555. Решение за именување член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија..... | 183/80 | 3678. Решение за именување членови на Управниот одбор- претставници на стручниот орган на ЈУ Национален парк Пелистер-Битола..... | 189/21 |
| 3556. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија..... | 183/80 | 3679. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука..... | 189/21 |
| 3557. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија.. | 183/81 | 3680. Решение за разрешување и именување член на Советот за образование на возрасните..... | 189/22 |
| 3558. Решение за именување членови на Управниот одбор- претставници од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на ЈУ Национален парк Пелистер-Битола..... | 183/81 | 3681. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Охрид..... | 189/22 |
| 3559. Решение за именување членови на Управниот одбор- претставници од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид..... | 183/81 | 3682. Решение за разрешување член на Органот за надзор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје..... | 189/22 |
| 3578. Решение за формирање на Комисија за разгледување на барања за добивање дозвола за вршење извоз-увоз, транзит, брокерски услуги и офсет на вооружување и воена опрема..... | 184/10 | 3683. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“- Скопје..... | 189/22 |
| 3669. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за филм-филмска академија-Охрид..... | 189/19 | 3684. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови..... | 189/23 |
| 3670. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје..... | 189/19 | 3685. Решение за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на Општината на ЈУ Центар за социјална работа Кратово..... | 189/23 |
| | | 3686. Решение за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на Општината на ЈУ Центар за социјална работа Струмица..... | 189/23 |

3687. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Центар за образование на возрасните.....	189/24	3859. Решение за разрешување член на Органот за надзор на ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје.....	192/6
3688. Решение за разрешување и именување член на Советот за стручно образование и обука.....	189/24	3860. Решение за именување в.д. директор на Државниот просветен инспекторат.....	192/6
3689. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница „Куманово“ - Куманово.....	189/24	3861. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈУ Национален парк Пелистер - Битола, претставник од општина на чие подрачје се наоѓа Националниот парк.....	192/7
3690. Решение за именување претседател на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој.....	189/24	3862. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кратово.....	192/7
3691. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип.....	189/25	3863. Решение за разрешување од должноста определен претседател и членови на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој.....	192/7
3692. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“- П.О.– Скопје.....	189/25	ПРОГРАМИ	
3693. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот... ..	189/25		
3752. Решение за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на националната комисија за мало и лесно оружје.....	190/75	Рег. бр.	Бр./стр.
3850. Решение за формирање Совет за реформа на јавната администрација.....	192/4	57. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година.....	7/3
3851. Решение за именување член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија....	192/5	557. Програма за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2017 година.....	34/13
3852. Решение за именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола.....	192/5	668. Програма за изменување на Програмата за финансирање на програмските активности на Здруженијата и фондациите за 2017 година.....	39/2
3853. Решение за утврдување на престанок на мандат и определување на претставници во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија.....	192/5	695. Програма за изменување на Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2017 година.....	41/13
3854. Решение за разрешување в.д претседател и именување претседател на Комисијата за право на поврат на средствата на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	192/5	696. Програма за изменување на Програмата за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетес за 2017 година.....	41/14
3855. Решение за разрешување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино.....	192/5	766. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година	44/156
3856. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Хаим Абраванел“ – Битола.....	192/6	968. Програма за изменување и дополнување на Програмата за статистички истражувања за периодот 2013 - 2017 година.....	50/7
3857. Решение за разрешување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци.....	192/6	1097. Програма за изменување на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации со цел промовирање на меѓуетнички односи за 2017 година	55/15
3858. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје.....	192/6	1183. Програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2017 година	63/8
		1343. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година.....	73/13

1431. Национална програма за координација и преземање на ефективни мерки за надзор на пазарот за 2017 и 2018 година.....	81/4	2792. Програма за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2017/2018 година.....	140/19
1465. Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година.....	84/4	2893. Програма за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2017 година.....	148/13
1975. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година.....	100/3	2894. Програма за изменување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2017 година.....	148/14
1976. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година.....	100/3	2895. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2017 година....	148/14
2282. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2017 година.....	114/8	2896. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2017 година.....	148/15
2283. Програма за изменување на Програмата за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата и за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2017 година.....	114/9	2951. Програма за изменување на Програмата за статистички истражувања за периодот 2013-2017 година.....	152/10
2284. Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на туризмот за 2017 година.....	114/9	2952. Програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2017 година.....	152/10
2291. Програма за безбедност и здравје при работа.....	115/2	2961. Програма за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија во 2017 година.....	153/2
2297. Програма за изменување и дополнување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година.....	116/2	3003. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2017 година.....	156/9
2330. Програма за изменување на Програмата за заштита на населението од хив/сида во Република Македонија за 2017 година.....	118/8	3145. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2017 година.....	165/5
2351. Програма за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи.....	120/2	3154. Програма за капитални трансфери за невладини организации во областа на земјоделството и руралниот развој.....	166/3
2586. Програма за изменување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2017 година.....	125/22	3155. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2017 година.....	166/7
2616. Програма за изменување и дополнување на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2017 година.....	126/10	3156. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година.....	166/7
2665. Програма за изменување и дополнување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2017 година.....	131/11	3157. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година.....	166/8
2791. Програма за изменување на Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2017 година.....	140/18	3184. Програма за изменување на Програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2017 година.....	168/22

3185. Програма за изменување и дополнување на Програмата за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата и за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2017 година.....	168/23	3837. Програма за изменување на Програмата за Инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2017 година.....	191/96
3186. Програма за изменување на Програмата за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи.....	168/24	3838. Програма за изменување на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2017 година.....	191/97
3187. Програма за изменување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година....	168/24	3839. Програма за изменување на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2017 година.....	191/97
3197. Програма за изменување на Програмата за развој на туризмот за 2017 година.....	169/8	3840. Програма за изменување на Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2017 година.....	191/98
3452. Програма за изменување и дополнување на Програмата за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2017 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија.....	181/14	3841. Програма за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија во 2017 година.....	191/98
3453. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2017 година.....	181/14	3842. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2017 година.....	191/98
3694. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година.....	189/25	416. Исправка на Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2017 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ во бр. 192 од 17 октомври 2016 година.....	24/2
3753. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година.....	190/76	1098. Исправка на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 192 од 17 октомври 2016 година.....	55/15
3754. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2017 година.....	190/76		
3833. Програма за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2017 година.....	191/95		
3834. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2017 година.....	191/95		
3835. Програма за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2017 година.....	191/95		
3836. Програма за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2017 година.....	191/96		
		ПЛАН	
		Рег. бр. 975. Акциски план за изменување на Акцискиот план за обновливи извори на енергија на Република Македонија до 2025 година со визија до 2030 година.....	Бр./стр. 51/3
		ДЕЛОВНИК	
		Рег. бр. 2233. Деловник за изменување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	Бр./стр. 113/3
		ТАРИФНИК	
		Рег. бр. 3138. Тарифник за изменување на Тарифникот за висината на надоместоците за поднесено барање за добивање согласност и за дадено стручно мислење.....	Бр./стр. 164/9
		МЕТОДОЛОГИИ	
		Рег. бр. 2897. Методологија за изменување на Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите.....	Бр./стр. 148/15

3286. **Методологија** за изменување и дополнување на Методологијата за проценка на влијанието на регулативата..... 173/5

УПАТСТВА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|----------|
| 2666. Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес..... | 131/12 |
| 2667. Упатство за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес..... | 131/13 |
| 3367. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на постапување во работата на министерствата во процесот на спроведување на проценка на влијанието на регулативата..... | 177/27 |

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|----------|
| 1. Преглед на декларации ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јули – 31 декември 2016 година..... | 33/2 |
| 2. Преглед на изјави/поднесоци на ЕУ (Брисел) за климатски промени кон кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јули – 31 декември 2016 година..... | 33/4 |
| 3. Преглед на правни акти на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи, а од кои произлегуваат обврски за Република Македонија и нејзините правни и физички лица (рестриктивни мерки) во периодот 1 јули – 31 декември 2016 година..... | 33/6 |
| 4. Преглед на декларации ЕУ (ЕЕАС – Брисел) и рестриктивни мерки кон кои Република Македонија не се придружи во периодот 1 јули – 31 декември 2016 година..... | 33/8 |
| 5. Преглед на изјави на обраќања и други заеднички документи на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена ОН–ОБСЕ, Стразбург) кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јули–31 декември 2016 година.. | 33/10 |
| 6. Преглед на декларации на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јануари – 30 јуни 2017 година..... | 122/2 |

- | | |
|--|--------|
| 7. Преглед на изјави/поднесоци на ЕУ (Брисел) за климатски промени кон кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јануари - 30 јуни 2017 година..... | 122/3 |
| 8. Преглед на правни акти на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи, а од кои произлегуваат обврски за Република Македонија и за нејзините правни и физички лица (рестриктивни мерки) во периодот 1 јануари – 30 јуни 2017 година..... | 122/5 |
| 9. Преглед на декларации/изјави на ЕУ (ЕЕАС - Брисел) и рестриктивни мерки кон кои Република Македонија не се придружи во периодот 1 јануари – 30 јуни 2017 година..... | 122/6 |
| 10. Преглед на изјави на обраќања и други заеднички документи на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена ОН–ОБСЕ, Стразбург), кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јануари–30 јуни 2017 година..... | 122/8 |
| 11. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2017/905 на Советот од 29 мај 2017 година за спроведување на Одлука 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Република Конго..... | 133/2 |
| 12. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2017/734 на Советот од 25 април 2017 година за изменување на Одлука 2013/184/ЗНБП за рестриктивни мерки против Мијанмар/Бурма | 133/13 |
| 13. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2017/917 на Советот од 29 мај 2017 година за изменување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија..... | 133/16 |
| 14. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2017/496 на Советот од 21 март 2017 година за изменување на Одлука 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Египет..... | 154/2 |
| 15. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2017/621 на Советот од 31 март 2017 година за изменување на Одлука (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија..... | 154/9 |
| 16. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2017/1245 на Советот од 10 јули 2017 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП во врска со рестриктивни мерки против Сирија..... | 154/12 |

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <p>17. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 на Советот од 31 јули 2015 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија и за укинување на Одлука 2011/137/ЗНБП.....</p> <p>18. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2017/607 на Советот од 29 март 2017 година за изменување на Одлука 2011/173/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Босна и Херцеговина.....</p> <p>19. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2016/1985 на Советот од 14 ноември 2016 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП во врска со рестриктивни мерки против Сирија.....</p> <p>20. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2016/1897 на Советот од 27 октомври 2016 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП во врска со рестриктивни мерки против Сирија.....</p> <p>21. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2017/1341 на Советот од 17 јули 2017 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП во врска со рестриктивни мерки против Сирија.....</p> | <p>154/17</p> <p>154/81</p> <p>154/84</p> <p>154/92</p> <p>154/101</p> | <p>459. Правилник за типовите на технички средства кои ќе се употребуваат за аудио и видео снимање од страна на полицијата.....</p> <p>460. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на регистрација на возилата.....</p> <p>485. Правилник за поблиските критериуми, начинот на работа на автошколите, наставниот план и програма за обука, стручниот кадар, опремата со која треба да располагаат, како и евиденциите што треба да ги водат автошколите за оспособување на кандидати за возачи.....</p> <p>900. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката на регистрација на возилата</p> <p>937. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и на образецот на лиценца за контролор, испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма управување со возила (практичен дел) во испитен центар....</p> <p>945. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење на полициските работи.....</p> <p>1129. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на полагање на стручниот испит за оспособеност за извршување на работи на техничкиот преглед, формата и содржината на образецот на уверението за положен испит, начинот на работа на комисијата за спроведување на стручниот испит и програмата за полагање на стручниот испит, како и начинот на водење на евиденцијата за спроведените стручни испити од страна на комисијата....</p> <p>1319. Правилник за Програмата за проверка на знаење на кандидат за возач.....</p> <p>1320. Правилник за Програмата за проверка на стручното оспособување за добивање на лиценца за оспособување на кандидати за возачи.....</p> <p>1321. Правилник за Програмата за начинот на спроведување на испити за проверка на знаење за добивање на лиценца за контролор, испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма управување со возила (практичен дел)....</p> <p>1347. Решение за определување привремен граничен премин.....</p> | <p>28/2</p> <p>28/2</p> <p>30/7</p> <p>46/24</p> <p>48/36</p> <p>49/2</p> <p>58/2</p> <p>72/2</p> <p>72/10</p> <p>72/14</p> <p>74/2</p> |
|---|--|---|---|

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

- | Рег. бр. | | Бр./стр. |
|----------|--|----------|
| 165. | Правилник за изменување на Правилникот за начинот на вршење на полициските работи | 14/2 |
| 166. | Правилник за изменување на Правилникот за обука во Министерството за внатрешни работи | 14/2 |
| 167. | Упатство за изменување на Упатството за начинот на вршење на генерален и стручен надзор во полицијата..... | 14/3 |
| 204. | Правилник за формата и содржината на образецот на возачка дозвола и возачка книшка, начинот на нивното издавање и заменување и за начинот на водење на евиденциите за издадени возачки дозволи и возачки книшки во Министерството за внатрешни работи..... | 16/3 |
| 455. | Правилник за начинот на бодување на стручниот испит за вршење работи на предавач и возач-инструктор во автошколата, контролор, испитувач по наставна програма од сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма од управување со возило (практичен дел) во испитен центар | 27/3 |

1561. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на возачка дозвола и возачка книшка, начинот на нивното издавање и заменување и за начинот на водење на евиденциите за издадени возачки дозволи и возачки книшки во Министерството за внатрешни работи.....	89/15
1737. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето и на образецот на дозволата за возач-инструктор, начинот на нејзино издавање и заменување и начинот на водење на евиденцијата за издадени дозволи за возач - инструктор во Министерството за внатрешни работи.....	91/25
1738. Правилник за изменување на Правилникот за форма и содржина на образецот на барањето и на образецот на лиценца за предавач по наставна програма сообраќајни правила и прописи и возач - инструктор во автошкола.....	91/28
1739. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство.....	91/30
2617. Правилник за изменување на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање за патните исправи и за водење на евиденција.....	126/10
2618. Правилник за изменување на Правилникот за образецот на барањето за издавање на личната карта, образецот на потврдата за поднесено барање за издавање на личната карта, образецот на личната карта, постапката за издавање и замена на личната карта и за начинот на водење на евиденција за издадените лични карти.....	126/15
2619. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на возачка дозвола и возачка книшка, начинот на нивното издавање и заменување и за начинот на водење на евиденциите за издадени возачки дозволи и возачки книшки во Министерството за внатрешни работи.....	126/18

2827. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство.....	143/13
3755. Решение за дополнување на Решението за цените на обрасците што ги издава Министерството за внатрешни работи.....	190/77

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
256. Објава од Министерството за надворешни работи.....	19/2
417. Објава од Министерството за надворешни работи.....	24/2
1007. Објава од Министерство за надворешни работи	53/4
2620. Објава од Министерството за надворешни работи.....	126/21
2925. Објава од Министерството за надворешни работи.....	151/2
3238. Решение за именување на претседателот, членовите и секретарот на Комисијата за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави.....	172/3
3287. Објава од Министерство за надворешни работи.....	173/7

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Рег. бр.	Бр./стр.
1. Решение за престанок на службата на нотарот.....	1/2
41. Правилник за начинот на полагање на квалификациониот испит, испитот за рангирање, стручниот испит за проверка на знаењата, испитот за заменик извршител и за формата и содржината на уверението за положени испити.....	6/2
52. Решение за престанок на службата на нотарот.....	6/60
85. Тарифник за висината на реално потребните трошоци за полагање на испитот за медијатор, признавање на обуките завршени во странство и издавање на лиценците односно акредитациите.....	9/2
94. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	10/2

205. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средствата за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	16/23	2622. Правилник за начинот за вршење на надзор над работата на Комората на медијатори на Република Македонија.....	126/21
262. Решение за престанок на вршење на нотарската служба.....	19/19	2857. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	146/2
461. Правилник за начинот на полагање на квалификациониот нотарски испит, испитот за рангирање за нотар, испитот за заменик-нотар, испитот за помошник-нотар, испитот за нотарски стручен соработник и стручниот испит за проверка на знаењата на нотарите и за формата и содржината на уверението за положени испити.....	27/3	2976. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	154/6
466. Програма за градивото и прописите за полагање на теоретскиот дел од квалификациониот нотарски испит и испитот за рангирање на нотар, испитот за заменик-нотар, испитот за помошник-нотар, испитот за нотарски стручен соработник и стручниот испит за проверка на знаењата на нотарите.....	29/2	3009. Решение за престанок на службата на нотарот.....	157/3
562. Решение за престанок на службата на нотарот.....	35/2	3146. Правилник за изменување на Правилникот за работното време на нотарските канцеларии.....	165/5
563. Решение за исправка на Решението за престанок на службата на нотарот.....	35/3	3214. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	170/4
976. Список на поставени постојани судски преведувачи (Оглас од 1.3.2017 година).....	51/12	3616. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	186/11
1348. Решение за престанок на службата на нотарот.....	74/3	3617. Решение за престанок на службата на нотарот.....	186/12
1349. Решение за престанок на службата на нотарот.....	74/3	3756. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	190/78
1350. Решение за престанок на службата на нотарот.....	74/3	3757. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	190/78
1351. Решение за престанок на службата на нотарот.....	74/4	3758. Список на поставени постојани судски преведувачи.....	190/79
1424. Правилник за изменување на правилникот за видот, содржината, формата, начинот на водењето на актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, помошните книги, начинот на примање и чување на нотарските исправи и предметите од вредност и нивното издавање и преземање, начинот на чување и обнова на нотарските списи и исправи, начинот на архивирање и организирањето на архивирањето, како и преземање на други формални дејствија.....	80/6	3910. Решение за престанок на службата на нотарот.....	197/40
1432. Одлука за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	81/20	486. Исправка на Правилникот за начинот на вршење на надзор над законитоста на работењето на нотарот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 226 од 30 декември 2016 година.....	30/54
1740. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	91/35		
1977. Правилник за содржината на извештајот за работата на Комората на медијатори на Република Македонија....	101/2		
2621. Решение за престанок на службата на нотарот.....	126/21		

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Рег. бр.

67.

Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и Фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 и формата и содржината на потврдата за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и Фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер куп 2017.....

Бр./стр.

8/3

68.	Правилник за формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз на стока/добра, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и Фудбалските кубови и формата и содржината на потврдата за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз на стока/добра, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и Фудбалските кубови.....	8/7	2365.	Правилник за образецот за финансиските извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања.....	121/7
69.	Правилник за формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз на добра/стоки, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување, за реализација на проект УЕФА Супер Куп 2017 финансиран со парични средства од УЕФА....	8/11	3418.	Правилник за дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	180/2
70.	Правилник за формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување, за реализација на УЕФА Супер Куп 2017.....	8/14	3873.	Објава од Министерството за финансии.....	193/10
71.	Правилник за формата и содржината на фактурата, формата и содржината на пријавата, начинот на пријавување на прометот, содржината на евиденцијата на фактури која ја води управата за јавни приходи како и формата и содржината на евиденцијата за примени фактури која ја води примателот на прометот за цели на спроведување на даночното ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на промет на добра и услуги наменети за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени од УЕФА за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017.....	8/17	3905.	Правилник за начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок.....	197/25
88.	Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација.....	9/3	3906.	Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на доход по основ на воведување на фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување.....	197/28
515.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување.....	31/13	3907.	Правилник за формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари...	197/31
			3908.	Правилник за формата и содржината на барањето за паушално плаќање на персонален данок на доход.....	197/34
			3909.	Упатство за изменување и дополнување на Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата.....	197/37
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА					
			Рег. бр.	Бр./стр.	
			1403.	Листи на стоки за второ полугодие од 2017 година за кои ќе се користи принципот на распределба „прв дојден, прв корисник“ (first come, first served), од Европската заедница, Република Турција, Украина, Норвешка и Швајцарската конфедерација.....	79/3
			2012.	Правилник за формата и содржината на Решението за доделување на јавно овластување на Занаетчиска комора, како и формата и содржината на Решението за одбивање на барањето за доделување на јавно овластување на Занаетчиска комора.....	104/2
			2013.	Правилник за формата и содржината на барањето за доделување на јавно овластување на Занаетчиска комора.....	104/5
			2014.	Правилник за минимално техничките услови кои треба да ги исполнуваат просториите во кои се врши занаетчиска дејност.....	104/7

2015. Правилник за определување на занаетчиските дејности за чие вршење не е потребно соодветно стручно образование или соодветно стручно опособување.....	104/8
2016. Правилник за определување на занаетчиски дејности кои треба задолжително да се вршат во простории.....	104/10
2017. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во Занаетчискиот регистар.....	104/13
2018. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Занаетчискиот регистар.....	104/15
2019. Правилник за формата и содржината на Решението за упис во Занаетчискиот регистар и занаетчиската дозвола.....	104/18
2020. Правилник за формата и содржината на Решението за одбивање на барањето за упис во Занаетчискиот регистар.....	104/21
3642. Листа на стоки на царински квоти по Договор за пристапување на Република Македонија во СТО.....	188/2
3759. Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година (нула- царинска стапка во рамки на квоти).....	190/85
3760. Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година (концесии во рамки на квоти).....	190/86
3761. Листа на риба и рибини производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	190/87
3762. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	190/87
3763. Листа на царински стапки за производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година (концесија во рамки на квоти).....	190/88
3764. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина.....	190/89
3765. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година.....	190/89

3766. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија во прво полугодие од 2018 година.....	190/89
3767. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка во прво полугодие од 2018 година.....	190/90
3768. Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската конфедерација во прво полугодие од 2018 година.....	190/90

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Рег. бр.	Бр./стр.
26. Риболовна основа за риболовна вода „Слив на Река Вардар-Горно течение“ за период 2017-2022 година.....	4/2
27. Риболовна основа за риболовна вода „Слив на Река Вардар-Средно течение“ за период 2017-2022 година.....	4/30
28. Риболовна основа за риболовна вода „Слив на Река Брегалница“ за период 2017-2022 година.....	4/72
29. Риболовна основа за риболовна вода „Слив на Река Пчиња“ за период 2017-2022 година.....	4/103
30. Риболовна основа за риболовните води „Слив на река Црн Дрим и Слив на Охридско езеро“ за период 2017-2022 година.....	4/131
31. Риболовна основа за риболовна вода „Слив на Река Треска“ за период 2017-2022 година.....	4/165
32. Риболовна основа за риболовна вода „Слив на Река Вардар-Долно течение“ за период 2017-2022 година.....	4/189
42. Риболовна основа за риболовна вода „Слив на Црна Река“ за период 2017 – 2022 година.....	6/7
43. Риболовна основа за риболовна вода „Слив на река Струмица“ за период 2017 – 2022 година.....	6/35
236. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација Градче“ за период 2017 – 2022 година.....	17/2
237. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација Мантово“ за период 2017 – 2022 година.....	17/19
238. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација Калиманци“ за период 2017 – 2022 година.....	17/37
239. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација Палџурци“ за период 2017 – 2022 година.....	17/55

240. Риболовна основа за риболовните води „Вештачки езера - акумулации Конче 1 и Конче 3“ за период 2017 – 2022 година.....	17/71	648. Правилник за престанување на важење на Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и Листа на болести кои задолжително се пријавуваат.....	37/2
241. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација Водоча“ за период 2017 – 2022 година.....	17/83	697. Решение од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	41/14
242. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација Ратеве“ за период 2017 – 2022 година.....	17/99	938. Правилник за изменување на Правилникот за големината на рибите под која не смеат да се ловат за стопански и рекреативен риболов.....	48/45
243. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација Турија“ за период 2017 – 2022 година.....	17/118	1099. Риболовна основа за риболовна вода „Охридско езеро“ за период 2017 – 2022 година.....	55/16
244. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација Глажња“ за период 2017 – 2022 година.....	17/131	1100. Риболовна основа за риболовна вода „Дојранско езеро“ за период 2017 – 2022 година.....	55/46
245. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - акумулација Липково“ за период 2017 – 2022 година.....	17/146	1112. Риболовна основа за риболовните води „Преспанско езеро и слив на Преспанско езеро“ за период 2017 – 2022 година.....	56/3
418. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро-Акумулација Младост“ за период 2017-2022 година.....	24/3	1124. Риболовна основа за риболовните води на подрачјето на Националниот парк „Маврово“ за период 2017 – 2022 година.....	57/3
419. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро-Акумулација Стрежево“ за период 2017-2022 година.....	24/28	1164. Наредба за спроведување на посебен надзор за утврдување на присуство на цистоликите нематоди <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens и <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens кај компирот и растенијата кои се нивни домаќини, одредување на нивната распространетост, мерките кои треба да се преземат во случај на нивна појава, како и постапките за лабораториски анализи(*).....	62/2
420. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро-Акумулација Матка“ за период 2017-2022 година.....	24/57	1312. Решение за бришење од регистарот на откупвачи на тутун.....	70/3
421. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро-Акумулација Мавровица“ за период 2017-2022 година.....	24/76	1344. Нареба за спроведување на меѓународниот стандард за одредување и признавање на еднаквоста на фитосанитарните мерки бр. 24.....	73/14
422. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро-Акумулација Глобочица“ за период 2017-2022 година.....	24/98	1978. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој.....	101/3
431. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - Акумулација Козјак“ за период 2017-2022 година..	25/2	2623. Правилник за изменување на Правилникот за видот и начинот на жигосување, видот на шумскиот жиг за жигосување за исечено дрво и дрвни сортименти, начинот на издавање на испратница, пуштање во промет на исечено дрво, формата и содржината на регистарот на издадени и заверени испратници, формата и содржината на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на испратница и висината на надоместотокот за издадени испратници.....	126/22
432. Риболовна основа за риболовна вода „Вештачко езеро - Акумулација Шпилје“ за период 2017-2022 година.....	25/26		
527. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на евидентниот лист за пријавено производство на тутун, начинот на пријавувањето, потребната документација, како и начинот на издавање на евидентниот лист.....	32/4		
537. Риболовна основа за изменување на Риболовната основа за риболовна вода „Акумулација Тиквешко Езеро“ за период 2013-2018 година.....	33/3		

2684. **Наредба** за спроведување на меѓународниот стандард за условите за утврдување на подрачја со ниска пространетост на штетен организам бр. 22..... 134/21
2962. **Правилник** за изменување на Правилникот за висината на надоместотот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство..... 153/13

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|----------|
| 86. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на доделување на студентските стипендии за странски државјани кои се од интерес за Република Македонија..... | 9/2 |
| 698. Правилник за изменување на Правилникот за образецот на барањето за сместување во ученички дом и образецот на барањето за доделување стипендија, со потребната документација..... | 41/15 |
| 699. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за прием на учениците во јавните ученички домови..... | 41/17 |
| 700. Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на завршниот испит во стручно образование за занимање со тригодишно траење..... | 41/17 |
| 1035. Правилник за формата и содржината на Каталогот на одобрени учебници за употреба..... | 54/11 |
| 1113. Правилник за начинот на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие родителско право го врши само еден родител, како и посебните критериуми за остварување на ова право..... | 56/34 |
| 1921. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на педагошката документација и евиденција во основното училиште, како и начинот на нивното водење..... | 97/4 |
| 1922. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта..... | 97/11 |
| 2298. Календар за организација на учебната 2017/2018 година во основните училишта..... | 116/3 |
| 2299. Календар за организација на учебната 2017/2018 година во јавните средни училишта..... | 116/3 |
| 2695. Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на специјалистичкиот испит..... | 135/4 |
| 2718. Правилник за бројот на учениците со посебни образовни потреби во паралелка и начинот и условите за запишувањето на учениците со посебни образовни потреби во основните училишта..... | 136/3 |

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|----------|
| 53. Објава за стапката на трошоците за живот и платите за месец декември 2016 година..... | 6/60 |
| 247. Програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија од приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2017 година..... | 18/2 |
| 430. Објава за стапката на трошоците за живот и платите за месец јануари 2017 година..... | 24/124 |
| 655. Објава за стапката на трошоците за живот и платите за месец февруари 2017 година..... | 37/20 |
| 972. Објава за стапката на трошоците за живот и платите за месец март 2017 година..... | 50/16 |
| 1158. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог..... | 61/2 |
| 1162. Објава за стапката на трошоците за живот и платите за месец април 2017 година..... | 61/8 |
| 1494. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка заради учество во колективно договарање..... | 87/4 |
| 1495. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел..... | 87/4 |
| 1496. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел..... | 87/5 |
| 1497. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел..... | 87/5 |
| 1498. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи за територијата на Република Македонија..... | 87/6 |
| 1499. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи за територијата на Република Македонија на ниво на приватен сектор од областа на стопанството..... | 87/6 |
| 1500. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка..... | 87/7 |
| 1501. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел..... | 87/7 |
| 1502. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка..... | 87/8 |

1503. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.....	87/8	2731. Правилник за начинот на обезбедување на финансиската помош за исплата на минимална плата.....	138/6
1504. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.....	87/9	2835. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.....	144/3
1505. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.....	87/9	2836. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	144/6
1506. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.....	87/10	2837. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	144/9
1507. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.....	87/11	2838. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.....	144/14
1508. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка.....	87/11	2839. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	144/18
1509. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.....	87/12	2840. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	144/22
1510. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел заради учество во колективно договарање.....	87/12	2841. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	144/25
1511. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка.....	87/13	2863. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	147/5
1512. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка, односно оддел.....	87/13	2864. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	147/6
1513. Решение за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на гранка заради учество во колективно договарање.....	87/14	2865. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	147/6
1958. Објава за стапката на трошоците за живот и платите за месец мај 2017 година.....	98/28	2866. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	147/6
1959. Објава за стапката на трошоците за живот и платите за месец јуни 2017 година.....	98/28	3169. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец октомври 2017 година.....	167/16
2030. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	106/7	3198. Правилник за содржината и начинот на водењето на евиденцијата за сторителите на прекршок и за изречените глоби за сторениот прекршок од страна на прекршочните комисији во Министерството за труд и социјална политика.....	169/9
2267. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јули 2017 година.....	113/27	3239. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....	172/4
2285. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Прилеп.....	114/10	3240. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....	172/4
2715. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец август 2017 година.....	135/19	3579. Правилник за изменување на Правилникот за начинот за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице.....	184/11
		3779. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец ноември 2017 година.....	190/115
		3843. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....	191/99
		3911. Правилник за изменување на Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје при работа на бремена работнички, работнички кои неодамна се породиле или дојат(*).....	197/40

3912. **Решение** за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита..... **197/41**
3913. **Решение** за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита..... **197/42**
3914. **Решение** за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита..... **197/42**

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|--------------|
| 3419. Правилник за утврдување на критериумите за доделување месечни надоместоци од средства од Буџетот на Република Македонија за придонесите за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и за персоналниот данок на доход на самостојните уметници..... | 180/5 |

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|--------------|
| 5. Правилник за начинот на склучување на Договорот за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија..... | 2/2 |
| 87. Правилник за изменување на Правилникот за техничките елементи за изградба и реконструкција на јавните патишта и на објектите на патот..... | 9/3 |
| 206. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски надзор на јавен воздушен превоз..... | 16/23 |
| 538. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање..... | 33/3 |
| 701. Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на специјализирани услуги со воздухоплов и воздухопловно спортски дејности, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор..... | 41/22 |
| 2629. План за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2018 година..... | 127/4 |
| 2796. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на постапката за изработување и донесување на урбанистички планови, регулационски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - плански документации и урбанистичко-проектни документации во електронска форма..... | 142/2 |

3288. **Правилник** за изменување на Правилникот за формата и содржината на писмените инструкции..... **173/7**
3580. **План** за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2018 година..... **184/14**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|--------------|
| 564. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на дозвола за испуштање, како и потребната документација која се приложува кон барањето за издавање на дозвола за испуштање..... | 35/3 |
| 565. Правилник за формата и содржината на образецот на дозволата за испуштање во водите..... | 35/16 |
| 649. Правилник за формата и содржината на образецот на дозволата за користење на вода..... | 37/2 |
| 1923. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината, методологијата и начинот на водење на Регистарот на испуштање и пренесување на загадувачи (*)..... | 97/11 |
| 1924. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимални технички услови за вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад, формата и содржината на образецот на барањето за добивање, промена и обновување на дозвола за преработка, третман и /или за складирање на отпад, како и формата и содржината на образецот на дозволата..... | 97/11 |
| 1948. Правилник за содржината и формата на образецот на барањето, за користење на вода и потребната документација која се приложува кон барањето за издавање на дозвола за користење на водата..... | 98/6 |
| 1949. Правилник за формата и содржината на образецот за евиденцијата за количините по категорија и вид на опрема која производителот ја пушта на пазар во Република Македонија.... | 98/16 |
| 1950. Правилник за формата, содржината, целите, начинот на изработка и видот и изворите на податоци кои се користат за изработка на Извештајот како и начинот на оценување на Извештајот..... | 98/18 |
| 2641. Правилник за начин на одржување на планински патеки..... | 130/3 |
| 2642. Правилник за начинот на определување на планински патеки..... | 130/3 |

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
2346. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	119/5
2347. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	119/8
2348. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на управниот инспектор, начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот на легитимацијата...	119/14
2349. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	119/16
3586. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на испитот за административно управување како и формата и содржината на потврдата за положен испит.....	185/3

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
6. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.163/2014 од 27 декември 2016 година.....	2/2
95. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.160/2014 од 18 јануари 2017 година.....	10/2
207. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.121/2015 донесена на 1 февруари 2017 година.....	16/25
650. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.147/2016 од 15 март 2017 година.....	37/14
767. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.110/2016 од 29 март 2017 година.....	44/159
969. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.106/2016 од 12 април 2017 година.....	50/9
1125. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.35/2017 од 17 мај 2017 година.....	57/23
1153. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.136/2016 од 5 април 2017 година.....	59/2
1154. Издвоено мислење од Уставниот суд на Република Македонија.....	59/9
1165. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.172/2016 од 17 мај 2017 година.....	62/12
1345. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.3/2017 од 7 јуни 2017 година.....	73/18
1643. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 65/2016 од 5 јули 2017 година.....	90/22

1644. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 136/2016 од 5 јули 2017 година.....	90/25
1747. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.49/2016 од 12 јули 2017 година.....	93/6
1748. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.114/2016 од 12 јули 2017 година.....	93/8
2867. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.64/2016 од 27 септември 2017 година.....	147/6
2868. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.83/2016 од 27 септември 2017 година.....	147/9
2926. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.100/2016 од 4 октомври 2017 година.....	151/2
3010. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.9/2017 од 1 ноември 2017 година.....	157/4
3215. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.169/2016 од 16 ноември 2017 година.....	170/5
3406. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.143/2016 од 29 ноември 2017 година.....	178/12
3560. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.37/2017 од 29 ноември 2017 година.....	183/82
3874. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.7/2017 од 20 декември 2017 година.....	193/10
3875. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.38/2017 од 1 ноември 2017 година.....	193/10
3876. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.70/2017 од 20 декември 2017 година.....	193/13
3884. Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.36/2017 од 13 декември 2017 година.....	195/3

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
17. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Скопје 2 Скопје.....	3/2
18. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Радовиш.....	3/2
19. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	3/2
20. Оглас за избор на претседател на Основниот суд во Гевгелија.....	3/2
96. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	10/5
119. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија.....	12/2
208. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Битола.....	16/27

209. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Тетово.....	16/27	1472. Одлука за избор на судии поротници на Основниот суд Радовиш.....	85/3
210. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Струмица.....	16/28	1473. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Берово.....	85/3
423. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Скопје II - Скопје.....	24/121	1474. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	85/4
424. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Кочани.....	24/121	1475. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	85/4
425. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Кратово.....	24/121	1749. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	93/9
426. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Крива Паланка.....	24/121	1750. Оглас од Судски совет на Република Македонија.....	93/10
528. Одлука за избор на претседател на Врховниот суд на Република Македонија.....	32/6	2303. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	117/3
529. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	32/6	2304. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	117/3
530. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	32/6	2388. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	122/13
671. Оглас за избор на претседател на Основниот суд Свети Николе.....	40/2	2696. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	135/8
869. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Скопје 2 Скопје.....	45/126	2697. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	135/8
870. Одлука за избор на судии поротници на Апелационен суд Скопје.....	45/126	2842. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Кичево.....	144/30
871. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Ресен.....	45/126	2843. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	144/30
906. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Куманово.....	47/10	2844. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	144/30
907. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	47/10	3107. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Скопје 1 Скопје.....	162/10
1036. Одлука за избор на судии поротници на Апелационен суд Битола.....	54/12	3108. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Струга.....	162/10
1037. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	54/12	3109. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	162/10
1038. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	54/12	3241. Одлука за избор на претседател на Основен суд Тетово.....	172/4
1039. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	54/12	3242. Одлука за избор на претседател на Апелационен суд Штип.....	172/5
1040. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	54/13	3243. Одлука за избор на претседател на Основен суд Ресен.....	172/5
1304. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Охрид.....	69/3	3244. Одлука за избор на претседател на Основен суд Куманово.....	172/5
1305. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Гостивар.....	69/3	3245. Одлука за избор на судија на Врховниот суд на Република Македонија.....	172/5
1306. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Скопје 2 Скопје.....	69/3	3246. Одлука за избор на судија на Апелациониот суд Скопје.....	172/6
1404. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	79/10	3247. Одлука за избор на судии на Апелациониот суд Скопје.....	172/6
1405. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	79/10	3248. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Битола.....	172/6
1406. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	79/10	3249. Одлука за избор на судии поротници на Апелационен суд Штип.....	172/6
1467. Одлука за избор на претседател на Управниот суд.....	85/2	3250. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	172/7
1468. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Гевгелија.....	85/2	3769. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Крушево.....	190/91
1469. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Свети Николе.....	85/2	3770. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	190/91
1470. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Крушево.....	85/3	3771. Оглас од Судски совет на Република Македонија.....	190/91
1471. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Свети Николе.....	85/3		

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
1479. Деловник на Државната изборна комисија.....	86/3
1480. Правилник за начинот и постапката за решавање на приговори.....	86/14
2031. Правилник за измена на Правилникот, бр. 08-1321/1 од 6.7.2017 година за начинот и постапката за решавање на приговори.....	106/7
2266. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии.....	113/26
2300. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии.....	116/6
2301. Одлука за формирање на изборна комисија на Град Скопје.....	116/7
2353. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на општинските изборни комисии.....	120/7
2501. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии.....	124/31
2630. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисии.....	127/7
2676. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисии.....	132/15
2719. Обрасци од Државна изборна комисија.....	137/2
2797. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии.....	142/3
2847. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии.....	145/2
2848. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии.....	145/3
2977. Заклучок на исправка на Одлуката за изменување и дополнување на одлуките за формирање на Општинските изборни комисии број 08-1608/17 од 11.10.2017 година.....	154/6

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Рег. бр.	Бр./стр.
24. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец декември 2016 година.....	3/15
25. Објава за движењето на индексот на трошоците на животот во Република Македонија.....	3/15
263. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2017 година.....	19/19

491. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2017 година.....	30/55
901. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец март 2017 година.....	46/24
1108. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец април 2017 година.....	55/111
1318. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2017 година.....	71/39
1517. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2017 година.....	87/16
1518. Објава за движењето на индексот на трошоците на животот во Република Македонија.....	87/16
2034. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јули 2017 година.....	106/8
2626. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец август 2017 година.....	126/23
2856. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец септември 2017 година.....	145/7
3099. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2017 година.....	160/16
3423. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2017 година.....	180/11

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
2. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	1/2
3. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	1/3
4. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	1/3
89. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	9/3
90. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	9/4
91. Решение за бришење на акционерско друштво од регистарот на Акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	9/4
135. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник.....	13/9
136. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник.....	13/9

[illegible]

1160. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	61/7
1387. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	77/3
1388. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	77/3
1389. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	77/4
1390. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	77/4
1391. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	77/5
1392. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	77/5
1393. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	77/5
1394. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник.....	77/6
1425. Решение за издавање уверение за инвестиционо советување	80/7
1481. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	86/20
1482. Решение за издавање дозвола за понуда за преземање.....	86/21
1483. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	86/21
1751. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	93/10
1752. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на приватна понуда - прва емисија на обврзници.....	93/11
2032. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда.....	106/7
2187. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	110/15
2188. Решение за давање на дозвола за работење на брокер.....	110/15
2632. Правилник за изменување на Правилникот за вршење на контрола на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност.....	128/2
2698. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	135/9
2699. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	135/9
2700. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	135/9
3049. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	159/16
3050. Решение за давање на дозвола за работење на брокер.....	159/16
3051. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	159/16
3052. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	159/17
3053. Решение за запишување на Акционерско друштво во регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	159/17

3251. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	172/7
3252. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	172/7
3253. Решение за давање на дозвола за работење на брокер.....	172/8
3254. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	172/8
3696. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда..	189/27
3844. Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд.....	191/99

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
34. Тарифа на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на депозитарот и корисниците на неговите услуги-Пречистен текст.....	4/251

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
44. Упатство за изменување на Упатството за утврдување на начинот и постапката на снабдување со книжни и ковани пари.....	6/54
45. Упатство за изменување на Упатството за видот и начинот на доставување на податоци и нивно користење при спроведување на Одлуката за проверка на автентичноста и соодветноста, условите и начинот на враќање на книжните и кованите пари во оптек.....	6/54
109. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	11/2
120. Одлука за изменување на Одлуката за издавање и за основните белези на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари.....	12/4
134. Упатство за известување од операторите на платните системи.....	13/2
427. Упатство за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	24/122
444. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за лимитите на изложеноста.....	26/2

445. Одлука за методологијата за управување со ризикот на задолженост.....	26/2	1460. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сметковниот (контниот) план за банките.....	83/280
446. Одлука за методологијата за утврдување на максималниот износ за распределба на резултатот од работењето.....	26/4	1645. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	90/29
447. Одлука за изменување на Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања.....	26/5	1646. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	90/30
448. Одлука за методологијата за идентификување системски значајни банки..	26/6	1647. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	90/30
449. Одлука за методологијата за изработка на план за опоравување на системски значајни банки.....	26/9	1648. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	90/30
450. Одлука за методологијата за утврдување на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложености во Република Македонија.	26/14	1649. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	90/31
558. Упатство за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на максималниот износ за распределба на резултатот од работењето.....	34/13	1650. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	90/31
559. Упатство за спроведување на Одлуката за методологијата за идентификување системски значајни банки.....	34/18	1906. Одлука за дополнување на Одлуката за Сметковниот (контниот) план за банките.....	96/8
768. Стандард за намената и форматот на пораките во системот на вкрстување..	44/163	1907. Одлука за пуштање во оптек на кованите пари во апоен од 10 денари.....	96/8
1041. Одлука за проверка на автентичноста и соодветноста, условите и начинот на враќање на книжните и кованите пари во оптек и начинот на вршење супервизија.....	54/13	1908. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	96/8
1198. Упатство за спроведување на Одлуката за методологијата за управување со ризикот на задолженост.....	64/13	1909. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	96/9
1307. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на непосредно известување за состојбата и промените на сметките на резидентите во странство и на евиденциските сметки за порамнување на меѓусебните побарувања и обврски со нерезиденти.....	69/4	2332. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	118/11
1308. Упатство за спроведување на Одлуката за проверка на автентичноста и соодветноста, условите и начинот на враќање на книжните и кованите пари во оптек и начинот на вршење супервизија.....	69/4	2333. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	118/11
1433. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за управување со ризикот на задолженост.....	81/22	2681. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за известување од операторите на платните системи..	133/3
1458. Одлука за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи.....	83/2	2732. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва.....	138/7
1459. Одлука за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките кон тие извештаи.....	83/183	2733. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	138/7
		2734. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	138/8
		2735. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	138/8
		2736. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	138/9
		2954. Одлука за дополнување на Одлуката за сметковниот (контниот) план за банките.....	152/13
		2955. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	152/13
		2956. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	152/14
		2978. Упатство за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности.....	154/7
		3104. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања.....	161/3
		3161. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	167/3
		3162. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	167/4

3216. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на вршење супервизија и надзор.....	170/10
3539. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	182/27
3540. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	182/27
3587. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања во странство.....	185/5
3588. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања од странство.....	185/5
3695. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителна резерва.....	189/27
943. Исправка на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за задолжителната резерва објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 218 од 20 декември 2016 година.....	48/47

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
8. Правилник за дополнување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени.....	2/9
21. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	3/3
46. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	6/55
121. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12/5
122. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12/5
123. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12/5
124. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12/6
125. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12/6
126. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12/6
272. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	21/2

273. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	21/2
274. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	21/2
275. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	21/3
433. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	25/49
434. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	25/49
435. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	25/49
539. Правилник за дополнување на Правилникот за формата и начинот на водење на графичкиот регистар за градежно земјиште.....	33/10
651. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	37/15
652. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	37/16
653. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	37/16
908. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	47/10
909. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	47/11
910. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	47/11
911. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	47/11
912. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	47/12
977. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	51/18
978. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	51/18
1001. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на водење, формата и содржината на регистарот на цени и закупнини и формата и содржината на изјавата дадена од продавачот/закуподавецот заверена кај нотар.....	52/9
1291. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	67/10

1407. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	79/10
1514. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	87/15
1515. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	87/15
1519. Правилник за изменување на Правилникот за запишување на инфраструктурните објекти.....	88/2
1520. Правилник за изменување на Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите.....	88/14
2033. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	106/8
2701. Правилник за дополнување на Правилникот за премеј на недвижности...	135/10
2858. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	146/2
2859. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	146/3
2860. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	146/3
2908. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на катастарското класирање и утврдувањето и запишувањето на промената на катастарската култура и класа на земјиштето..	149/4
3139. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	164/12
3289. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	173/12
3410. Правилник за изменување на Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите.....	179/2
3411. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информационален систем.....	179/2
3412. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти.....	179/5
3413. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности.....	179/6

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

Рег. бр.	Бр./стр.
9. Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за период јули 2016 - декември 2016.....	2/9
10. Листа на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Македонија.....	2/10
1562. Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за период јануари 2017 - јуни 2017.....	89/18
1563. Листа на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Македонија.....	89/18
2389. Листа на категоризирани спортисти - Спортска надеж.....	122/14
2643. Листа за изменување на Листата на категоризирани спортисти - Спортска надеж.....	130/4

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Рег. бр.	Бр./стр.
22. Правилник за заштита и благосостојба на животните кои се држат за фармски цели (*).....	3/3
23. Листа на објекти и/или активности кои треба да бидат одобрени или регистрирани.....	3/14
33. Правилник за заштита и благосостојба на животните за време на превоз(*).....	4/224
72. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Словачка.....	8/24
73. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Грција.....	8/24
74. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Унгарија.....	8/25
75. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Германија.....	8/25

- | | | | |
|--|------|---|-------|
| 76. Решение за изменување на Решение-то за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Данска..... | 8/26 | 99. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Италија..... | 10/8 |
| 77. Решение за изменување на Решение-то за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Полска..... | 8/26 | 100. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Унгарија..... | 10/9 |
| 78. Решение за изменување на Решение-то за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Бугарија..... | 8/27 | 110. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Србија..... | 8/27 |
| 79. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Србија..... | 8/27 | 111. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Велика Британија..... | 8/28 |
| 80. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Велика Британија..... | 8/28 | 112. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Франција..... | 8/29 |
| 81. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Франција..... | 8/29 | 127. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Романија..... | 11/10 |
| 92. Решение за забрана на увоз и транзит на домашни и диви преживари, семе, јајни клетки и ембриони од домашни и диви преживари заради заштита од внесување на вирусот на син јазик во Република Македонија..... | 9/4 | 128. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Полска..... | 12/7 |
| 93. Решение за изменување на Решение-то за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија..... | 9/5 | 129. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска..... | 12/8 |
| 97. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Холандија..... | 10/6 | 130. Листа на фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина ^(*) | 12/9 |
| 98. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Германија..... | 10/7 | | 12/10 |

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| 216. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Чешка..... | 16/30 | 261. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Полска..... | 19/18 |
| 217. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Хрватска..... | 16/30 | 299. Список на ветеринарно – медицински препарати за кои е дадено решение за одобрение за ставање во промет..... | 22/19 |
| 218. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Данска..... | 16/31 | 451. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Полска..... | 26/18 |
| 248. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Германија..... | 18/11 | 456. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари, кожи и подкожја како и одредени нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија, Република Грција и Република Хрватска | 27/4 |
| 249. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Италија..... | 18/11 | 467. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Германија..... | 29/10 |
| 250. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Украина..... | 18/12 | 468. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Чешка..... | 29/10 |
| 259. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Словачка..... | 19/18 | 469. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Босна и Херцеговина | 29/10 |
| 260. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Грција..... | 19/18 | 487. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Грција..... | 30/54 |

488.	Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Велика Британија.....	30/54	654.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*)....	37/16
516.	Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Италија.....	31/19	703.	Наредба за изменување на Годишната наредба за здравствена заштита на животните во 2017 година.....	41/26
517.	Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Романија.....	31/19	913.	Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Германија.....	47/12
518.	Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Хрватска.....	31/19	914.	Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Италија.....	47/13
535.	Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Унгарија.....	31/19	915.	Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Полска.....	47/13
560.	Правилник за изменување на Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на Везикуларна болест кај свињите (*).	32/8	941.	Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Чешка.....	48/46
571.	Правилник за посебните услови кои треба да ги исполнуваат преработените животински протеини и други преработени производи кои можат да се користат како материјал за исхрана на животните во однос на стандардите за преработка, суровините, складирањето, увозот и хигиенските услови како и условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и технички објекти и посебните технички услови за храната за домашни миленици и кучешки грицкалицы во однос на суровините, стандардите за преработка и увозот (*).	34/22	942.	Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Хрватска.....	48/47
645.	Правилник за начинот и постапката за пријавување на болестите кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кај животните кои задолжително се пријавуваат(*).....	35/67	947.	Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Словачка.....	49/10
		36/220	948.	Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Романија.....	49/11

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| 949. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Шпанија..... | 49/11 | 1296. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Холандија..... | 67/12 |
| 950. Програма за антимикробна отпорност за периодот 2017–2021 година ⁽⁶⁾ | 49/12 | 1434. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Велика Британија..... | 81/22 |
| 979. Правилник за мерки за здравствена заштита на животните во однос на болеста на чвореста кожа (*)..... | 51/18 | 1435. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Данска..... | 81/23 |
| 1114. Правилник за посебните барања за безбедност на рециклираните пластични производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната, постапката за одобрување на процесите на рециклирање на пластични производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната и означувањето на рециклираните пластични производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната (*)..... | 56/35 | 1436. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Австрија..... | 81/23 |
| 1200. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Велика Британија..... | 65/3 | 1437. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Швајцарија..... | 81/23 |
| 1292. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Словачка..... | 67/10 | 1438. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Израел.... | 81/23 |
| 1293. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Германија..... | 67/10 | 1439. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Белгија..... | 81/24 |
| 1294. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Италија..... | 67/11 | 1448. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија..... | 82/2 |
| 1295. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска..... | 67/11 | 1449. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Полска..... | 82/2 |

- | | | | |
|--|-------|--|--------|
| 1450. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Србија..... | 82/2 | 1897. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија (*)..... | 95/2 |
| 1451. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Босна и Херцеговина.... | 82/3 | 2286. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска..... | 114/10 |
| 1753. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Франција..... | 93/11 | 2305. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Италија..... | 117/3 |
| 1754. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Хрватска..... | 93/11 | 2334. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија..... | 118/12 |
| 1755. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Грција..... | 93/12 | 2335. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви преживари, семе, јајни клетки и ембриони од домашни и диви преживари заради заштита од внесување на вирусот на син јазик во Република Македонија..... | 118/14 |
| 1756. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Унгарија..... | 93/12 | 2366. Решение за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западнотилска треска во Република Македонија..... | 121/66 |
| 1757. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Украина..... | 93/12 | 2367. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Италија..... | 121/70 |
| 1896. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Романија..... | 95/2 | | |

2368. **Правилник** за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит (*). 121/70
2369. **Правилник** за формата, содржината и начинот на поднесување на барање за регистрација и одобрување на објекти и оператори со нуспроизводи од животинско потекло (*). 121/71
2390. **Решение** за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија. 122/32
2633. **Правилник** за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуство на резидуи, контаминенти, недозволените супстанции, сировини и производи во храна за животни и начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи, контаминенти, недозволените супстанции, сировини и производи во храна за животни. 128/2
2634. **Методологија** за спроведување на мониторингот за безбедноста на храната за животните. 128/6
2644. **Решение** за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска во Република Македонија. 130/4
2645. **Решение** за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Италија. 130/6
2702. **Решение** за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Германија. 135/10
2737. **Решение** за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија (*). 138/9
2738. **Решение** за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска. 138/14
2739. **Правилник** за изменување на Правилникот за мерки за здравствена заштита на животните во однос на болеста на чвореста кожа ⁽¹⁾. 138/15
2849. **Решение** за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска во Република Македонија. 145/4
2850. **Решение** за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Чешка. 145/5
2851. **Решение** за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Италија. 145/5
2852. **Решение** за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Белгија. 145/6
2853. **Решение** за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Словачка. 145/6
2854. **Решение** за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Шпанија. 145/6
2909. **Решение** за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви преживари, семе, јајни клетки и ембриони од домашни и диви преживари заради заштита од внесување на вирусот на син јазик во Република Македонија. 149/5

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 2984. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Италија..... | 155/2 | 3149. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија..... | 165/7 |
| 2985. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија..... | 155/3 | 3159. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло(*)..... | 166/9 |
| 3011. Решение за престанок на важење на Решението за проверка на документи, преглед на идентитет и физички преглед на пратката, вклучително и лабораториски анализи при увоз на добиточна храна и други производи за исхрана на животните чии производи се користат во исхраната на луѓе по потекло од Народна Република Кина..... | 157/7 | 3199. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Франција..... | 169/12 |
| 3054. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска..... | 159/18 | 3200. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на вршење на официјалните контроли на производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето(*)..... | 169/12 |
| 3055. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија..... | 159/18 | 3217. Решение за изменување и дополнување на Решението за утврдување на посебни услови за увоз на одредена храна за животни и храна за луѓе поради ризик од афлатоксини(*)..... | 170/11 |
| 3098. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Велика Британија..... | 160/15 | 3235. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Република Бугарија..... | 171/6 |
| 3105. Правилник за изменување на Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (*)..... | 161/6 | 3236. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија..... | 171/7 |
| 3147. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска во Република Македонија..... | 165/6 | 3290. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Швајцарија..... | 173/12 |
| 3148. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Италија..... | 165/7 | 3407. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви преживари, семе, јајни клетки и ембриони од домашни и диви преживари заради заштита од внесување на вирусот на син јазик во Република Македонија..... | 178/16 |
| | | 3408. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Република Бугарија..... | 178/16 |

3409.	Правилник за дополнување на Правилникот за условите за ставање во промет на одделни видови животни и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на животни(*).....	178/17	1047.	Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола на летање.....	54/28
3420.	Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска.....	180/7	1758.	Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на крила за слободно летање.....	93/12
3581.	Листа на животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои при увоз и транзит подлежат на проверка на документите, идентитетот и физички преглед од страна на официјален ветеринар на граничен премин (*).....	184/16	2636.	Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола на летање.....	129/2
3589.	Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.....	185/6	2668.	Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на едрилици.....	131/15
3590.	Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Холандија.....	185/6	2745.	Правилник за начинот на одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за одржување на воздухоплови.....	139/2
3772.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура(*)..	190/82	2793.	Правилник за посебните услови за проектирање, градба и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, технички услови за пловидбеност, испитување за оценка на сообразност, начинот и постапката за утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови.....	141/2
3877.	Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Италија.....	193/15			

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

Рег. бр.	Бр./стр.
1046. Правилник за дополнување на Правилникот за стручно оспособување, проверки и уверенија за стручна оспособеност на персоналот кој врши подготовка и издавање на воздухопловни информации, карти, публикации и процедури на летање.....	54/28

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Рег. бр.		Бр./стр.
47.	Одлука од Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.....	6/55
48.	Одлука од Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.....	6/56
49.	Одлука од Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.....	6/57

246. План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија.....	17/165
669. Одлука на Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.....	39/4
940. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежат на претходна регулација.....	48/46
970. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.....	50/11
971. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства.....	50/13
1101. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.....	55/72
1102. Правилник за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги.....	55/72
1759. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и задолжителните елементи на записник од извршен надзор.....	93/41
3414. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации.....	179/17
3773. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации.....	190/105
3774. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации.....	190/106
3775. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации.....	190/107

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
2986. Правилник за измена на Правилникот за начинот на определување на бројот на поени и на вредноста на поенот за пресметување на годишниот надоместок.....	155/3
3097. Одлука за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2017 година.....	160/14

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
2740. Правилник за измена на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиско друштво.....	138/17
3158. Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2017 година.....	166/9
3324. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на извештување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на пензиско друштво.....	176/4
3643. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за членство во задолжителен пензиски фонд.....	188/2
3644. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на членство во доброволен пензиски фонд....	188/4

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
211. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за спроведување на обука за вршење работи на застапување во осигурување..	16/28
212. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за спроведување на обука за вршење осигурително брокерски работи.....	16/28
213. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за спроведување стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување.....	16/29
214. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за спроведување стручен испит за вршење осигурително брокерски работи....	16/29
215. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата.....	16/29
567. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација која се доставува кон барањето за добивање дозволи согласно Законот за супервизија на осигурување.....	35/27
568. Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи.....	35/47

569. Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето.....	35/53
570. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување.....	35/59
1155. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за основните постапки, правила и начинот на спроведување супервизија на осигурување.....	59/10
1925. Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување.....	97/12
1926. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи.....	97/12
1927. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи.....	97/13
1928. Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување.....	97/14
1929. Решение за одземање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурување.....	97/14
2682. Решение за издавање на дозвола за вршење работи на осигурување.....	133/4
2741. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување.....	138/20
2957. Правилник за потребната документација за добивање лиценца за застапник во осигурувањето.....	152/14
2958. Правилник за потребната документација за добивање лиценца за осигурителен брокер.....	152/19
2959. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање согласности од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување.....	152/21

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Рег. бр.	Бр./стр.
7. Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво.....	2/4

50. Одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно - музичко радио со претежно информативен општ формат на локално ниво на подрачјето на општина Куманово.....	6/57
428. Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје.....	24/122
436. Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ Артан ДОО Тетово.....	25/49
437. Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево.....	25/51
566. Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското друштво за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица.....	35/26
702. Одлука за поништување на Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско емитување.....	41/24
946. Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола на непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво.....	49/6
1127. Одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко - говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на општина Кривопаштани.....	57/27

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

Рег. бр.	Бр./стр.
1103. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на барањето, документацијата и поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање одобрение за производство на лекови.....	55/109

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
58. Одлука од Советот на јавни обвинители на Република Македонија.....	7/3
59. Одлука од Советот на јавни обвинители на Република Македонија.....	7/3
60. Одлука од Советот на јавни обвинители на Република Македонија.....	7/3
101. Одлука за престанок на функцијата Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал - Скопје.....	10/10

470. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	29/11
980. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	51/32
1395. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	77/6
2350. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	119/20
2370. Одлука за престанок на мандатот Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	121/74
2371. Одлука за избор на Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	121/74
2855. Решение за престанок на мандатот член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	145/7
3454. Одлука за избор на еден Јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Битола Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Радовиш и еден Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Тетово...	181/15
3885. Одлука за престанок на мандатот член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	195/7
3886. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	195/7

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

Рег. бр.	Бр./стр.
170. Правилник за спроведување на испитот за судиите - поротници во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“	15/3
171. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за полагање приемен испит во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“	15/5
172. Правилник за изменување на Правилникот за континуирана обука.....	15/5
173. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“	15/6
174. Табеларен преглед на измената на Правилникот за систематизација на работните места во Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“	15/20
175. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ ..	15/23

176. Органограм на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“.....	15/25
257. Правилник за почетна обука.....	19/2
258. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за континуирана обука.....	19/17
1521. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за почетна обука.....	88/27

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
11. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за изменување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	2/11
12. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	2/11
13. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија.....	2/12
14. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи.....	2/12
15. Одлука за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија.....	2/13
16. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	2/13
51. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	6/59
61. Одлука за пренос на актите за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.....	7/4
62. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	7/5
63. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	7/5
64. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	7/6

[illegible]

[illegible]

541. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	33/16	879. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	45/131
561. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	34/38	880. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	45/132
662. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност пренос на електрична енергија.....	38/3	881. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	45/133
663. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија.....	38/34	882. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со системот за пренос на природен гас ..	45/134
664. Одлука за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо....	38/37	883. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас	45/134
665. Одлука за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со електроенергетскиот систем.....	38/37	884. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	45/134
670. Одлука за издавање на времена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	39/5	885. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	45/135
704. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	41/26	886. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	45/136
769. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	44/171	887. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	45/136
770. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	44/171	888. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	45/136
872. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на природен гас	45/127	889. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	45/137
873. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас	45/127	890. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	45/138
874. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас	45/127	891. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас	45/139
875. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас	45/128	892. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	45/139
876. Одлука за менување и продолжување на лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со нафтениот дериват Течен нафтен гас (ТНГ).....	45/129	893. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на природен гас.....	45/140
877. Одлука за менување и продолжување на лиценцата за вршење на енергетска дејност складирање на нафтениот дериват Течен нафтен гас (ТНГ).....	45/130	894. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	45/140
878. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас	45/131		

916. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	47/13	1150. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	58/11
951. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	49/23	1166. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	62/13
952. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	49/25	1184. Правилник за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга.....	63/10
953. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	49/27	1185. Методологија за определување на тарифите за водна услуга.....	63/15
954. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	49/30	1201. Одлука за издавање на времена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	65/3
1002. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	52/26	1230. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	66/6
1048. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија.....	54/28	1231. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	66/6
1049. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	54/29	1232. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	66/7
1104. Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	55/109	1233. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	66/7
1105. Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	55/110	1322. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	72/17
1106. Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	55/110	1323. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	72/20
1107. Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	55/111	1324. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно со Методологијата	72/22
1115. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ).....	56/40	1352. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	74/4
1116. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	56/43	1408. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	79/10
1128. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	57/29	1426. Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија.....	80/7
1148. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	58/8	1440. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за 2017 година.....	81/24
1149. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	58/11		

1441. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична енергија на ЕВН Македонија АД Скопје за 2017 година.....	81/25	1487. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	86/27
1442. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје за 2017 година.....	81/26	3058. Исправка	159/19
1443. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ТЕЦ НЕГОТИНО за 2017 година..	81/26	1516. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас.....	87/15
1444. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2017 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - СКОПЈЕ.....	81/27	1564. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	89/19
1445. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2017 година.....	81/27	1741. Одлука за менување и дополнување на Одлуката за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија.....	91/35
1452. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1).....	82/3	1760. Одлука за измена на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	93/44
1453. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС.....	82/5	1761. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V).....	93/44
1454. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	82/7	1762. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	93/46
1455. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас.....	82/9	1763. Решение за измена на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	93/47
1484. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	86/22	1910. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	96/9
1485. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	86/24	1911. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	96/11
1486. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	86/26	1912. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	96/13
		1913. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	96/15
		1914. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	96/17
		1915. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	96/20
		1916. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	96/21

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 1917. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 96/21 | 1951. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија на друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје..... | 98/22 |
| 1918. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 96/22 | 1952. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија..... | 98/23 |
| 1930. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2017 година на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје..... | 97/14 | 1953. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија..... | 98/23 |
| 1931. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика за 2017 година..... | 97/15 | 1954. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија..... | 98/23 |
| 1932. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, просечна цена, како и цени за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика за 2017 година..... | 97/16 | 1955. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија..... | 98/27 |
| 1933. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење, надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2017 година на производство на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.... | 97/17 | 1956. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија..... | 98/27 |
| 1934. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2017 година на снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје..... | 97/18 | 1957. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија..... | 98/27 |
| 1935. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за дистрибуција на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2017 година на дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје..... | 97/18 | 1960. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Течен нафтен гас (ТНГ), Еуродизел БС и Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1)... | 99/2 |
| 1936. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2017 година на Друштво за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје..... | 97/19 | 1961. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво..... | 99/4 |
| | | 1962. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво..... | 99/6 |
| | | 1963. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност преработка на нафта и производство на нафтени деривати..... | 99/8 |
| | | 1964. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на биогорива..... | 99/10 |
| | | 1965. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ)..... | 99/11 |
| | | 1966. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М-1)..... | 99/13 |

1967. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ).....	99/15	1988. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија со Течен нафтен гас (ТНГ).....	102/16
1968. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.....	99/17	1989. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.....	102/17
1969. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-трговија на големо со Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1) и Еуродизел БС.....	99/20	1990. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.....	102/19
1980. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива - трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.....	102/3	1991. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на мазут..	102/21
1981. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуродизел БС.....	102/5	1992. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на биогорива – производство на биодизел.....	102/22
1982. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно гориво што се користат за транспорт со биогорива - трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС.....	102/7	1993. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на биогорива – производство на биодизел.....	102/22
1983. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност транспорт на сурова нафта или нафтени деривати преку нафтоводи, односно продуктоводи.....	102/9	1994. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-трговија на големо со Еуродизел БС.....	102/23
1984. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.....	102/9	1995. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-трговија на големо со Течен нафтен гас (ТНГ).....	102/23
1985. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.....	102/11	1996. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Мазут М-1 НС и Еуросупер БС-95.....	102/23
1986. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на биогорива – производство на биодизел.....	102/13	1997. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ).....	102/25
1987. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Течен нафтен гас (ТНГ).....	102/14	1998. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ).....	102/26

1999. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1).....	102/26	2336. Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.....	118/15
2000. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1).....	102/26	2337. Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи.....	118/15
2001. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1).....	102/27	2372. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно со Методологијата	121/74
2002. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Биодизел, Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ).....	102/27	2396. Одлука за менување на лиценцата за вршење на енергетската дејност за производство на електрична енергија.	123/4
2003. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт.....	102/28	2397. Одлука за менување на лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.....	123/5
2004. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.....	102/30	2398. Одлука за менување на лиценцата за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.....	123/5
2011. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива - трговија со Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1).....	103/5	2399. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	123/6
2021. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	104/23	2400. Одлука за издавање на времена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	123/8
2184. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија.....	109/474	2624. Одлука за продолжување на времена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	126/23
2287. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ).....	114/10	2625. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	126/23
2288. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	114/13	2646. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	130/6
		2742. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	138/20
		2829. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	143/16
		2869. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	147/11
		2910. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	149/5
		2911. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	149/8
		2912. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	149/10
		2916. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	150/3

2917. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	150/3	3140. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтни деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно I (ЕЛ-1).....	164/12
2918. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	150/4	3141. Одлука за престанување на Лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија.....	164/15
2919. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	150/4	3142. Одлука за престанување на Лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија.....	164/15
2920. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	150/4	3163. Одлука за менување и продолжување на лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.....	167/4
2921. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	150/4	3164. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	167/6
2922. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	150/5	3165. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	167/8
2923. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	150/5	3166. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	167/10
2963. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата....	153/13	3167. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	167/12
2979. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	154/7	3201. Одлука за продолжување на времена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	169/20
3056. Решение за престанок на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија....	159/19	3202. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП СТРЕЖЕВО Битола за регулиран период 2018-2020 година.....	169/20
3057. Решение за престанок на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија....	159/19	3203. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈПВ Лисиче Велес за регулиран период 2018-2020 година.....	169/21
3110. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	162/10	3204. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Берово за регулиран период 2018-2020 година.....	169/21
		3205. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Кумановско - Липковско Поле Куманово за регулиран период 2018-2020 година.....	169/22
		3206. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Струмичко Поле Струмица за регулиран период 2018-2020 година.....	169/22

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 3207. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево за регулиран период 2018-2020 година..... | 169/23 | 3229. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ОЛПКР ВАРДАР Брвеница за регулиран период 2018-2020 година..... | 170/23 |
| 3208. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип за регулиран период 2018-2020 година..... | 169/23 | 3230. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ТЕТОВО за регулиран период 2018-2020 година.... | 170/23 |
| 3218. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.... | 170/18 | 3231. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ТЕТОВО за регулиран период 2018-2020 година..... | 170/24 |
| 3219. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП ВОДОВОД Куманово за регулиран период 2018-2020 година..... | 170/19 | 3255. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на МЈП ПРОАКВА Струга, Р.Е Водовод Охрид за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/8 |
| 3220. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП ВОДОВОД Куманово за регулиран период 2018-2020 година..... | 170/19 | 3256. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПК СТАНДАРД Дебар за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/9 |
| 3221. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД Куманово за регулиран период 2018-2020 година..... | 170/20 | 3257. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК СТАНДАРД Дебар за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/9 |
| 3222. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД МИРМБАЈТЈА Желино за регулиран период 2018-2020 година..... | 170/20 | 3258. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/10 |
| 3223. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД МИРМБАЈТЈА Желино за регулиран период 2018-2020 година..... | 170/20 | 3259. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/10 |
| 3224. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште за регулиран период 2018-2020 година..... | 170/21 | 3260. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/11 |
| 3225. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште за регулиран период 2018-2020 година..... | 170/21 | 3261. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Водовод“ Илинден за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/12 |
| 3226. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Гостивар за регулиран период 2018-2020 година..... | 170/22 | 3262. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Водовод“ Илинден за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/12 |
| 3227. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Гостивар за регулиран период 2018-2020 година..... | 170/22 | 3263. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП „Водовод“ Илинден за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/13 |
| 3228. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ОЛПКР ВАРДАР Брвеница за регулиран период 2018-2020 година..... | 170/22 | 3264. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/13 |

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 3265. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп за 2020 година од регулиран период 2018-2020 година..... | 172/14 | 3278. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Кичево за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/21 |
| 3266. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/14 | 3279. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Кичево за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/22 |
| 3267. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/15 | 3280. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ВОДОВОД Битола за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/23 |
| 3268. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2018-2020 година... | 172/15 | 3281. Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија..... | 172/23 |
| 3269. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП ПРОЛЕТЕР Ресен за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/16 | 3291. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/13 |
| 3270. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП НИСКОГРАДБА Битола за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/17 | 3292. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/14 |
| 3271. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП НИСКОГРАДБА Битола за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/17 | 3293. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/14 |
| 3272. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ДОЛНЕНИ с. Долнени за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/18 | 3294. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/15 |
| 3273. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на МЈП ПРОАКВА Струга, Р.Е Водовод и канализација Струга за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/18 | 3295. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/15 |
| 3274. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на МЈП ПРОАКВА Струга, Р.Е Водовод и канализација Струга за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/19 | 3296. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/16 |
| 3275. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/20 | 3297. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКР УСЛУГА Берово за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/16 |
| 3276. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на МЈП ПРОАКВА Струга Р.Е Колектор Струга за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/20 | 3298. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКР УСЛУГА Берово за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/17 |
| 3277. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Кичево за регулиран период 2018-2020 година..... | 172/21 | 3299. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКР УСЛУГА Берово за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/17 |
| | | 3300. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/18 |

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 3301. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЛПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/18 | 3328. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Свети Николе за регулиран период 2018-2020 година..... | 176/6 |
| 3302. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЛПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/19 | 3329. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП КОМУНАЛЕЦ Неготино за регулиран период 2018-2020 година..... | 176/6 |
| 3303. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/19 | 3330. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП КОМУНАЛЕЦ Неготино за регулиран период 2018-2020 година..... | 176/7 |
| 3304. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/20 | 3331. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ДЕРВЕН Велес за регулиран период 2018-2020 година..... | 176/7 |
| 3305. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЛПКД ОГГРАЖДЕН Босилово за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/20 | 3332. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ДЕРВЕН Велес за регулиран период 2018-2020 година... | 176/7 |
| 3306. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП СОЛИДАРНОСТ Виница за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/21 | 3421. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 180/7 |
| 3307. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП СОЛИДАРНОСТ Виница за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/21 | 3422. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 180/9 |
| 3308. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на КЈП ВОДОВОД Кочани за 2019 и 2020 година од регулираниот период. | 173/22 | 3591. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтни деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)..... | 185/7 |
| 3309. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП ВОДОВОД Кочани за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/22 | 3592. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтни деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со мазут (М-1)..... | 185/9 |
| 3310. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на КЈП ВОДОВОД Кочани за регулиран период 2018-2020 година..... | 173/23 | 3645. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 188/6 |
| 3325. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЛПКР КОМУНАЛЕЦ Кавадарци за регулиран период 2018-2020 година..... | 176/5 | 3646. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 188/6 |
| 3326. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЛПКР КОМУНАЛЕЦ Кавадарци за регулиран период 2018-2020 година..... | 176/5 | 3647. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија..... | 188/9 |
| 3327. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Свети Николе за регулиран период 2018-2020 година..... | 176/5 | 3648. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... | 188/11 |
| | | 3649. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... | 188/13 |

3650. **Решение** за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... **188/15**
3776. **Одлука** за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно методологијата.... **190/107**
3878. **Решение** за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ИСАР Штип за регулиран период 2018-2020 година... **193/15**
3879. **Решение** за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП ИСАР Штип за регулиран период 2018-2020 година..... **193/16**
3915. **Одлука** за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.... **197/42**
3916. **Одлука** за менување на Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија..... **197/44**
3917. **Одлука** за менување на Лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија..... **197/44**
3918. **Одлука** за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... **197/44**
3919. **Одлука** за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје за регулираната 2018 година..... **197/46**
3920. **Одлука** за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас..... **197/47**
3921. **Одлука** за одобрување на регулиран максимален приход и тарифа за вршење на дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас за 2018 година од регулираниот период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје..... **197/48**
3922. **Одлука** за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... **197/49**
3923. **Одлука** за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас за 2018 година на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“ Куманово..... **197/51**
3924. **Одлука** за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас за 2018 година на Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“ -Струмица..... **197/51**

3925. **Правила** за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија **197/52**

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“**

Рег. бр. Бр./стр.

944. **Одлука** за доделување на наградата „Гоце Делчев“ за 2017 година, за особено значајни остварувања од интерес за Република Македонија во областа на науката **48/47**

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“**

Рег. бр. Бр./стр.

1565. **Одлука** за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ во 2017 година, за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери..... **89/19**

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“**

Рег. бр. Бр./стр.

2391. **Одлука** за доделување на државната награда „8 Септември“ во 2017 година, за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Македонија на меѓународен план и признание на спортисти, тренери и спортски работници за остварувања во областа на спортот..... **122/40**

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“**

Рег. бр. Бр./стр.

2685. **Одлука** за доделување на Државната награда „11 Октомври“ во 2017 година, за највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес на Република Македонија..... **134/27**

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Рег. бр.	Бр./стр.
3168. Одлука за доделување на државната наградата „Св. Климент Охридски“ во 2017 година, за највисоко признање за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Република Македонија.....	167/15

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Рег. бр.	Бр./стр.
3651. Колективен договор за изменување на Колективниот договор на Министерството за одбрана.....	188/15

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
489. Валоризационите коефициенти за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2016 година, за пензиите остварени во 2017 година.....	30/54
490. Висината на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2017 година.....	30/55

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
132. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за работа поради болест и повреда или потреба за нега на болен член од потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа во зависност од видот на болеста и повредата.....	12/36
133. Годишен план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2017 година.....	12/37

572. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за составот, надлежноста и начинот на работата на лекарските комисии на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	35/79
666. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	38/37
1161. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита-амбулантски.....	61/7
1317. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	71/3
3282. Одлука за поништување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	172/24
3582. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од информациониот систем на ФЗОМ достапни на веб порталот.....	184/62
3777. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	190/109
3778. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита - амбулантски.....	190/112

УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Рег.бр.	Бр./стр.
2924. Национална сортна листа	150/6

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
105. Решение од Комората на извршителите на Република Македонија.....	10/11

106. Известување од Комората на извршители на Република Македонија..	10/11
1456. Решение од Комората на извршители на Република Македонија.....	82/11
1457. Известување од Комората на извршители на Република Македонија..	82/11
1764. Решение од Комора на извршители на Република Македонија.....	93/48

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
82. Решение од Адвокатската комора на Република Македонија.....	8/30
117. Одлука за измена и дополнување на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите.....	11/20
161. Одлука од Адвокатската комора на Република Македонија.....	13/15
162. Тарифа за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите.....	13/15

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
52. Решение за престанок на службата на нотарот.....	6/60
262. Решение за престанок на вршење на нотарската служба.....	19/19
443. Решение за почеток со работа.....	25/64
2635. Решение од Нотарска комора на Република Македонија.....	128/7

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
462. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Лекарската комора на Македонија.....	28/10

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
1167. Статут на Стоматолошката комора на Македонија (пречистен текст).....	62/15
1168. Правилник за облиците на континуирано стручно усовршување, критериумите за распоредување на облиците, критериумите за избор на спроведувачите на облиците на континуирано стручно усовршување и бодовите на континуирано стручно усовршување за обновување на лиценцата за работа за здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата.....	62/30

1169. Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржината на образецот на лиценцата за работа на здравствените работници од областа на стоматологијата.....	62/37
2292. Правилник за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата, составот на испитната комисија и начинот на спроведување на проверката.....	115/52
2293. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени, продолжени, обновени и одземени лиценци за работа на здравствени работници со високо образование од областа на стоматологијата.....	115/62
2294. Правилник за висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценците за работа на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата.....	115/70
2295. Правилник за поблиските критериуми во однос на образованието и работното искуство што треба да ги исполнуваат едукаторите за спроведување на пробната работа на здравствени работници со високо образование од областа на стоматологијата.....	115/71

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Рег. бр.	Бр./стр.
1050. Тарифник на оператор со индустриска зона „Косел“ за надоместоци за извршени услуги кон инвеститорите во индустриска зона „Косел“.....	54/32
1051. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“.....	54/32
1052. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Виница“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Виница“.....	54/33
1053. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп“.....	54/34
1054. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево“.....	54/35

1055. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Струмица“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица“.....	54/36
1056. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Гевгелија“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“.....	54/37
1057. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш“.....	54/38
1058. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Берово“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово“.....	54/39
1059. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“.....	54/40
1060. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“.....	54/41
1061. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Кичево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Кичево“.....	54/41
1062. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Струга“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струга“.....	54/42

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Рег.бр.	Бр./стр.
1970. Правилник за мерките за заштита од пожар и експлозии.....	99/22
2830. Правилник за изменување на Правилникот за мерките за заштита од пожар и експлозии.....	143/19

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Рег.бр.	Бр./стр.
1156. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење на инспекцискиот надзор.....	59/12

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД КОНКУРЕНЦИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
3111. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	162/12
3112. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	162/13
3113. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	162/13
3114. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	162/14

3115. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	162/15
3116. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	162/15
3117. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	162/15
3118. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	162/16
3119. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	162/16
3120. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	162/17
3121. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	162/17
3122. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	162/17
3123. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	162/18
3124. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	162/18
3125. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	162/19
3126. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	162/19
3127. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	162/19
3128. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	162/20

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег.бр.	Бр./стр.
492. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“.....	30/56
3455. Одлука за утврдување на цената на Годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2018 година.....	181/15
3456. Одлука за утврдување на цената на Годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2018 година.....	181/16

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП

Рег.бр.	Бр./стр.
895. Одлука од Здружението за заштита на авторски музички права ЗАМП.....	45/141
896. Општа пресметка за распределба на прибраните авторски надоместоци по основ на право на јавно соопштување на музички несценски дела за 2016 година.....	45/141

2964. Правилник со тарифа за користење авторски музички дела.....	153/15
2980. Исправка	154/8

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Рег.бр.	Бр./стр.
1117. Одлука за висината на задршката за солидарен фонд - посмртна помош, членарина и висината на исплатата на посмртната помош.....	56/44

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Рег.бр.	Бр./стр.
463. Договор за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Бутел и општина Чучер Сандево.....	28/27
3864. Анекс кон Договорот за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кичево и Општина Пласница.....	192/7

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Рег.бр.	Бр./стр.
1202. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/6
1203. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/7
1204. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/7
1205. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/8
1206. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/8
1207. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/9
1208. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/9
1209. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/10
1210. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/10
1211. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/11
1212. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/11
1213. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/12
1214. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/12
1215. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/13
1216. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/13
1217. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/14
1218. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/14

1219. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/15
1220. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	65/15
1234. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/7
1235. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/8
1236. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/8
1237. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/9
1238. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/9
1239. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/9
1240. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/10
1241. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/10
1242. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/11
1243. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/11
1244. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/12
1245. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/12
1246. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/13
1247. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/13
1248. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/13
1249. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/14
1250. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/14
1251. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/15
1252. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/15
1253. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/16
1254. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/16
1255. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/17
1256. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/17
1257. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/18
1258. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/18
1259. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/19
1260. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/19
1261. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/20
1262. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/20

1263. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/21
1264. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/21
1265. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/22
1266. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/22
1267. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/22
1268. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/23
1269. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/23
1270. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/24
1271. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/24
1272. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/25
1273. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/25
1274. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/26
1275. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/26
1276. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/27
1277. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/27
1278. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/28
1279. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/28
1280. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/28
1281. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/29
1282. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/29
1283. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/30
1284. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/30
1285. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/31
1286. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	66/31
2703. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	135/10
2704. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	135/11
2705. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	135/12
2706. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	135/13
2707. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	135/13
2708. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	135/14
2709. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	135/15
2710. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	135/16

2711. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	135/16
2712. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	135/17
2713. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	135/18
2714. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	135/19
2743. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	138/22
2744. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	138/23

МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА МАРнет

Рег.бр.	Бр./стр.
452. Правилник за општи правила за пристап и користење на затворената телекомуникациска мрежа на МАРнет и телекомуникациски услуги.....	26/18
453. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за надоместок за регистрација на домен.....	26/23

АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
2289. Одлука за донесување измена на член 19 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ-Скопје.....	114/15

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА АД- СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Рег. бр.	Бр./стр.
3004. Статут на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД - Скопје, во државна сопственост (Пречистен текст).....	156/10

ДИРЕКЦИЈА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Рег.бр.	Бр./стр.
163. Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење.....	13/18

КОМИСИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

Рег. бр.	Бр./стр.
2845. Тарифа за изменување и дополнување на Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица.....	144/30



Службен весник на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.
Цената на овој број е 260 денари.

ISSN 0354-1622



2017199